

SONY[®]

4-454-443-41(1) (MK)

Повеќеканален AV приемник

Упатство за употреба

STR-DN1040

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар или електричен шок, не изложувајте го апаратот на дожд или на влага.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн.

Не изложувајте го апаратот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

За да го намалите ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање и не поставувајте на него предмети што се наполенети со течности, како на пример, вази.

Не го монтирајте уредот во затворен простор како полица за книги или вграден шкаф.

Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен штекер за наизменична струја. Ако забележите неправилности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја.

Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат монтирана батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

Апаратот не е исклучен од главната електрична мрежа сè додека е поврзан со штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот апарат е исклучен.

Притисокот од прекумерниот звук од слушалките може да предизвика загуба на слухот.



Овој симбол е наменет за да го предупреди корисникот за присуство на жешка површина, која за време на нормалната работа може да биде жешка на допир.

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC.

За потрошувачите во Европа



Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјали ќе помогне за заштитата на природните богатства. За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Europe Only



Pb

Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската Унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад.

Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.

Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи правилно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии. За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: Следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат Директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани со компатибилноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да бидат упатени до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За какви било прашања со услугата или гаранцијата, ве молиме обратете се на адресите дадени во посебните документи за услуги од гаранцијата.

Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC.

За детали, посетете ја следната веб-адреса:
<http://www.compliance.sony.de/>



За ова упатство

- Упатствата во овој прирачник се дадени за моделот STR-DN1040. Бројот на моделот се наоѓа на долниот десен агол на предниот панел. Сликите што се искористени во ова упатство се за европскиот модел и може да се разликуваат од вашиот модел. Какви било разлики во работата се означени со „Само за европскиот модел“.
- Упатствата во овој прирачник ја опишуваат работата на приемникот со доставениот далечински управувач. Може да ги користите и копчињата или регулаторите на приемникот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.

За авторските права

Овој приемник е обединет со Dolby* Digital и со Pro Logic Surround и DTS** Digital Surround System.

* Произведено со дозвола од Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

** Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и широм светот. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD и the Symbol заедно се регистрирани заштитни знаци & DTS-HD Master Audio е заштитен знак на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

Овој приемник опфаќа технологија на High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

Називите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.

AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.

Сите други заштитни знаци и регистрирани заштитни знаци се на нивните соодветни сопственици. Во ова упатство, ™ и ® знаците не се назначени.

Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone, соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple.

Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба.

DLNA™, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци за услуга или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance.

Логото „Sony Entertainment Network“ и „Sony Entertainment Network“ се заштитени знаци на Sony Corporation.

Wake-on-LAN е заштитен знак на International Business Machines Corporation во САД.

Windows и логото на Windows се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена Microsoft филијала.

Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.

„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото „x.v.Color (x.v.Colour)“ се заштитни знаци на Sony Corporation.

„BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.

„PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.

„WALKMAN“ и „WALKMAN“ логото се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation.

MICROVAULT е заштитен знак на Sony Corporation.

VAIO и VAIO Media се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation.

PARTY STREAMING и логото PARTY STREAMING се заштитни знаци на Sony Corporation.

Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертификациски знак на Wi-Fi Alliance.

MHL, Mobile High-Definition Link и MHL логото се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на MHL Licensing, LLC.

InstaPrevue™ е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Silicon Image во Соединетите Американски Држави и во други земји.

Декодер FLAC

Авторски права © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Повторната дистрибуција и користењето изворни и бинарни форми, со или без измени, се дозволени само ако се исполнети следните услови:

- Повторната дистрибуција на изворен код мора да ги задржи горната напомена за авторски права, списоков со услови и следното одрекување од одговорност.
- Повторната дистрибуција во бинарна форма мора да ги произведе горната напомена за авторски права, списоков со услови и следното одрекување од одговорност во документацијата и/или другите материјали што се дадени со дистрибуцијата.
- За одобрување или промоција на производите што излегле од овој софтвер не може да се користат ниту името на фондацијата Xiph.org ниту имињата на нејзините соработници без претходна писмена дозвола.

ОВОЈ СОФТВЕР Е ДАДЕН ОД ДРЖАЧИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ „ТАКОВ КАКОВ ШТО Е“ И СЕ ОТФРЛЕНИ СИТЕ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА, ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖНОСТА И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ФОНДАЦИЈАТА ИЛИ СОРАБОТНИЦИТЕ НЕ СЕ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НЕСРЕЌНИ, ПОСЕБНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА, НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ; ГУБЕЊЕ НА УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ ИЛИ ПРОФИТИ; ИЛИ ДЕЛОВНИ ПРЕЧКИ) БЕЗ РАЗЛИКА КАКО СЕ ПРИЧИНЕТИ И БЕЗ РАЗЛИКА ОД ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ, ДАЛИ ВО ДОГОВОР, СТРОГА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ИЗВРШУВАЊЕ ПРЕКРШОК (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕОДГОВОРНОСТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН) ШТО НАСТАНАЛЕ ОД КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И АКО ИМАЛО СОВЕТУВАЊЕ ЗА ТАКВА ШТЕТА.

Содржина

За ова упатство	3
Доставена дополнителна опрема	8
Опис и локација на делови	9
Почеток	21

Поврзувања

1: Монтирање на звучниците	24
2: Поврзување на звучниците	26
3: Поврзување на телевизорот	28
4: Поврзување на друга опремата	29
5: Поврзување на антените (воздушни)	34
6: Поврзување со мрежата	35

Подготовка на приемникот

Поврзување на АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод)	37
Вклучување на приемникот	37
Поставување на приемникот со употреба на Easy Setup	37
Конфигурација на мрежните поставки на приемникот	40
Водич за управување со графичкиот кориснички интерфејс (GUI)	44

Основни операции

Уживање во слики/звук од поврзаната опрема	46
Репродуцирање на iPod/iPhone	48
Playing a USB device	50

Операции на пребарувачот на станици

Слушање FM/AM-радио	53
Претходно поставување на FM/AM радиостаници (Preset Memory)	54
Примање RDS-емитувања	56

Уживање во звучни ефекти

Избирање на звучното поле	56
Прилагодување на стабилизаторот	60
Користење на Sound Optimizer функцијата	60
Избор на типот калибрација	60
Користење на Pure Direct функцијата	61
Ресетирање на звучните полиња до стандардните поставки	61

Користење на мрежни карактеристики

За мрежните функции на приемникот	62
Поставување на серверот	62
Уживање во аудио содржина складирана на серверот	68
Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)	72
Користење на PARTY STREAMING функцијата	75
Емитување музика од iTunes со AirPlay	76
Ажурирање на софтверот	78
Барање член со користење на клучен збор	80

„BRAVIA“ Sync карактеристики

Што е тоа „BRAVIA“ Sync?	81
Подготвување за „BRAVIA“ Sync	82
Репродуцирање со еден допир	82
Системска аудио контрола	83
Исклучување на системот	83
Избор на сцена	84
Контрола на домашно кино	84
Далечинска лесна контрола	84
Контролирање на MHL уред	84
Вклучување на мониторот што емитуваат HDMI видео сигнали	85

Други операции

Менување помеѓу дигитално и аналогно аудио (INPUT MODE)	86
Користење други приклучоци за аудио/видео влез (Input Assign)	86
Користење на поврзување со bi-засилувач	88
Користење карактеристики за повеќе зони	88
Враќање на фабричките зададени поставки	91

Прилагодување поставки

Користење на менито Settings	91
Easy Setup	94
Speaker Settings мени	94
Audio Settings мени	99
HDMI Settings мени	100
Input Settings мени	102
Network Settings мени	103
System Settings мени	104
Работење без користење GUI ...	104

Користење на далечинскиот управувач

Програмирање на далечинскиот управувач ...	111
Ресетирање на далечинскиот управувач	115

Дополнителни информации

Мерки на претпазливост	116
Решавање проблеми	117
Спецификации	130
Индекс	134

Доставена дополнителна опрема

- Упатства за работа (само за моделот за Австралија) (овој прирачник)
- Водич за брзо поставување (1)
- Референтно упатство (1) (само за моделот за Европа)
- Далечински управувач (RM-AAP103) (1)
- Батерии R6 (големина AA) (2)
- Кабел за FM-антена (воздушна) (1)



- AM-антена циклусна (воздушна) (1)




- Оптимизирачки микрофон (ECM-AC2) (1)



Вметнување батерии во далечинскиот управувач

Вметнете две батерии R6 (големина-AA) (доставени) во далечинскиот управувач. Кога ја монтирате батеријата правилно наместете ги половите.




Забелешки

- Не оставајте го далечинскиот управувач на екстремно топло или влажно место.
- Не користете нова батерија со старите батерии.
- Не мешајте мангански батерии и други видови батерии.
- Не изложувајте го сензорот на далечинскиот управувач на директна сончева светлина или осветлувачки апарати. Тоа може да предизвика дефект.
- Ако не планирате да го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите за да избегнете можно оштетување од истекување и корозија на батериите.
- Кога ќе ги замените или отстраните батериите, програмираните кодови може да се избришат. Ако ова се случи, повторно програмирајте го далечинскиот управувач (страница 111).
- Заменете ги сите батерии со нови кога приемникот повеќе нема да реагира на далечинскиот управувач.

Опис и локација на делови


Преден панел




- 1** I/⏻ (вклучено/подготвено) (страница 37, 61, 91)
Индикаторот над копчето засветува на следниот начин:
Зелено: Приемникот е вклучен.
Жолто: Приемникот се наоѓа во режим на подготвеност и – Или „Control for HDMI“ (страница 101) или „Network Standby“ (страница 103) се поставени на „On“.
– „Pass Through“ е поставено на „On“* или „Auto“ (страница 101).
– Приемникот во зона 2 е вклучен (страница 90).
Светлото се исклучува кога приемникот е во режим на подготвеност и „Control for HDMI“, „Pass Through“ и „Network Standby“ се поставени на „Off“.
* Само за моделот за Австралија.
- 2** **SPEAKERS** (страница 39)
- 3** **TUNING MODE, TUNING +/-**
Притиснете TUNING MODE за да ракувате со пребарувач на станици (FM/AM).
Притиснете TUNING +/- за да скенирате станица.
- 4** **A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC** (страница 46, 56, 61)
- 5** **Display panel** (страница 11)
- 6** **SOUND OPTIMIZER** (страница 60)
- 7** **INPUT MODE** (страница 86)
- 8** **DIMMER**
Ја прилагодува осветленоста на панелот за приказ во 3 нивоа.
- 9** **DISPLAY** (страница 109)
- 10** **Сензор за далечинскиот управувач**
Прима сигнали од далечински управувач.
- 11** **PURE DIRECT** (страница 61)
Индикаторот над копчето засветува кога функцијата Pure Direct е вклучена.
- 12** **MASTER VOLUME** (страница 46, 98)

Забелешка

Ако индикаторот трепка бавно, во тек е ажурирање на софтверот (страница 78).

- 13 INPUT SELECTOR**
(страница 39, 46, 86)
- 14 HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) приклучок**
(страница 32)
- 15**  **Порта за (USB) (страница 34)**
- 16 AUTO CAL MIC приклучок**
- 17 Приклучок PHONES**
Поврзува со слушалки.

Индикатори на панелот за приказ



1 Индикатор за влез

Засветува за да го покаже моменталниот влез.

HDMI

Приемникот ја препознава опремата поврзана преку приклучок HDMI IN.

ARC

Се избира ТВ-влезот и се пронаоѓаат Audio Return Channel (ARC) сигналите.

COAX

Дигиталниот сигнал влегува преку приклучокот COAXIAL (страница 86).

OPT

Дигиталниот сигнал влегува преку приклучокот OPTICAL (страница 86).

2 PARTY

Засветува кога е активирана функцијата PARTY STREAMING (страница 75).

3 S.OPTIMIZER



Засветува кога е активирана Sound Optimizer функцијата (страница 60).

4 D.C.A.C.

Засветува кога резултатите од мерењата на функцијата Auto Calibration се применети.

5 Индикатор Dolby Digital Surround*

Го осветлува соодветниот индикатор кога приемникот ги декодира соодветните сигнали на форматот Dolby Digital.

 Dolby Digital
 TrueHD Dolby TrueHD

6 Индикатор DTS(-HD)*

Го осветлува соодветниот индикатор кога приемникот ги декодира соодветните сигнали на форматот DTS.

DTS DTS
DTS-HD DTS-HD

7 Индикатор на системот на звучници (страница 39)

8 Индикатори за подесување

ST

Засветува кога приемникот ќе најде стерео пренос.

MEM

Засветува кога е вклучена функција на меморијата, како Preset Memory (страница 54) итн.

9 HDMI OUT A + B (страница 85)

10 SLEEP

Засветува кога е активиран Sleep Timer (страница 15).

11 EQ





Засветува кога е активиран стабилизаторот.

12 D.L.L.
Засветува кога е активирана функцијата Digital Legato Linear (D.L.L.) (страница 99).

13 D.R.C.
Засветува кога е активирана компресијата на динамички опсег (страница 100).

14 NEO:6
Засветува кога е активирано декодирањето DTS Neo:6 Cinema/Music (страница 58, 59).

15 Индикатор Dolby Pro Logic
Го осветлува соодветниот индикатор кога приемникот извршува обработка со Dolby Pro Logic. Оваа матрична технологија за декодирање на опкружувачки звук може да ги засили влезните сигнали.

	PL	Dolby Pro Logic
	PLII	Dolby Pro Logic II
	PLIIx	Dolby Pro Logic IIx
	PLIIz	Dolby Pro Logic IIz

Забелешка




Овие индикатори може да не се осветлат во зависност од поставката на шемата на звучниците.

16 ZONE 2
Засветува додека е овозможена работата во зона 2.

17 A.P.M.
Засветува кога е вклучена функцијата A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Можете да ја поставите функцијата A.P.M. само во функцијата DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (страница 96).

18 UPDATE
Засветува кога е достапен нов софтвер (страница 78).

19 Индикатор за јачина на сигналот од безжичен LAN
Засветува за да ја прикаже јачина на сигналот од безжичен LAN (страница 41, 43).

- Нема сигнал.
-  Јачината на сигналот е слаба.
-  Јачината на сигналот е средна.
-  Јачината на сигналот е силна.

20 Индикатор за жичен LAN




Засветува кога е поврзан кабел за LAN.




21 USB
Засветува кога е пронајден iPod/iPhone или USB уред.

* Кога репродуцирате диск со формат Dolby Digital или DTS, осигурете се дека ги имате целосно извршено дигиталните врски и дека „INPUT MODE“ не е поставен на „ANALOG“ (страница 86) или дека не е избрано „2ch Analog Direct“.



Заден панел




1 Дел за DIGITAL INPUT/OUTPUT

-  Приклучоци HDMI IN/OUT* (страница 28, 31)
-  Приклучоци OPTICAL IN (страница 28, 33)
-  Приклучок COAXIAL IN (страница 33)



2 Дел за TUNER

-  Приклучок FM ANTENNA (страница 34)
-  Терминали AM ANTENNA (страница 34)

3 Контролни приклучоци за опремата на Sony и друга надворешна опрема

-  IR REMOTE IN/OUT приклучоци (страница 89)





4 Дел за NETWORK

-  LAN порта** (страница 36)
-  Антена за безжичен LAN (страница 36)


5 Дел за SPEAKERS (страница 26)



6 Дел за AUDIO INPUT/OUTPUT

-  Бело (Л) Приклучоци AUDIO IN (страница 33)
-  Црвено (Д)
-  Црно Приклучоци SUBWOOFER OUT (страница 26)
-  ZONE 2 OUT приклучоци (страница 89)

7 Дел за VIDEO INPUT/OUTPUT (страница 28, 33)

-  Жолто Приклучоци VIDEO IN/OUT*

8 COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT дел (страница 28, 33)

Зелено (Y)

Сино (Pb) Y, Pb, Pr IN/OUT*
приклучоци

Црвено (Pr)


* Мора да го поврзете приклучокот HDMI OUT или MONITOR OUT на вашиот телевизор за да ја гледате избраната влезна слика (страница 28).

** Овој приклучок исто така можете да го користите и за одржување и сервисирање (страница 103).

Далечински управувач

Користете го доставениот далечински управувач за да управувате со овој приемник и со другата опрема. Далечинскиот управувач е претходно програмиран за работа со аудио/видео опремата на Sony. Исто така, можете да го програмирате далечинскиот управувач за да работите со опрема која не е на Sony. За детали, погледнете „Програмирање на далечинскиот управувач“ (страница 111).

RM-AAP103



1 I/⏻ (вклучено/подготвено)

Го вклучува приемникот или го поставува во режимот на подготвеност.

Ако притиснете ZONE (20) за да го префрлите далечинскиот управувач во режим за зона 2, можете да ја вклучувате или исклучувате струјата за зона 2 со користење на I/⏻ (страница 90).

Штедење струја во режим на подготвеност

Koга „Control for HDMI“, „Pass Through“ и „Network Standby“ се поставени на „Off“, и приемникот во зона 2 е исклучен.

2 AV I/⏻¹⁾ (вклучено/подготвено)

Ја вклучува или исклучува аудио/видео опремата за која далечинскиот управувач е програмиран да работи.

За да го вклучите или исклучите телевизорот, притиснете TV (21) и потоа притиснете AV I/⏻.

Забелешка

Функцијата на AV I/⏻ се менува автоматски секој пат кога ќе ги притиснете копчињата за влез (5).

3 SLEEP

Притиснете AMP (4), потоа притиснете SLEEP за да го поставите приемникот автоматски да се исклучи во определено време. Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот циклично се менува на следниов начин:

0:30:00 → 1:00:00 → 1:30:00 →
2:00:00 → OFF

Совети

- За да го проверите преостанатото време пред приемникот да се исклучи, притиснете SLEEP. Преостанатото време се појавува на панелот за приказ.
- Sleep Timer ќе се откаже кога ќе го извршите следново.
 - Повторно притиснете SLEEP.
 - Ажурирајте го софтверот на приемникот.
 - Притиснете I/⏻.

TV INPUT

Притиснете TV (21), потоа притиснете TV INPUT за да го изберете влезниот сигнал (TV влез или видео влез).

4 AMP

Ја активира работата на приемникот за главната зона (страница 109).

5 Копчиња за влез²⁾

Ја избира опремата којашто сакате да ја користите. Приемникот се вклучува кога ќе притиснете кое било влезно копче. Копчињата за влез се однапред доделени за автоматски да ја контролираат Sony опремата кога ќе ги изберете. Исто така, можете далечинскиот управувач да го програмирате да контролира опрема која не е на Sony, следејќи ги чекорите во „Програмирање на далечинскиот управувач“ на страница 111.

6 HDMI OUTPUT (страница 85)

7 Нумерички/текстуални копчиња¹⁾²⁾

Притиснете за

- претходно да поставите/пребарате до претходно поставените станици (страница 54).
- да изберете броеви на песни. Притиснете 0/10 за да го изберете бројот на песна 10.
- да изберете броевите на канали.
- да ги изберете буквите (ABC, DEF итн.).
- да изберете @ за интерпункциските знаци (!, ? итн.) или другите симболи (#, % итн.) кога внесувате знаци за мрежните функции.

Притиснете TV (21), потоа притиснете ги нумеричките копчиња за да ги изберете телевизиските канали.

ENT (ENTER)¹⁾

Ја внесува вредноста откако го избирате каналот, дискот или песната со користење на нумеричките копчиња.

CHARACTER

Го одбира типот на карактерите за мрежните функции.

Секојпат кога ќе притиснете CHARACTER, типот знаци се менува по следниов редослед: „abc“ (мали букви) → „ABC“ (големи букви) → „123“ (броеви)

CLR (CLEAR)¹⁾

Притиснете за

– да избришете буква за мрежни функции.

– да исправите грешка кога го притискате неправилното нумеричко/текстуално копче.

–/–¹⁾

Го одбира режимот за внесување на канали, или една или две бројки. Притиснете TV (21), потоа притиснете -/- за да го изберете режимот за внесување телевизиски канали.

>10¹⁾

Ги одбира броевите на песни преку 10.

INPUT MODE (страница 86)

8 AMP MENU

Го прикажува менио за работа со приемникот (страница 104).

9 ⊕¹⁾, ↕/↔/↔/↔¹⁾

Притиснете ↕/↔/↔/↔ за да ги изберете ставките од менио, потоа притиснете ⊕ за да го внесете/потврдите изборот.

10 OPTIONS¹⁾

Прикажува и избира ставки од менијата за опции.

Притиснете TV (21), потоа притиснете OPTIONS за да ги прикажете опциите на телевизиските функции.

11 HOME¹⁾

Прикажува мени на аудио/видео опремата која во моментот е контролирана од далечинскиот управувач.

На пример, притиснете AMP (4), потоа притиснете HOME за да го прикажете главното мени (страница 44).

Притиснете ги копчињата за влез (5), а потоа притиснете HOME за да го прикажете менио на опремата која сакате да ја контролирате.

12 ◀◀/▶▶¹⁾, ◀◀/▶▶¹⁾, ▶▶¹⁾²⁾, II¹⁾, ■¹⁾

Прескокни, наназад/нанапред, репродуцирај, паузирај, прекини со работа.

PRESET +/-¹⁾

Избира претходно поставени станици или канали.

TUNING +/-

Скенира станица.

D.TUNING²⁾

Влегува во режим за пребарување станици.

PARTY START/CLOSE

Започнува или затвора PARTY (страница 76).

PARTY JOIN/LEAVE

Се придружува или напушта PARTY (страница 76).

☰ (Водич)¹⁾

Притиснете TV (21), потоа притиснете ☰ (Водич) за да го прикажете екранизираното упатство за програмите.

REPEAT¹⁾

Постојано репродуцира песна или папка.

SHUFFLE¹⁾

Репродуцира песна или папка по случаен редослед.

13 PROG +/-¹⁾²⁾

Притиснете TV (21), потоа притиснете PROG +/- за да ги скенирате меморираните телевизиските канали.

SOUND FIELD +/-²⁾

Избира звучно поле (страница 56).

14 ALPHABET SEARCH

Бара член со користење клучен збор (страница 80).



ALPHABET PREVIOUS

Го бара претходниот член.

ALPHABET NEXT

Го бара следниот член.

PREVIEW (HDMI)

Ја избира функцијата „Preview for HDMI“ (Преглед за HDMI).
Го вклучува прегледот слика-во-слика во живо на влезовите HDMI што се поврзани на приемникот. Притискајте на  за да го изберете прегледот на секој HDMI-влез, потоа притиснете  за да го внесете/потврдите изборот. (Оваа функција ја обезбедува технологијата Silicon Image InstaPrevue™)

Забелешка

Функцијата „Preview for HDMI“ е достапна за HDMI BD, DVD, GAME и VIDEO 2 влезот.

Совети

- Оваа функција не функционира во следните случаи:
 - Опремата не е поврзана со правилен приклучок за HDMI-влез.
 - Опремата што е поврзана со поддржан приклучок за HDMI-влез не е вклучена.
 - Тековниот влез не е HDMI.
 - Кога „Fast View“ е поставено на „Off“.
 - Кога на влезот се наоѓа неподдржан формат на видео во HDMI (480i, 576i, 4K, некои видео сигнали во 3D сигнал од видео камера или VGA-сигнал).
- Прегледот на слика-во-слика ќе биде затемен кога на влезот се наоѓаат 4K или некои видео сигнали во 3D.

TOP MENU¹⁾

Го отвора или затвора главното мени на BD-ROM или DVD.

POP UP/MENU¹⁾

Го отвора или затвора појавното мени за BD-ROM или мениот за DVD.



15 iPhone CTRL

Влегува во контролниот режим за iPod/iPhone кога користите iPod/iPhone.



MEMORY

Зачувува станица во текот на пребарувањето.



16 (Беззвучност)¹⁾

Привремено го исклучува звукот. Повторно притиснете го копчето за да го вратите звукот. Притиснете TV ()¹⁾, потоа притиснете  за да ја активирате функцијата за безгласност на телевизорот.


17 (Јачина на звук) +/-¹⁾

Го приспособува нивото на јачина на звукот на сите звучници во исто време. Притиснете TV ()¹⁾, потоа притиснете  +/- за да ја прилагодите јачината на звукот на телевизорот.

18 RETURN ¹⁾

Се враќа на претходното мени или излегува од мениот додека мениот или екранизираното упатство се прикажува на телевизискиот екран. Притиснете TV ()¹⁾, потоа притиснете RETURN  а да се вратите на претходното мени на Sony TV.

19 DISPLAY¹⁾

Ги прикажува информациите на панелот за приказ. Притиснете TV ()¹⁾, потоа притиснете DISPLAY за да прикажете информации за телевизорот.

20 ZONE (страница 90)

21 TV

Ја менува функцијата на копчето на далечинскиот управувач за да ги активира копчињата испечатени во жолта боја.

22 RM SET UP

Го програмира далечинскиот управувач (страница 111).

23 PURE DIRECT (страница 61)

- 1) Видете ја табелата на страница 19 и 20 за информации околу копчињата кои можете да ги користите за контролирање на секоја опрема.
- 2) Копчињата VIDEO 2, 5, ►/D.TUNING и PROG +/SOUND FIELD + имаат допирни точки. Користете ги допирните точки како референца кога работите со приемникот.

Забелешки

- Горенаведеното објаснување е наменето да служи како примери.
- Во зависност од моделот на вашата поврзана опрема, некои функции кои се објаснети во овој дел може да не функционираат со дадениот далечински управувач.

За контролирање на друга опрема на Sony

Name	TV	VCR	DVD плеер, DVD/VCR combo	Плеер за дискони Blu-ray	HDD снимач	PSX	Видео CD плеер, LD плеер
2 AV I/⏻	●	●	●	●	●	●	●
7 Нумерички копчиња	●	●	●	●	●	●	●
ENT (ENTER)	●	●	●	●	●	●	● ^{b)}
CLR (CLEAR)			●	●		●	
-/--	●				●		
>10		●					●
9 ↕/↔/↔/↔, ⊕	●	●	●	●	●	●	
10 OPTIONS	●		●	●	●	●	
11 HOME	●	●	●	●	●	●	
12 I◀▶/▶▶	●	●	●	●	●	●	●
PRESET +/-							
◀▶/▶▶	●	●	●	●	●	●	●
▶, II, ■	●	●	●	●	●	●	●
☰ (Водич)	●		● ^{a)}	●	●	●	
REPEAT							● ^{c)}
SHUFFLE							● ^{c)}
13 PROG +/-	●						
14 TOP MENU, POP UP/ MENU			●	●		●	
16 🔇 (Безвучност)	●						
17 🔊 (Јачина на звук) +/-	●						
18 RETURN ↶	●		●	●	●	●	●
19 DISPLAY	●	●	●	●	●	●	●

a) Само за DVD плеер.

b) Само за LD плеер.

c) Само за видео CD плеер.

Name	Дигитален CATV терминал	DSS	Дигитален сателит/ земски приемник	Касетофон A/B	DAT магнетофон	CD плееp, MD магнетофон
2 AV I/⏻	●	●	●		●	●
7 Нумерички копчиња	●	●	●	●	●	●
ENT (ENTER)	●	●	●	●	●	●
CLR (CLEAR)						
-/--		●	●			
>10				●		●
9 ⬆/⬇/⬅/➡, ⊕	●	●	●			
10 OPTIONS	●	●				
11 HOME	●	●	●			
12 I◀◀/▶▶I	●			● ^{d)}	●	●
PRESET +/-		●	●			
◀◀/▶▶	●			●	●	●
▶, II, ■	●			●	●	●
☰ (Водич)	●		●			
REPEAT				● ^{d)}	●	●
SHUFFLE						●
13 PROG +/-						
14 TOP MENU, POP UP/ MENU						
16 🔇 (Безвучност)						
17 ⚡ (Јачина на звук) +/-						
18 RETURN ↶	●	●	●			
19 DISPLAY	●	●	●	● ^{d)}	●	●

^{d)} Само за магнетофон Б.

Почеток

Можете да уживате во аудио/видео опремата поврзана со приемникот следејќи ги едноставните чекори подолу.

Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).


Инсталирање и поврзување на звучниците (страница 24, 26)



Поврзување на телевизорот и останатата опремата (страница 28, 29)

Квалитетот на сликата зависи од приклучокот за поврзување. Видете ја сликата долу. Изберете ја врската во зависност од приклучоците на вашата опрема.

Препорачуваме да ја поврзете опремата преку HDMI врска ако има HDMI приклучоци.



←
Високо квалитетна слика



Подготвување на приемникот

Видете „Поврзување на АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод)“ (страница 37) и „Вклучување на приемникот“ (страница 37).



Поставување на приемникот

Погледнете „Поставување на приемникот со употреба на Easy Setup“ (страница 37).



Поставување на поставките на дигиталниот аудио излез на поврзаната опрема.

За излез на повеќеканално дигитално аудио, проверете ги поставките на дигиталниот аудио излез на поврзаната опрема.

За Sony Blu-ray Disc плеер, проверете дали „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“ се поставени на „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ и „DTS“ соодветно (од 1. август, 2012 година).






За PlayStation 3, откако ќе го поврзете приемникот со HDMI-кабел, изберете „Audio Output Settings“ во „Sound Settings“ и изберете „HDMI“ и „Automatic“ (со верзија 4.21 на системскиот софтвер).


За детали, погледнете во упатството за работа дадени со поврзаната опрема.

Функција за конверзија на видео сигнали

Приемникот е опремен со функција за конверзија на видео сигнали.

Видео сигналите и компонентните видео сигнали можат да излезат како HDMI видео сигнали. Како стандардна поставка, видео сигналите внесени од поврзаната опрема се изнесуваат како што е прикажано во табелата со темни стрелки.

INPUT приклучок		OUTPUT приклучок
HDMI IN		HDMI OUT
COMPONENT VIDEO IN	 	COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN	 	MONITOR OUT

 : Излегува истиот тип на сигнал како оној на влезниот сигнал.

 : Видео сигналите се конвертираат нагоре и излегуваат (до 4K).

Забелешки за конверзија на видео сигнали

- Кога видео сигналите од видеорекодерот итн., се конвертирани нагоре во овој приемник и потоа се гледаат на телевизорот, сликата на ТВ екранот може да биде хоризонтално искривена или не може да се види слика, во зависност од статусот на излезот на видео сигналот.
- Ако со видеорекодерот користите коло за подобрување на сликата, тоа може да влијае на конверзијата на видео сигналот. Се препорачува да ја исклучите оваа функција на видеорекодерот.
- Конвертираната излезна HDMI слика не поддржува „x.v.Color (x.v.Colour)“, Deep Color и 3D.
- HDMI видео сигналите не може да се конвертираат до компонентни видео сигнали и видео сигнали.
- 1080p компонентните видео сигнали не може да се конвертираат нагоре.

Дигитални аудио формати поддржани од приемникот

Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој приемник зависат од приклучоците за дигитален аудио излез на поврзаната опрема. Овој приемник ги поддржува следниве аудио формати.

Аудио формат [Display] (Екран)	Максимален број на канали	Врска помеѓу опремата за репродуцирање и приемникот	
		COAXIAL/OPTICAL	HDMI
Dolby Digital [DOLBY D]	5.1	○	○ ^{б)}
Dolby Digital EX [DOLBY D EX]	6.1	○	○ ^{б)}
Dolby Digital Plus ^{а)} [DOLBY D +]	7.1	×	○ ^{б)}
Dolby TrueHD ^{а)} [DOLBY HD]	7.1	×	○
DTS [DTS]	5.1	○	○ ^{б)}
DTS-ES [DTS-ES]	6.1	○	○ ^{б)}
DTS 96/24 [DTS 96/24]	5.1	○	○ ^{б)}
DTS-HD High Resolution Audio ^{а)} [DTS-HD HR]	7.1	×	○ ^{б)}
DTS-HD Master Audio ^{а)б)} [DTS-HD MA]	7.1	×	○
DSD ^{а)} [DSD]	5.1	×	○
Повеќеканален линеарен PCM ^{а)} [PCM]	7.1	×	○ ^{б)}

^{а)} Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува на форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.


^{б)} Сигналите со одмерна фреквенција поголема од 96 kHz се репродуцираат назад на 96 kHz или на 88.2 kHz.

^{в)} Овие формати се поддржани од MHL кога поврзвате MHL компатибилен изворен уред на HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) приклучокот.

1: Монтирање на звучниците

Овој приемник ви овозможува да користите до 7.2-канален систем (7 звучници и 2 сабвуфери).

Пример за конфигурација на системот звучници



- A** Преден звучник (Лев)
- B** Преден звучник (Десен)
- C** Централен звучник
- D** Опкружувачки звучник (Лев)
- E** Опкружувачки звучник (Десен)
- F** Опкружувачки заден звучник (Лев)*
- G** Опкружувачки заден звучник (Десен)*
- H** Преден висок звучник (Лев)*
- I** Преден висок звучник (Десен)*
- J** Сабвуфер

* Не може истовремено да ги користите задните звучници за опкружување и предните високи звучници.


5.1 канален систем на звучници

За целосно уживање во мултиканалниот систем со опкружувачки звук како во кино, потребни се пет звучници (два предни, централен и два задни опкружувачки звучници) и сабвуфер.


7.1 канален систем на звучници користејќи опкружувачки задни звучници

Можете да уживате во високо веродостојна репродукција на звук од дискови DVD или Blu-ray снимен со софтвер во 6.1 канален или 7.1 канален формат.

- Поставување на 6.1 канален систем на звучници
Поставете го задниот звучник за опкружувачки звук позади позицијата на слушање.



- Поставување на 7.1 канален систем на звучници
Поставете ги задните звучници за опкружувачки звук како што е прикажано на сликата подолу. Аголот **A** треба да биде ист.




7.1 канален систем на звучници користејќи предни високи звучници


Можете да уживате во вертикални звучни ефекти поврзувајќи два предни високи звучници.

Поставете ги предните високи звучници

– под агол помеѓу 25° до 35° .



– под агол помеѓу $20^\circ \pm 5^\circ$ во висина.




Совет

Бидејќи сабвуферот не емитува многу сигнали кои се во определен правец, можете да го поставите каде што сакате.

2: Поврзување на звучниците

Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле АС кабелот за напонување со наизменична струја (главен вод).



A Кабел за моно-аудио (не се доставува)

B Кабел за звучник (не се доставува)


- * Кога ќе поврзете сабвуфер со функцијата автоматски подготвено, исклучете ја функцијата кога гледате филмови. Ако функцијата автоматски подготвено е вклучена, автоматски се менува во режим автоматски подготвено според нивото на влезен сигнал на сабвуферот и може да не се произведе звук.
 - ** Забелешки за поврзување на терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B.
 - Ако поврзете само еден опкружувачки заден звучник, поврзете го со L на овие терминали.
 - Ако имате дополнителен систем на преден звучник, поврзете го со овие терминали.
- Поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B терминалите на „Front B Speakers“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито (страница 96). Можете да го одберете системот на преден звучник којшто го сакате со користење на копчето SPEAKERS на приемникот (страница 39).
- Можете да ги поврзете предните звучници со овие терминали користејќи врска на bi-засилувач (страница 27). Поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B терминалите на „Bi-Amplifier Connection“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито (страница 96).

Забелешка

По инсталирање и поврзување на звучникот, осигурете се дека сте ја одбрале шемата на звучници која ја сакате, користејќи го „Speaker Connection“ во менито Speaker Settings (страница 96).

Поврзување со bi-засилувач

Ако не користите задни звучници за опкружувачки звук и предни високи звучници, можете да ги поврзете предните звучници на терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B користејќи поврзување со bi-засилувач.




Поврзете ги приклучоците на страната Lo (или Hi) на предните звучници на терминалите SPEAKERS FRONT A и поврзете ги приклучоците на страната Hi (или Lo) на предните звучници на терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Проверете дали металните делови на Hi/Lo прикачени за звучниците се отстранети од нив за да се избегне дефект на приемникот.

Откако сте го воспоставиле поврзувањето со bi-засилувач, поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B терминалите на „Bi-Amplifier Connection“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито (страница 96).

3: Поврзување на телевизорот

Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе го поврзете приклучокот HDMI OUT или MONITOR OUT со телевизор. Можете да управувате со овој приемник користејќи GUI (Графички кориснички интерфејс). GUI е само за HDMI OUT A и HDMI OUT B.

Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).



- A** Компонентен видео кабел (не се доставува)
- B** Видео кабел (не се доставува)
- C** Аудио кабел (не се доставува)
- D** Оптички дигитален кабел (не се доставува)
- E** Кабел за HDMI (не се доставува)

— Препорачано поврзување

- - - - - Алтернативно поврзување

Sony препорачува да користите HDMI-одобрен кабел или HDMI-кабел на Sony.

За да уживате во телевизискиот пренос во повеќеканален опкружувачки звук од приемникот

* Ако телевизорот не е компатибилен со функцијата Audio Return Channel (ARC), поврзете **E**.

Осигурете се дека сте го поставиле „Control for HDMI“ на „On“ во менито HDMI Settings (страница 82). Ако сакате да изберете аудио сигнал користејќи HDMI-кабел (пр. преку оптички дигитален кабел или аудио кабел), променете го аудио влезниот режим користејќи INPUT MODE (страница 86).

Ако телевизорот не е компатибилен со функцијата ARC, поврзете **C или **D**.

Осигурете се дека сте го исклучиле звукот на телевизорот или сте ја активирале функцијата за безгласност.

Забелешки

- Поврзете ТВ монитор или проектор со HDMI OUT или MONITOR OUT приклучокот на приемникот.
- Во зависност од статусот на врската помеѓу телевизорот и антената (воздушна), сликата на телевизискиот екран може да е искривена. Во тој случај, поставете ја антената (воздушна) подалеку од приемникот.
- Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
- Не виткајте ги и не врзувајте ги оптичките дигитални кабли.

Совети

- Сите дигитални аудио приклучоци се компатибилни со мерните фреквенции 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz и 96 kHz.
- Приемникот има функција за видео конверзија. За детали, погледнете „Функција за конверзија на видео сигнали“ (страница 22).
- Кога ќе го поврзете аудио излезниот приклучок на телевизорот со TV IN приклучоците на приемникот за да го дадат ТВ звукот од звучниците поврзани со приемникот, поставете го приклучокот за излезен звук на телевизорот на „Fixed“ ако може да се промени помеѓу „Fixed“ или „Variable“.

За да го слушате звукот од телевизорот

Ако телевизорот не ја поддржува функцијата за Системска аудио контрола, поставете го „Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито HDMI Settings (страница 101).

4: Поврзување на друга опремата

Користење HDMI поврзување

Мултимедиумски интерфејс со висока дефиниција (HDMI) е интерфејс кој пренесува видео и аудио сигнали во дигитален формат.

Со поврзување на Sony „BRAVIA“ Sync-компатибилната опрема користејќи HDMI кабли, операциите се олеснуваат. Погледнете „BRAVIA“ Sync карактеристики“ (страница 81).

HDMI карактеристики

- Дигиталните аудио сигнали пренесени со HDMI може да се изведат од звучниците поврзани со приемникот. Овој сигнал поддржува Dolby Digital, DTS, DSD и линеарен PCM. За детали, погледнете „Дигитални аудио формати поддржани од приемникот“ (страница 23).
- Приемникот може да прима повеќеканален линеарен PCM (до осум канали) со одмерна фреквенција од 192 kHz или помалку со поврзување со HDMI.
- Аналогните видео сигнали кои влегуваат во VIDEO приклучокот или COMPONENT VIDEO приклучокот на приемникот може да дадат HDMI сигнали (страница 22). Аудио сигналите не излегуваат од HDMI OUT приклучоците додека сликата се конвертира.

- Овој приемник поддржува High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour), „x.v.Color (x.v.Colour)“ и 4K или 3D-пренос.
- За да уживате во 3D-слики, поврзете 3D-компатибилна ТВ и видео опрема (плеер за дискови Blu-ray, снимач за дискови Blu-ray, PlayStation 3 итн.) со приемникот користејќи кабли за HDMI со голема брзина, ставете 3D-очила, а потоа репродуцирајте 3D-компатибилна содржина.
- За да уживате во 4K (HDMI BD, GAME и VIDEO1 влез) слики, поврзете телевизор и видео опрема што се компатибилни со 4K (плеер за дискови Blu-ray итн.) со приемникот користејќи кабли за HDMI со голема брзина, а потоа репродуцирајте 4K-компатибилна содржина.
- Можете да гледате HDMI BD, DVD, GAME и VIDEO 2 влез во прегледот слика-во-слика.
- Употребете HDMI кабел со голема брзина. Ако употребите стандарден HDMI кабел, 1080p, Deep Color, 4K или 3D сликите може да не се прикажуваат правилно.
- Не препорачуваме користење на HDMI-DVI кабел за конверзија. Кога ќе поврзете HDMI-DVI кабел за конверзија со DVI-D опрема, звукот и/или сликата може да се изгубат. Поврзете одделни аудио или дигитални кабли за поврзување, потоа одново назначете ги влезните приклучоци кога звукот не излегува правилно. За детали, погледнете „Користење други приклучоци за аудио/видео влез (Input Assign)“ (страница 86).
- Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
- Не виткајте ги и не врзувајте ги оптичките дигитални кабли.

Совет

Сите дигитални аудио приклучоци се компатибилни со мерните фреквенции 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.

Забелешки за поврзувањата со HDMI

- Во зависност од телевизорот или видео опремата, 4K или 3D-сликите може да не се прикажат. Проверете ги HDMI-форматите на видео кои се поддржани од приемникот (страница 131).
- За детали, упатете се на оперативните упатства на секоја поврзана опрема.

При поврзување кабли

- Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).
- Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете во зависност од достапноста на приклучоците на поврзаната опрема.

Ако сакате да поврзете неколку дигитални опреми, но не можете да најдете неискористен влез


Погледнете „Користење други приклучоци за аудио/видео влез (Input Assign)“ (страница 86).

Конверзија на видео сигнали

Овој приемник е опремен со функција за конверзија на видео сигнали. За детали, погледнете „Функција за конверзија на видео сигнали“ (страница 22).

За поврзување на опрема со приклучоци HDMI

Ако вашата опрема нема приклучок HDMI, погледнете на страницата 33.



A Кабел за HDMI (не се доставува)

Sony препорачува да користите HDMI-одобрен кабел или HDMI-кабел на Sony.

Забелешки

- Ова HDMI поврзување е пример. Можете да поврзете било која HDMI опрема на било кој HDMI влез, вклучувајќи го и HDMI влезот на предниот панел.
- SA-CD/CD и BD влезовите имаат подобар квалитет на звукот. Кога ви треба подобар квалитет на звукот, поврзете ја опремата на овие приклучоци и изберете ги како влез.
- Осигурете се дека сте ги смениле стандардните поставки на копчето за внесување на далечинскиот управувач така што ќе можете да го користите копчето за да ја контролирате поврзаната опрема. За детали, погледнете „Програмирање на далечинскиот управувач“ (страница 111).
- Може и да го преименувате влезот за да се прикажува на панелот за приказ на приемникот. За детали, погледнете во „Name“ во менито Input Settings (страница 102).


Користење MHL поврзување

Што е MHL?

MHL (Mobile High-Definition Link) е интерфејс за HD видео и дигитално аудио, за поврзување на мобилни телефони или преносни уреди на HD телевизори и други производи за домашна забава. MHL може истовремено да поддржува 1080p HD видео и дигитални аудио сигнали и да доставува напојување до мобилниот уред. Тој исто така овозможува далечинскиот управувач од телевизорот или од другите производи за домашна забава да го контролираат мобилниот телефон и да пристапуваат до неговата содржина (страница 84).

Поврзување на MHL- (Mobile High-Definition Link) компатибилен мобилен уред за аудио/видео содржина

Овој приемник вклучува MHL 2 технологија.



- A** MHL-кабел (не се доставува)

Користете MHL2 поддржан кабел.


Sony препорачува да користите **Sony MHL** кабел.

- B** MHL уред кој директно се поврзува (не се доставува)

Забелешки

- MHL компатибилниот мобилен уред се полни кога е поврзан на HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) приклучокот на приемникот додека приемникот е вклучен.
- Може и да го преименувате VIDEO 2 влезот за да се прикажува на панелот за приказ на приемникот. За детали, погледнете во „Name“ во менито Input Settings (страница 102).

Поврзување опрема со други приклучоци освен приклучоците HDMI




- A** Оптички дигитален кабел (не се доставува)
- B** Аудио кабел (не се доставува)
- C** Компонентен видео кабел (не се доставува)
- D** Видео кабел (не се доставува)
- E** Коаксијален дигитален кабел (не се доставува)

———— Препорачано поврзување

----- Алтернативно поврзување

* Кога ќе поврзете опрема со OPTICAL приклучок, повторно назначете ги влезните приклучоци. За детали, погледнете „Користење други приклучоци за аудио/ видео влез (Input Assign)“ (страница 86).

Поврзување iPod, iPhone, USB уред




- A** USB-кабел (не се доставува)

5: Поврзување на антените (воздушни)

Пред поврзување на антените (воздушни), проверете дали сте го исклучиле AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).

AM антена рамка (воздушна)
(дадена)

FM-жичена антена (воздушна)
(дадена)



Забелешки

- За спречување на шум, држете ја AM-циклична антената (воздушна) подалеку од приемникот и од другата опрема.
- Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM жичната антена (воздушна).
- По поврзување на жичната FM-антена (воздушна), држете ја колку што е можно похоризонтално.

6: Поврзување со мрежата

Ако имате поврзување на интернет, можете да го поврзете приемникот и на интернет. Можете да го поврзете преку безжично или жично поврзување со LAN.

Системски потреби

Потребно е следното системско опкружување за употреба на функцијата за домашната мрежа на приемникот.

Широкопојасна врска

Потребна е широкопојасна врска со интернет за да слушате Sony Entertainment Network (SEN) и да го ажурирате софтверот на приемникот.

Модем

Ова е уредот што е поврзан со широкопојасната врска за комуницирање со интернетот. Некои од овие уреди се интегрирани во рутерот.

Рутер

- Користете рутер компатибилен со брзина на пренос од 100 Mbps или поголема за да уживате во содржината на домашната мрежа.
- Препорачуваме да користите рутер опремен со вграден DHCP (Протокол за динамичко конфигурирање на главниот компјутер) сервер. Оваа функција автоматски доделува IP-адреси на LAN.
- Користете рутер/пристапна точка за безжичен LAN ако сакате да користите поврзување преку безжичен LAN.

LAN-кабел (CAT5) (Само за поврзување преку жичен LAN)

- Препорачуваме да го користите овој тип на кабел за жичен LAN. На некои плоснати кабли за LAN лесно им влијае шумот. Препорачуваме да користите нормален тип на кабли.
- Ако приемникот се користи во средина каде што има шум од снабдување со енергија од електричните производи или во гласна мрежна средина, употребете заштитен тип на LAN-кабел.


Сервер

Серверот е уред којшто доведува содржина (музика, слики и видеа) до DLNA уредот на Домашната мрежа. Уредот што може да се употреби како сервер (компјутер итн.) мора да биде поврзан со домашната мрежа, жичен или безжичен LAN.*

* За детали за серверите коишто се компатибилни со овој приемник, видете страница 62.

Пример на конфигурација

Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со приемник и сервер. Препорачуваме да го поврзете серверот со рутерот со жично поврзување.



- A** Само за поврзување преку жичен LAN.
- B** Само за поврзување преку безжичен LAN.

Бидете сигурни дека употребувате рутер/
пристапна точка за безжичен LAN.

Забелешка


Репродукцијата на аудио на серверот
повремено може да биде прекината кога
користите безжично поврзување

Подготовка на приемникот


Поврзување на AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод)

Поврзете го AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) во сидниот штекер.

AC кабел за напојување со наизменична струја (главен вод)



Вклучување на приемникот



Притиснете I/O за да го вклучите приемникот.

Исто така, можете да го вклучите приемникот со употреба на копчето I/O на далечинскиот управувач. Кога го исклучувате приемникот, повторно притиснете I/O. „STANDBY“ светка на панелот за приказ. Не го исклучувајте AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) додека „STANDBY“ светка. Ова може да предизвика дефект.

Поставување на приемникот со употреба на Easy Setup

Можете лесно да ги поставите основните поставки на приемникот, ракувајќи го приемникот по упатствата дадени на телевизискиот екран. Префрлете го влезот на телевизорот на влезот на којшто е поврзан приемникот. Кога ќе го вклучите приемникот за првпат или по неговото иницијализирање, на телевизискиот екран се појавува екранот Easy Setup. Поставете го приемникот во согласност со упатствата на екранот Easy Setup. Можете да ги поставите следните функции користејќи го Easy Setup.

- Speaker Settings
- Network Settings

Забелешки за Speaker Settings (Автоматска калибрација)

Овој приемник е опремен со функцијата DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) што ви овозможува да изведете автоматска калибрација како што следува:

- Проверете ја поврзаноста помеѓу секој звучник и приемникот.
- Прилагодете го нивото на звучникот.
- Измерете го растојанието на секој звучник од вашата позиција на седење.¹⁾
- Измерете ја големината на звучникот.¹⁾
- Измерете ги карактеристиките на фреквенцијата (EQ).¹⁾
- Измерете ги карактеристиките на фреквенцијата (Phase).¹⁾²⁾

1) Резултатот од мерењето не се користи кога е избран „2ch Analog Direct“.

2) Резултатот од мерењето не се користи кога се добиваат сигнали Dolby TrueHD или DTS-HD со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.

DCAC е дизајниран да постигне соодветен баланс на звук од вашата соба. Сепак, можете рачно да ги приспособите нивоата на звучниците по ваша желба. За детали, погледнете „Test Tone“ (страница 98).

Пред да изведете автоматска калибрација

Пред да изведете автоматска калибрација, проверете ги следните ставки.

- Поставете ги и поврзете ги звучниците (страница 24, 26).
- Поврзете го само дадениот оптимизирачки микрофон во приклучокот AUTO CAL MIC. Не поврзувајте други микрофони во овој приклучок.

- Поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B терминалите на „Bi-Amplifier Connection“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито ако користите поврзување со би-засилувач (страница 96).
- Поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B терминалите на „Front B Speakers“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито ако користите поврзување со предните B звучници (страница 96).
- Проверете излезот на звучниците да не е поставен на „SPK OFF“ (страница 39).
- Осигурете се дека не ја користите функцијата PARTY STREAMING (страница 75).
- Исклучете ги слушалките.
- Отстранете ги сите пречки на патот помеѓу оптимизирачкиот микрофон и звучниците за да се избегнат грешки во мерењето.
- Земете точни мерки осигурувајќи се дека средината е без шум и е тивка.


Забелешки

- Звучниците емитуваат многу гласен звук за време на калибрацијата и јачината не може да се приспособи. Посветете внимание на вашето соседство и на присутните деца.
- Ако функцијата за нечујно е активирана пред да изведете автоматска калибрација, таа автоматски ќе се исклучи.
- Не може да се направат точни мерења или да се изведе автоматска калибрација кога се користат посебни звучници, како што се диполните звучници.

Потврдете поставка на активен сабвуфер

- Кога е поврзан сабвуфер, вклучете го и засилете го гласот пред да го активирате сабвуферот. Свртите го LEVEL веднаш до средната точка.
- Ако поврзете сабвуфер со функцијата вкрстена фреквенција, поставете ја јачината на звукот на максимум.

- Ако поврзете сабвуфер со функцијата автоматски подготвено, поставете ја на исклучено (деактивирано).




Забелешка

Во зависност од карактеристиките на сабвуферот што го користите, вредноста на растојанието на поставување може да биде различна од вистинската положба.

За да ги изберете предните звучници

Можете да ги изберете предните звучници што сакате да ги употребите. Користете ги копчињата на приемникот за да ја изведете оваа операција.

SPEAKERS



Притискајте на SPEAKERS за да го изберете системот на преден звучник што сакате да го употребите.

Можете да ги потврдите избраните терминали за звучниците со проверка на индикаторите на панелот за приказ.

Индикатори	Избрани звучници
SP A	Звучниците што се поврзани со терминалите SPEAKERS FRONT A.
SP B*	Звучниците што се поврзани со терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B.


- * За да изберете „SP B“ или „SP A+B“, поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B терминалите на „Front B Speakers“ користејќи го „Speaker Connection“ во Speaker Settings менито (страница 96).

Забелешка

Оваа поставка не е достапна кога се поврзани слушалки.

За откажување на автоматската калибрација

Функцијата „Auto Calibration“ ќе биде откажана кога ќе го извршите следново за време на процесот на мерење:

- Притиснете I/⏻.
- Притиснете ги копчињата за внесување на далечинскиот управувач или вклучете го INPUT SELECTOR на приемникот.
- Притиснете .
- Притиснете SPEAKERS на приемникот.
- Променете го нивото на јачина на звукот.
- Поврзете ги слушалките.

За рачно да го поставите приемникот

Погледнете „Прилагодување поставки“ (страница 91).

Конфигурација на мрежните поставки на приемникот

Мрежните поставки за приемникот мора да бидат правилно поставени за да се користат функциите Home Network, SEN, AirPlay и PARTY STREAMING.

Користење поврзување преку безжичен LAN

Постојат неколку начини за поврзување што можете да ги користите за поставување безжична мрежа: барање пристапна точка, користење начин за поврзување преку WPS (или со копче за притискање или со PIN-код) или рачно поставување.

Забелешки

- Осигурете се дека не ја користите функцијата за безжичен LAN на места каде што се користи медицинска опрема (на пример, пејсмејкер) и на места каде што е забранета употребата на безжична комуникација.
- Пред да се поврзете на домашната мрежа треба да подготвите рутер/пристапна точка за LAN. За детали, погледнете во упатствата за работа на уредот.
- Во зависност од домашната мрежа, рутерот/пристапната точка за безжичен LAN може да се поставени на начин на кој не може да се поврзат користејќи WPS, дури и ако се компатибилни со WPS. За детали околу тоа дали рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се компатибилни со WPS и за поставувањето поврзување преку WPS, погледнете во упатствата за работа на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN.
- Можете да испробате потешкотии ако приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се поставени предалеку еден од друг. Ако тоа се случи, поместете ги уредите поблиску.


Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)

Можете да поставите безжична мрежа со барање пристапна точка. За да ја поставите мрежата користејќи го овој начин на поврзување, ќе треба да ги изберете или внесете следните информации. Проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID*) што ја идентификува мрежата**.** (Ова ќе ви биде потребно во чекорот 7.)
- Ако безжичната домашна мрежа е заштитена со шифрирање, безбедносниот клуч (клуч WEP, клуч WPA/WPA2) за вашата мрежа**.** (Ова ќе ви биде потребно во чекорот 8.)

* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентификува дадена пристапна точка.

** Овие информации треба да се достапни од ознаката на рутерот/пристапната точка за безжичниот LAN, од упатствата за работа, од личноста што ви ја поставило безжичната мрежа или од информациите дадени од снабдувачот на услугата интернет.



1 Притиснете AMP, потоа притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува главното мени.

2 Притискајте на $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ за да изберете „Settings“, потоа притиснете \oplus .

Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран.

3 Притискајте на $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ за да изберете „Network“, потоа притиснете \oplus .

4 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Internet Setting“, потоа притиснете \oplus .

5 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Wireless“, потоа притиснете \oplus .

6 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Access Point Scan“, потоа притиснете \oplus .

Приемникот започнува со барање пристапни точки и прикажува список со најмногу 30 имиња на достапни мрежи (SSID).

7 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да го изберете името на саканата мрежа (SSID), потоа притиснете \oplus .

Екранот за поставките за безбедност се појавува на телевизискиот екран.

8 Внесете го безбедносниот клуч (клуч WEP, клуч WPA/WPA2) користејќи ја тастатурата на екранот. Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и \oplus за да изберете знаци еден по друг. Потоа, изберете „Enter“ и притиснете \oplus за да го потврдите безбедносниот клуч.

„How to acquire the IP Address“ се појавува на телевизискиот екран.

9 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Auto“, потоа притиснете \oplus .


Кога користите фиксна IP-адреса

Изберете „Manual“, потоа притиснете \oplus . Екранот за внес на IP адресата се појавува на ТВ екранот.

Внесете ја вредноста за „IP Address“ користејќи ја тастатурата на екранот. Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и \oplus за да изберете знаци еден по друг. Потоа, изберете „Enter“ и притиснете \oplus за да ја потврдите вредноста. Внесете ја вредноста за „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary DNS“ и „Secondary DNS“. Потоа, изберете „Next“ и притиснете \oplus .

10 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете „Ok“, потоа притиснете \oplus .

„Connecting to the network. Please wait.“ се појавува на телевизискиот екран.

„Network Settings are now complete and the receiver has been successfully connected to the network.“ се појавува откако ќе се завршат мрежните поставки и „“ засветува на панелот за приказ. За да се вратите на менито Network Settings, притиснете \oplus .

(Во зависност од мрежната средина, мрежните поставки може да потраат.)

11 Изведете ги поставките за серверот.

За да слушате аудио содржина меморирана на вашиот сервер, треба да го поставите серверот (страница 62).

Забелешка

Ако мрежата не е заштитена со шифрирање (со користење безбедносен клуч), екранот за поставката за безбедност не се појавува во чекор 8.

Совет

Кога ги проверувате мрежните поставки, погледнете „Information“ (страница 103).

Ако не можете да го најдете името на саканата мрежа (SSID) (начин со рачно поставување)

Можете рачно да го внесете името на саканата мрежа (SSID) ако истото не се појавува во списокот.

- 1 Изберете „Manual Registration“ во чекор 6 во „Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)“ (страница 40).
- 2 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Direct Input“, потоа притиснете \oplus .
- 3 Внесете го името на мрежата (SSID) користејќи ја тастатурата на екранот. Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и \oplus за да изберете еден знак по друг. Потоа, изберете „Enter“ и притиснете \oplus .
Името што го внесовте е регистрирано.
- 4 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да ја изберете саканата безбедносна поставка, потоа притиснете \oplus .
- 5 Следете ги чекорите 8 до 11 во „Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)“ (страница 40).

Поставување безжична мрежа користејќи пристапна точка во согласност со WPS

Можете лесно да поставите безжична мрежа користејќи пристапна точка во согласност со WPS. Поставувањето на WPS може да се направи или со користење на конфигурацијата со копче за притискање или со начинот со PIN-код (број за лична идентификација).

Што е WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi)?

WPS е стандард создаден од Wi-Fi Alliance што ви овозможува лесно и безбедно поставување безжична мрежа.

Поставување безжична мрежа користејќи ја конфигурацијата со WPS push копче за притискање

Можете лесно да поставите безжично поврзување WPS со едно притискање на назначеното копче.

- 1 Изберете „WPS Push“ во чекор 6 во „Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)“ (страница 40).
- 2 Следете ги упатствата на екранот и притиснете го копчето WPS на пристапната точка.
Порака: „Push the WPS button on the access point within 2 minutes.“



„Network Settings are now complete and the receiver has been successfully connected to the network.“ се појавува откако се завршени мрежните поставки и „ Wi-Fi “ засветува на панелот за приказ. За да се вратите на менито Network Settings, притиснете \oplus .
(Во зависност од мрежната средина, мрежните поставки може да потраат.)

- 3 Изведете ги поставките за серверот.
За да слушате аудио содржина меморирана на вашиот сервер, треба да го поставите серверот (страница 62).

Совет

Кога ги проверувате мрежните поставки, погледнете „Information“ (страница 103).

Поставување безжична мрежа користејќи го начинот со PIN-код за WPS

Ако пристапната точка го поддржува поврзувањето со PI-код (број за лична идентификација) за WPS, можете да поставите безжично поврзување преку WPS со внесување на PIN-кодот на приемникот во рутерот/пристапната точка на LAN.

- 1 Изберете „Manual Registration“ во чекор 6 во „Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)“ (страница 40).
- 2 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „WPS PIN“, потоа притиснете \oplus . Се појавува список со достапните SSID (пристапна точка).

Забелешка


SSID која не поддржува WPS PIN ќе се појави затемнета и не може да биде избрана.

- 3 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да го изберете името на саканата мрежа (SSID), потоа притиснете \oplus .

На телевизискиот екран се појавува PIN-кодот (8 цифри) на приемникот. Оставете кодот PIN да се прикажува додека поврзувањето не е завршено. (Секојпат кога ја изведувате оваа операција се појавува различен PIN-код.)

- 4 Внесете го PIN-кодот на приемникот во рутерот/пристапната точка за безжичниот LAN.

Приемникот ги започнува мрежните поставки.

„Network Settings are now complete and the receiver has been successfully connected to the network.“ се појавува откако се завршени мрежните поставки и „“ засветува на панелот за приказ. За да се вратите на мениот Network Settings, притиснете \oplus .

(Во зависност од мрежната средина, мрежните поставки може да потраат.)

- 5 Изведете ги поставките за серверот.

За да слушате аудио содржина меморирана на вашиот сервер, треба да го поставите серверот (страница 62).

Совети

- Кога ги проверувате мрежните поставки, погледнете „Information“ (страница 103).
- За детали околу внесувањето на PIN-кодот во рутерот/пристапната точка на безжичен LAN, погледнете во упатствата за работа на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN.

Користење поврзување преку жичен LAN.

- 1 Изберете „Wired“ во чекор 5 во „Барање пристапна точка и поставување безжична мрежа (Access Point Scan method)“ (страница 40).
„How to acquire the IP Address“ се појавува на телевизискиот екран.
- 2 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Auto“, потоа притиснете \oplus .

Кога користите фиксна IP-адреса

Изберете „Manual“, потоа притиснете \oplus . Екранот за внес на IP адресата се појавува на ТВ екранот. Внесете ја вредноста за „IP Address“ користејќи ја тастатурата на екранот. Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и \oplus за да изберете знаци еден по друг. Потоа, изберете „Enter“ и притиснете \oplus за да ја потврдите вредноста. Внесете ја вредноста за „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „Primary DNS“ и „Secondary DNS“. Потоа, изберете „Next“ и притиснете \oplus .

- 3 Притискајте на \uparrow/\downarrow за да изберете „Ok“, потоа притиснете \oplus . „Connecting to the network. Please wait.“ се појавува на телевизискиот екран.

„Network Settings are now complete and the receiver has been successfully connected to the network.“ се појавува откако ќе се завршат мрежните поставки. За да се вратите на менито Network Settings, притиснете (+). (Во зависност од мрежната средина, мрежните поставки може да потраат.)

4 Изведете ги поставките за серверот.

За да слушате аудио содржина меморирана на вашиот сервер, треба да го поставите серверот (страница 62).

Совет

Кога ги проверувате мрежните поставки, погледнете „Information“ (страница 103).


Водич за управување со графичкиот кориснички интерфејс (GUI)

Можете да го прикажете менито на приемникот на телевизискиот екран и да ја изберете функцијата што сакате да ја користите на ТВ екранот со притискање на $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и (+) на далечинскиот управувач.

Кога ќе започнете со работа на приемникот, прво притиснете го копчето AMP на далечинскиот управувач. Во спротивно, операциите што следат може да не се наменети за приемникот.

Совет

AMP копчето на далечинскиот управувач засветува кога ќе притиснете HOME.




Користење на менито

- 1 Префрлете го влезот на телевизорот на влезот на којшто е поврзан приемникот.
- 2 Притиснете AMP, потоа притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува главното мени.

Во зависност од телевизорот, може да потрае главното мени да се појави на телевизискиот екран.



- 3 Притискајте на \leftarrow/\rightarrow за да го изберете саканото мени, потоа притиснете (+) за да влезете во менито.

Списокот на ставки на менито се прикажува на телевизискиот екран. Пример: Кога ќе изберете „Watch“.



- 4** Притискајте на **↑/↓/←/→** за да ја изберете ставката на меништо што сакате да ја приспособите, потоа притиснете **(+)** за да влезете во ставката на меништо.

Совет

Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен дел на екранот, можете да го прикажете списокот на функции со притискање на OPTIONS и избор на одредена функција.

Враќање на претходниот екран

Притиснете RETURN **↵**.

Излез од меништо


Притиснете HOME за да го прикажете главното мени, потоа повторно притиснете HOME.

Преглед на главните менија

Мени	Опис
Watch	Го избира изворот на видео што ќе биде влез во приемникот (страница 46).
Listen	Ја бира музиката од SA-CD/CD, USB-уред, домашната мрежа или SEN (страница 46). Можете да уживате и во FM/AM-радио на вградениот приемник (страница 53).
Sound Effects	Ви овозможува да уживате во звучниот развој овозможен од различни технологии или функции во сопственост на Sony (страница 56).
Settings	Ги прилагодува поставките на приемникот (страница 91).


Основни операции

Уживање во слики/звук од поврзаната опрема



- 1** Префрлете го влезот на телевизорот на влезот на којшто е поврзан приемникот.
- 2** Притиснете AMP, потоа притиснете HOME.
На телевизорскиот екран се појавува главното мени.

Во зависност од телевизорот, може да потрае главното мени да се појави на телевизорскиот екран.



- 3** Изберете „Watch“ или „Listen“, потоа притиснете (+).
Списокот со ставки на мениот се прикажува на телевизорскиот екран.
- 4** Изберете ја опремата што ја сакате, потоа притиснете (+).
- 5** Вклучете ја опремата и започнете со репродуцирање.
- 6** Притиснете \triangleleft +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.
Можете да користите и MASTER VOLUME на приемникот.
- 7** Притиснете SOUND FIELD +/- за да уживате во опкружувачкиот звук.
Исто така, можете да користите A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на приемникот.
За детали, погледнете страница 56.

Совети

- Можете да го завртите INPUT SELECTOR на приемникот или да ги притиснете копчињата за внесување на далечинскиот управувач за да ја изберете опремата што ја сакате.
- Можете поинаку да ја прилагодувате јачината на звукот со употреба на регулаторот MASTER VOLUME на приемникот или копчињата \triangleleft +/- на далечинскиот управувач.
За брзо да ја зголемите или намалите јачината на звукот
 - Брзо свртете го регулаторот.
 - Притиснете и задржете го копчето.За fino приспособување
 - Бавно свртете го регулаторот.
 - Притиснете го копчето и веднаш ослободете го

За активирање на функцијата за безвучност

Притиснете **⌘**.

Функцијата за безвучност ќе се откаже кога ќе го направите следново.

- Повторно притиснете **⌘**.
- Променете ја јачината на звукот.
- Исклучете го приемникот.
- Изведете автоматска калибрација.

За да се избегне оштетување на звучниците

Пред да го исклучите приемникот, осигурете се дека е намалено нивото на јачина на звук.

Репродуцирање на iPod/iPhone

Можете да уживате во музичките содржини од iPod/iPhone поврзувајќи го со ψ портата (USB) на приемникот.

За детали за поврзување на iPod/iPhone, видете страница 34.

Компатибилни модели на iPod/iPhone

Можете да ги користите следните iPod/iPhone модели на овој приемник.

Ажурирајте го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите.



iPhone 4S



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPod touch
четврта генерација



iPod touch
трета генерација



iPod touch
втора генерација



iPod nano
шеста генерација



iPod nano
петта генерација
(видео камера)



iPod nano
четврта генерација
(видео)



iPod nano
трета генерација
(видео)



iPod classic


Забелешки

- Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој приемник.
- Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека ги исполнува стандардите за изведба на Apple.

Избирање на контролниот режим за iPod/iPhone

Можете да го изберете контролниот режим за iPod/iPhone користејќи iPhone CTRL на далечинскиот управувач.

Исто така, можете да ги контролирате сите опции со преглед на информациите на панелот за приказ кога телевизискиот екран е исклучен.




1 Изберете „Listen“ од главното мени, потоа притиснете (+).

2 Изберете „USB“, потоа притиснете (+).

Кога е поврзан iPod или iPhone, на телевизискиот екран се појавува „iPod/iPhone“.

3 Следете ги упатствата на екранот за да го изберете контролниот режим за iPod/iPhone.

За управување со iPod/iPhone користејќи го далечинскиот управувач



Притиснете USB пред да ги употребите следните копчиња.

Притиснете	Операција
▶	Започнува со репродукцијата.
, ■	Ја паузира репродукцијата.
◀▶	Премотува напред или назад.
◀▶▶	Оди на претходната/ следната песна.
REPEAT	Внесува режим на повторување.
SHUFFLE	Внесува режим на мешање.
iPhone CTRL	Го избира контролниот режим за iPod/iPhone.

Забелешки за iPod/iPhone

- iPod/iPhone се полни кога е поврзан со приемникот додека приемникот е вклучен.
- Не можете да пренесувате песни на iPod/iPhone од овој приемник.

- Не отстранувајте го iPod/iPhone за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го приемникот кога го поврзвате или отстранувате iPod/iPhone.

* Приемникот не репродуцира датотеки кодирани со DRM.

iPod/iPhone список на пораки

Порака и објаснување

Reading

Приемникот ги препознава и чита информациите од iPod или iPhone.

Not supported

Поврзан е неподдржан iPod или iPhone.

No device is connected

Не е поврзан iPod или iPhone.

No Track

Не се најдени песни.

Headphone is not supported

Кога е поврзан iPod или iPhone, не излегува звук од слушалките.

Playing a USB device

Можете да уживате во музика од USB уредот поврзувајќи го со портата ψ (USB) на приемникот.

За детали за поврзување на USB уред, видете „Поврзување iPod, iPhone, USB уред“ (страница 34).

Форматите на музичките датотеки што може да се репродуцираат од страна на овој приемник се следните:

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„mp3“
AAC*	„m4a“, „.3gp“, „mp4“
WMA9 Standard*	„wma“
WAV	„wav“
FLAC	„flac“

Компатибилни USB-уреди

Можете да ги користите следните Sony USB уреди на овој приемник.


Потврден Sony USB уред

Име на производ	Име на модел
Walkman®	NWZ-A864
	NWZ-B152F / B162F / B172
	NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575
	NWZ-F805 / F806N
	NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT
	NWZ-W262 / W272
	NWZ-Z1040 / Z1070
	NWD-W253
MICROVAULT	USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL
	USM16GLX / 32GLX / 64GLX
	USM4GN / 8GN / 32GN
	USM4GM / 16GM
	USM8GQ / 32GQ / 64GQ
	USM16GR / 32GR
	USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J
Дигитален снимач на звук	ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F
	ICZ-R50 / R51

Забелешки


- Приемникот не може да чита податоци во форматот NTFS.
- Приемникот не може да чита други податоци освен оние кои се меморирани во првиот дел од тврдиот диск.
- Оперативноста на модели кои не се наведени овде не се гарантира.
- Оперативноста може да не биде секогаш загарантирана дури и при користење на овие USB уреди.
- Некои од овие USB-уреди може да не се достапни во определени области.
- Кога ги форматирате горните модели, проверете дека форматирате користејќи го самиот модел или назначениот софтвер за форматирање за тој модел.
- Кога поврзвате USB уред со приемникот, осигурете се дека сте поврзале откако приказот „Creating Library“ или „Creating Database“ на USB уредот ќе исчезне.

Работење со USB уред



- 1 Изберете „Listen“ од главното мени, потоа притиснете (+).**
- 2 Изберете „USB“, потоа притиснете (+).**
Кога USB-уредот е поврзан, на телевизискиот екран се појавува „USB“.
Можете да ракувате со USB-уредот користејќи го далечинскиот управувач на приемникот.
- 3 Од списокот со содржини изберете ја содржината што ја сакате, потоа притиснете (+).**
Избраната содржина започнува со репродуцирање и на телевизискиот екран се појавува информација за музичката содржина.

За управување со USB уредот користејќи го далечинскиот управувач



Притиснете USB пред да ги употребите следните копчиња.

Притиснете	Операција
	Започнува со репродукцијата.
	Ја паузира репродукцијата.
	Ја прекинува репродукцијата.
	Оди на претходната/ следната датотека.
REPEAT	Внесува режим на повторување.
SHUFFLE	Внесува режим на мешање.

Забелешки за USB-уредот

- Не отстранувајте го USB-уредот за време на работа. За да избегнете оштетување на податоците на USB уредот, исклучете го приемникот кога го поврзвате или отстранувате USB уредот.
- Кога е неопходно поврзување со USB кабел, поврзете го USB кабелот даден со USB уредот што треба да се поврзе.

- Погледнете ги упатствата за работа дадени со USB уредот што треба да се поврзе за детали за методот на работа.
- Не го поврзувајте приемникот и USB-уредот преку USB-центар.
 - Кога USB-уредот е поврзан, на телевизискиот екран се појавува „Reading“.
 - Може ќе бидат потребни 10 секунди пред да се појави „Reading“ во зависност од типот поврзан USB-уред.
 - Кога USB уредот е поврзан, приемникот ги чита сите датотеки на USB уредот. Ако има многу папки или датотеки на USB уредот, може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на USB уредот.
 - Приемникот може да препознае до
 - 256 папки (вклучувајќи ја и папката „ROOT“).
 - 256 аудио датотеки за секоја папка.
 - 8 нивоа на папки (структура на датотеки како дрво, вклучувајќи ја и „ROOT“ папката).Максималниот број на аудио датотеки и папки може да варира во зависност од структурата на датотеката и папката. Не меморирајте друг вид на датотеки или непотребни папки на USB-уредот.
 - Не може да се гарантира компатибилност со сите кодирачки/творечки софтвери и уреди за снимање и медиуми за снимање. Некомпатибилниот USB-уред може да даде шум или испрекинат аудио сигнал или воопшто да не репродуцира.
 - Може да биде потребно некое време за да започне репродуцирањето кога:
 - структурата на папката е премногу сложена.
 - капацитетот на меморијата е надминат.
 - Не мора да значи дека овој приемник ги поддржува сите функции дадени со поврзниот USB-уред.
 - Редот на репродуцирање на приемникот може да се разликува од редот на репродуцирање на поврзниот USB-уред.

- Папките што немаат аудио датотеки се прескокнуваат.
- Кога репродуцирате многу долга песна, некои операции може да предизвикаат задоцнување на репродукцијата.

Список на USB пораки

Порака и објаснување

Reading

Приемникот го препознава и чита информациите од USB уредот.

Device error

Меморијата на USB уредот не се препознава (страница 50).

Not supported

Поврзан е неподдржан USB уред, поврзан е непознат уред или USB уредот е поврзан преку USB центар (страница 50)

No device is connected

Не е поврзан USB-уред или поврзаниот USB-уред не е препознаен.

Cannot get info

Бројот на аудио датотеки/папки/нивоа на папки го достигнал максималниот број коишто приемникот може да ги распознае (страница 52).

Cannot play

Приемникот не може да репродуцира аудио датотеки поради неподдржан формат на датотека или поради ограничувања на репродуцирањето.

Not in Use

Се извршува операција која моментално е забранета.


No Track

Не се најдени песни.

Операции на пребарувачот на станици

Слушање FM/AM-радио


Можете да слушате FM и AM-емитување преку вградениот приемник. Пред операцијата, проверете дали сте ги поврзале FM и AM антените (воздушни) со приемникот (страница 34).



- 1 Изберете „Listen“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „FM/AM“, потоа притиснете (+).

FM/AM-екран

Можете да ја изберете и управувате со секоја ставка на екранот притискајќи ↑/↓/←/→ и (+).



- 1 Индикатор на појасот (страница 53)
- 2 Индикатор на фреквенција (страница 53)
- 3 Претходно поставен список (страница 55)

Преклопување помеѓу FM и AM-радио

- 1 Изберете „Listen“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „FM/AM“, потоа притиснете (+).
FM/AM се појавува на екранот.
- 3 Изберете го индикаторот на појасот.
- 4 Притискајте на ↑/↓ за да изберете „FM“ или „AM“, потоа притиснете (+).

Автоматско пребарување станица (Auto Tuning)

- 1 Изберете го индикаторот на фреквенција на FM/AM екранот.
- 2 Притиснете ↑/↓.
Притиснете ↑ за да скенирате од станици со повисока фреквенција, притиснете ↓ за да скенирате од повисоките до пониските станици. Приемникот прекинува со скенирање секојпат кога ќе најде станица.

Во случај на слаб FM-стерео прием

- 1 Најдете ја станицата што сакате да ја слушате користејќи Auto Tuning, Direct Tuning или изберете ја саканата претходно поставена станица (страница 53).
- 2 Притиснете OPTIONS.
Се појавува менито за опции.

Забелешка

Можете да поставите FM mode во менито на опции кога е избран индикаторот на фреквенција.

- Изберете „STEREO/MONO“, потоа притиснете (+).
- Изберете „MONO“, потоа притиснете (+).

Директно пребарување станица (Direct Tuning)

Може директно да ја внесете фреквенцијата на станицата преку нумеричките копчиња.

- Притиснете D.TUNING.
- Притиснете ги нумеричките копчиња за да ја внесете фреквенција, потоа притиснете (+).
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 → 0 → 2 → 5 → 0
Пример 2: AM 1.350 kHz
Изберете 1 → 3 → 5 → 0

Совет


Прилагодете ја насоката на циклусната антена за AM (воздушна) за оптимален прием откако ќе ја најдете AM-станцијата.

Ако не можете да најдете станица

Се појавуваат „---.--- MHz“ или „--- kHz“ и потоа екранот се враќа на тековната фреквенција. Проверете дали сте ја внеле точната фреквенција. Ако не, повторете го чекор 2. Ако се уште не можете да најдете станица, фреквенцијата може да не се користи во вашата област.

Претходно поставување на FM/AM радиостаници (Preset Memory)

Можете да меморирате до 30 FM и 30 AM-станции како ваши омилен станици.



- Најдете ја станицата што сакате да ја поставите користејќи Auto Tuning (страница 53) или Direct Tuning (страница 54).
- Притиснете OPTIONS.
Се појавува менито за опции.

Забелешка

Можете претходно да поставите меморија во менито на опции кога е избран индикаторот на фреквенција.

- Изберете „Set Preset“, потоа притиснете (+).
- Изберете претходно поставен број, потоа притиснете (+).
Станицата е меморирана како избраниот претходно поставен број.
- Повторете ги чекорите 1 до 4 за да меморирате друга станица.
Можете да меморирате станици како што следува:
 - AM-појас: AM 1 до AM 30
 - FM-појас: FM 1 до FM 30

Пребарување до претходно поставените станици

- 1 Изберете „Listen“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „FM/AM“, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете го претходно поставениот број од списокот, потоа притиснете (+).

Претходно поставените броеви од 1 до 30 се достапни.

За именување претходно поставени станици (Name Input)

- 1 Изберете го претходно поставениот број на кој сакате да именувате.
- 2 Притиснете OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
- 3 Изберете „Name Input“, потоа притиснете (+).
Тастатурата на екранот се прикажува на телевизискиот екран.
- 4 Притиснете ↑/↓/←/→ и (+) за да изберете некој знак, и еден по еден, да го внесете името.
- 5 Изберете „Enter“, и потоа притиснете (+).
Името што го внесовте е регистрирано.

Забелешка

Некои букви што можат да се прикажат на телевизискиот екран не може да се прикажат на панелот за приказ.

Откажување на внесување на име

Притиснете RETURN ↵.

Примање RDS-емитувања

Приемникот ви овозможува да користите Систем со радиоподатоци (RDS) којшто овозможува радио станиците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмирање. Овој приемник нуди погодни RDS карактеристики, како што е прикажување на името на услужната програма. RDS е достапен само за FM-станици.*

* Сите FM-станици не овозможуваат RDS-услуга, ниту даваат исти вид услуги. Ако не сте запознаени со RDS услугите во вашата област, проверете во вашите локални радио станици за детали.

Едноставно изберете станица на FM појасот.

Кога ќе најдете станица којашто дава RDS услуги, името на услужната програма* се појавува на ТВ екранот и на панелот за приказ.

* Ако RDS емитувањето не е примено, името на услужната програма нема да се појави.

Забелешки

- RDS може да не работи правилно ако станицата што сте ја нашле не го емитува RDS сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Некои букви што можат да се прикажат на телевизискиот екран не може да се прикажат на панелот за приказ.

Совет

Додека се прикажува името на услужната програма, можете да ја проверите фреквенцијата со повторливо притискање на DISPLAY (страница 110).

Уживање во звучни ефекти

Избирање на звучното поле

- 1 Изберете „Sound Effect“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „Sound Field“, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете го саканото звучно поле.

Совети

- Можете да притиснете SOUND FIELD +/- на далечинскиот управувач повеќе пати за да го изберете саканото звучно поле.
- Исто така, можете да користите A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на приемникот.

Auto Format Direct (A.F.D.)/ 2 channel sound mode

- **Auto Format Direct (A.F.D.) mode:** Овој режим ви се овозможува слушање на звук со висок квалитет и притоа да изберете режим на декодирање за слушање на 2 канални стерео или моно звуци како повеќеканални.
- **2 channel sound mode:** Можете да го промените излезниот звук во 2 канален звук без разлика на форматите за снимање на софтверот кој го користите, поврзаната опрема за репродуцирање или поставките за звучното поле на приемникот.

■ A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)

Претходно го поставува звукот како што бил сниман/кодирани, без додавање на какви било ефекти на опкружувачки звук.

Сепак, за моделите во САД и Канада, овој приемник ќе создава сигнал со ниска фреквенција за излез до сабуферот кога нема LFE сигнало.

■ Multi Stereo (MULTI ST.)

Произведува 2 канални леви/десни или моно сигнали од сите звучници. Сепак, може да не излегува звук од определени звучници, во зависност од поставките на звучникот.

■ 2ch Stereo (2CH ST.)

Приемникот го репродуцира звукот само од предните леви/десни звучници. Нема звук од сабвуферот.

Стандардните 2 канални стерео извори целосно ја премостуваат обработката на звучното поле и звучните формати со повеќе канали се намалуваат на само 2 канали.

■ 2ch Analog Direct (A. DIRECT)

Можете да го промените видот на аудио од избраниот влез во 2 канален аналоген влез. Оваа функција ви овозможува да уживате во аналогни извори со висок квалитет.

Кога се користи оваа функција, само јачината на звукот и нивото на предниот звучник може да се прилагодуваат.

Забелешка

Не можете да изберете „2ch Analog Direct“ додека ја користите функцијата BD, DVD, GAME, VIDEO 2, VIDEO 3, USB, Home Network, SEN или AirPlay.

Филмски режим

Можете да ја искористите предноста на опкружувачкиот звук, со едноставно избирање на едно од претходно програмираните звучни полиња на приемникот. Тие го носат возбудиивиот и моќен звук на киното во вашиот дом.

■ HD-D.C.S.

HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) е новата иновативна технологија за домашно кино на Sony, која ги користи најновите технологии за акустична и дигитална обработка на сигнали. Таа се заснова на податоци од прецизни мерења на реакции кои се направени во студио за звучна обработка.

Со овој режим можете да уживате во Blu-ray и DVD филмовите во вашиот дом, не само преку високиот квалитет на звук, туку и преку најдобриот звучен амбиент, токму онака како што инженерот за звук на филмот замислил при процесот на звучна обработка.

- **Dynamic:** Ова е соодветно за околина која одекнува, но во која изостанува чувство на просторност (апсорпцијата на звук е не доволна). Ја нагласува рефлексивјата на звукот и репродуцира звучен ефект на голема, класична кино сала. На овој начин се нагласува чувството на просторност на салата и се создава уникатно акустично поле.
- **Theater:** Оваа поставка е соодветна за употреба во дневна соба. Го репродуцира одекнувањето на звукот како во кино сала. Најсоодветно е за гледање на содржина снимена на Blu-ray диск кога посакувате атмосфера како во кино.
- **Studio:** Оваа поставка е соодветна за во дневна соба со соодветната звучна опрема. Создава репродукција на одекнувањето на звукот кој е создаден кога театралниот звучен извор е прекомбиниран за Blu-ray диск за ниво кое одговара на домашна употреба. Нивото на рефлексивја и ехо на звукот е задржано на минимум. Додека, дијалозите и ефектите на опкружувачки звук се репродуцирани веродостојно.

■ PLII Movie

Извршува декодирање на Dolby Pro Logic II Movie режим. Оваа поставка е идеална за кодирање на филмови во Dolby Surround. Дополнително, овој режим може да репродуцира звук преку 5.1 канали, и е соодветен за гледање на филмови во кои има доснимување на звук или пак на стари филмови.

■ **PLIIX Movie**

Извршува декодирање на Dolby Pro Logic IIX Movie режим. Оваа поставка ги проширува Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital 5.1 на дискретни 7.1 филмски канали.

■ **PLIIZ Movie (PLIIZ)**

Извршува декодирање на Dolby Pro Logic IIZ режим. Оваа поставка може да го прошири изворниот звук од 5.1 канали до 7.1 канали, на кои е нанесена вертикална опрема која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.

■ **Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)**

Извршува декодирање на DTS Neo:6 Cinema режим. Извор снимен во 2 канален формат се декодира во 7 канали.

Музички режим

Можете да ја искористите предноста на опкружувачкиот звук, со едноставно избирање на едно од претходно програмираните звучни полиња на приемникот. Тие го доведуваат возбудивиот и моќен звук на концертните сали во вашиот дом.

■ **Berlin Philharmonic Hall (BERLIN)**

Ги репродуцира звучните карактеристики на концертната сала на Берлинската филхармонија.

■ **Concertgebouw Amsterdam (CONCERTGEB)**

Ги репродуцира звучните карактеристики создадени од рефлективноста на оваа концертна сала во Амстердам, Холандија, која е карактеристична по својата голема звучна сцена.

■ **Musikverein Vienna (MUSIKVEREI)**

Ги репродуцира звучните карактеристики на оваа концертна сала во Виена, Австрија, која е карактеристична по резонансата и уникатното ехо.

■ **Jazz Club (JAZZ)**

Ја репродуцира акустиката на џез клуб.

■ **Live Concert (CONCERT)**

Ја репродуцира акустиката на сала за изведби во живо, со капацитет од 300 места.

■ **Stadium (STADIUM)**

Го репродуцира чувството на голем, отворен стадион.

■ **Sports (SPORTS)**

Го репродуцира чувството на спортски пренос.

■ **Portable Audio (PORTABLE)**

Репродуцира јасен, засилен звучен отпечаток од вашиот преносен аудио уред. Овој режим е идеален за MP3 и друг вид компресирана музика.

■ **PLII Music**

Изведува декодирање во режимот Dolby Pro Logic II Music. Оваа поставка е идеална за нормални стерео извори како CD.

■ **PLIIX Music**

Извршува декодирање на Dolby Pro Logic IIX Music режим. Оваа поставка е идеална за нормални стерео извори како CD.

■ **PLIIZ Music (PLIIZ)**

Извршува декодирање на Dolby Pro Logic IIZ режим. Оваа поставка може да го прошири изворниот звук од 5.1 канали до 7.1 канали, на кои е нанесена вертикална опрема која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.

■ Neo:6 Music (Neo:6 MUS)

Извршува декодирање на DTS Neo:6 Music режим. Извор снимен во 2 канален формат се декодира во 7 канали. Оваа поставка е идеална за нормални стерео извори како CD.

Кога се поврзани слушалки

Можете да го изберете ова звучно поле само ако слушалките се поврзани со приемникот.

■ Headphone (2ch) (HP 2CH)

Овој режим автоматски е избран ако користите слушалки (освен „2ch Analog Direct“). Стандардните 2 канални стерео извори целосно го премостуваат обработувањето на звучното поле и повеќеканалните формати на опкружувачки звук се намалуваат на 2 канали, освен LFE сигналите.

■ Headphone (Direct) (HP DIRECT)

Овој режим автоматски е избран ако користите слушалки кога е избран „2ch Analog Direct“.

Ги произведува аналогните сигнали без обработка од стабилизатор, звучно поле итн.

Ако поврзете сабвуфер

Овој приемник ќе создаде сигнал со ниска фреквенција за излез од сабвуферот кога нема LFE сигнал, кој претставува излез на звучен ефект со низок премин од сабвуфер на 2 канален сигнал. Сепак, сигналот со ниска фреквенција не се создава за „Neo:6 Cinema“ или „Neo:6 Music“ кога сите звучници се поставени на „Large“. За целосно да ги искористите колата за пренасочување на Dolby Digital басот, препорачуваме да ја поставите отсечената фреквенција на сабвуферот што е можно повисоко.

Забелешки за звучните полиња

- Во зависност од поставките на шемата на звучниците, некои звучни полиња може да не бидат достапни.
- Не можете истовремено да изберете „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIZ Movie“ и „PLIIZ Music“.
 - „PLIIx Movie“ и „PLIIx Music“ се достапни само кога шемата на звучниците е поставена на поставка со опкружувачки звук на заден(ни) звучник(ци).
 - „PLIIZ Movie“ и „PLIIZ Music“ се достапни само кога шемата на звучниците е поставена на поставка со предни високи звучници.
- Звучните полиња за музика или филм не функционираат во следниве случаи.
 - Се добиваат DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio или Dolby TrueHD со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
 - „2ch Analog Direct“ е избран.
- „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIX Movie“, „PLIIX Music“, „PLIIZ Movie“, „PLIIZ Music“, „Neo:6 Cinema“ и „Neo:6 Music“ не работат кога шемата на звучниците е поставена на 2/0 или 2/0.1.
- Кога е избрано едно од звучните полиња за музика, не излегува никаков звук од сабвуферот ако сите звучници се поставени на „Large“ во менито за поставки на звучници. Сепак, звукот ќе излегува од сабвуферот ако
 - дигиталниот влезен сигнал содржи LFE сигнали.
 - предните или опкружувачките звучници се поставени на „Small“.
 - Избрано е „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIX Movie“, „PLIIX Music“, „PLIIZ Movie“, „PLIIZ Music“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.

Прилагодување на стабилизаторот

Можете да ги користите следните параметри за да го прилагодувате квалитетот на тонот (ниво на бас/висок тон) на предните, централниот, опкружувачките/опкружувачките задни и предни високи звучници.



- 1 Изберете „Sound Effects“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „Equalizer“, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете „Front“, „Center“, „SUR/SB“ или „Front High“, потоа притиснете (+).
- 4 Изберете „Bass“ или „Treble“, а потоа прилагодете ја вредноста.

Забелешки

- Оваа функција не работи кога се користи „2ch Analog Direct“.
- Фреквенциите за бас и висок тон се одредени.
- Во зависност од форматот на аудио, приемникот може да репродуцира сигнали на пониска одмерна фреквенција од оригиналната фреквенција на влезните сигнали.

Користење на Sound Optimizer функцијата

Sound Optimizer ви овозможува да уживате во јасен и динамичен звук на ниски нивоа на јачина. Тој автоматски го калибрира звукот кој не може да се чуе добро кога го намалувате нивото на јачина. Откако ќе се изврши автоматска калибрација, нивото на звук се оптимизира за да се прилагоди на околината.

- 1 Изберете „Sound Effects“ од главното мени, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете „Sound Optimizer“, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете „Normal“ или „Low“, потоа притиснете (+).

Sound Optimizer функцијата се активира. За да прилагодите на референтното ниво на филмот, изберете „Normal“. За да прилагодите за CD или друг софтвер чие средно ниво на звучен притисок е високо процесирано, изберете „Low“.

Забелешки

- Оваа функција не работи во следните случаи.
 - Се користи „2ch Analog Direct“.
 - Слушалките се поврзани.
- Приемникот може да репродуцира сигнали на пониска примерна фреквенција од вистинската фреквенција на влезните сигнали, во зависност од аудио форматот.

Избор на типот калибрација

Можете да го изберете саканиот тип калибрација по изведувањето на автоматската калибрација. За детали, погледнете „Auto Calibration Type“ (страница 96).

Користење на Pure Direct функцијата

Режимот „Pure Direct“ ви овозможува да уживате во звук со поголема веродостојност. Кога е вклучено Pure Direct, панелот за приказ се исклучува за да го намали шумот што влијае на квалитетот на звукот. Можете да ја користите функцијата Pure Direct со сите влезови.

- 1 Изберете „Sound Effects“ од главното мени, потоа притиснете (+).**
- 2 Изберете „Pure Direct“, потоа притиснете (+).**
- 3 Изберете „On“, потоа притиснете (+).**

Забелешка

Кога е избрана функцијата Pure Direct, „Equalizer“, „Sound Optimizer“, „Advanced Auto Volume“ и „Dynamic Range Compressor“ не работат.

Совет

Исто така можете да го користите копчето PURE DIRECT на далечинскиот управувач или приемникот за да ја вклучите или исклучите функцијата Pure Direct.


За откажување на „Pure Direct“

Функцијата „Pure Direct“ ќе се откаже

- кога ќе го извршите следново:
 - Изберете „Off“ во чекор 3 во „Користење на Pure Direct функцијата“ (страница 61).
 - Повторно ќе притиснете PURE DIRECT.
 - Ќе го изберете звучното поле.
 - Ќе ја промените поставката на сцена на телевизорот (Избор на сцена).
 - Променете ја поставката за „Equalizer“, „Sound Optimizer“, „Advanced Auto Volume“ или „Dynamic Range Compressor“.

Ресетирање на звучните полиња до стандардните поставки

Користете ги копчињата на приемникот за да ја изведете оваа операција.



- 1 Притиснете I/⏻ за да го исклучите приемникот.**
- 2 Додека држите MUSIC, притиснете I/⏻.**
„S.F. CLEAR“ се појавува на панелот за приказ и сите звучни полиња се ресетирали на нивните стандардни поставки.

За мрежните функции на приемникот

- Можете да уживате во аудио содржина која е складирана на DLNA-соодветен уред (DLNA CERTIFIED™ производи) кој има овластен DLNA знак прикажан на уредот (страница 68).
- Можете да го користите приемник како уред еквивалентен на UPnP изведувач на медиуми на вашата домашна мрежа.
- Со интернет врска можете да слушате музички услуги (страница 72) и да го ажурирате софтверот на приемникот (страница 78).
- Можете да ја слушате истата музика во исто време во различни соби, преку PARTY STREAMING функцијата.
- Можете да регистрирате TV SideView уреди за контролирање на приемникот.
- Можете да репродуцирате аудио содржина на iOS уреди или iTunes Library со AirPlay.

За DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандардна организација формирана од производители на различни производи како сервери (сметачи, итн.) AV опрема и мобилни сметачки уреди кои разменуваат содржина (музика, фотографии и видеа). DLNA одлучува за стандарди и објавува овластен знак кој треба да се прикаже на уредите кои поддржуваат DLNA стандарди.

Поставување на серверот

За да слушате аудио содржина складирана на вашиот сервер со вашиот приемник, треба однапред да го поставите серверот. Следниве серверски уреди се компатибилни со овој приемник.

- Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 и 2.1
- Sony HDD Network Audio System NAS-S550HDE*, NAS-S55HDE*
- Аудио/видео приемник на Sony Network STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
- Microsoft Windows Media Player 12 инсталиран на Windows 8 и Windows 7 (страница 63, 65)
- Microsoft Windows Media Player 11 инсталиран на Vista/Windows XP (страница 66)

* Не е достапно во некои земји или региони.

Ако серверот има функција која го ограничува пристапот од други уреди, морате да ја промените поставката на серверот за да дозволите приемникот да му пристапи.

Овој дел објаснува како да се постави Windows Media Player кога го користите како сервер.

За детали околу поставките на други серверски уреди, погледнете ги упатствата за работа или помошта на соодветните уреди или апликации.


Забелешки

- Ставките прикажани на сметачот може да се разликуваат од оние прикажани подолу, во зависност од верзијата на оперативниот систем или од компјутерската средина. За детали, упатете се во Помошта на вашиот оперативен систем.
- Во зависност од ситуацијата, можеби ќе биде потребно малку повеќе време кога репродуцирате музика користејќи ја „Play To“ опцијата во Windows.

Кога користите Windows 8

Овој дел објаснува како да се постави Windows Media Player 12 за Windows 8 инсталиран од производителот. За детали околу тоа како да работите со Windows Media Player 12, погледнете во Помош за Windows Media Player 12.

- 1** **Одете во Контролна табла.**
Изберете [All Apps] (Сите апликации) под [Start] (Старт).
Изберете [Control Panel] (Контролна табла).



Совет

Ако екранот на Windows 8 не изгледа како што е прикажано погоре, продолжете со чекорите подолу.

- Изберете [Control Panel] (Контролна табла) под [Settings] (Параметри).**




- 2** **Изберете [View network status and tasks] (Приказ на мрежен статус и задачи) под [Network and Internet] (Мрежа и интернет).**


Се појавува прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување).

Совет


Ако ставката која ја сакате не се појави на екранот, обидете се да го промените типот на екран во Контролна табла.



- 3** Изберете [Change advanced sharing settings] (Изменете ги напредните параметри за споделување).




- 4** Изберете [Choose media streaming options...] (Изберете ги опциите за проследување медиуми) под [Media streaming] (Следење медиуми) од [All Networks] (Сите мрежи).



- 5** Ако се појави [Media streaming is not turned on] (Континуирираниот тек на медиуми не е вклучен) во [Media streaming options] (Опции за постојан тек на медиуми) прозорецот, изберете [Turn on media streaming] (Вклучете континуиран тек на медиуми).

- 6** Изберете [Allow All] (Дозволи сè). Се отвора прозорецот [Allow All Media Devices] (Дозволи ги сите медиумски уреди). Ако сите уреди во локалната мрежа се поставени на [Allowed] (Дозволено), изберете [OK] (ОК) и затворете го прозорецот.



- 7** Изберете [Allow all computers and media devices] (Дозволи им на сите компјутери и медиумски уреди).


- 8** Изберете [Next] (Следно) и [Finish] (Заврши) за да го затворите прозорецот.

- 9** Освежете го серверскиот список. Откако ќе завршите со поставување, освежете го серверскиот список на приемникот и изберете го овој сервер од серверскиот список. За детали околу избирање на сервер, видете „За да го освежите серверскиот список“ (страница 68).

Кога користите Windows 7

Овој дел објаснува како да се постави Windows Media Player 12 за Windows 7 инсталиран од производителот. За детали околу тоа како да работите со Windows Media Player 12, погледнете во Помош за Windows Media Player 12.

1 Одете во [Start] (Старт) – [Control Panel] (Контролна табла).




2 Изберете [View network status and tasks] (Приказ на мрежен статус и задачи) под [Network and Internet] (Мрежа и интернет).

Се појавува прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување).

Совет

Ако ставката која ја сакате не се појави на екранот, обидете се да го промените типот на екран во Контролна табла.


3 Изберете [Public network] (Јавна мрежа) под [View your active networks] (Прикажи ги активните мрежи). Ако екранот прикажува нешто друго, а не [Public Network] (Јавна мрежа), одете во чекор 6. Се појавува прозорецот [Set Network Location] (Постави мрежна локација).




4 Изберете [Home network] (Домашна мрежа) или [Work network] (Мрежа на работа) според околината во која приемникот се користи.

5 Следете ги упатствата кои се појавуваат на екранот, во согласност со околината во која се користи приемникот. Кога поставките се завршени, потврдете дека ставката под [View your active networks] (Прикажи ги активните мрежи) е променета во [Home network] (Домашна мрежа) или [Work network] (Мрежа на работа) во прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување).

- 6** Изберете [Change advanced sharing settings] (Изменете ги напредните параметри за споделување).




- 7** Изберете [Choose media streaming options...] (Изберете ги опциите за проследување медиуми...) од [Media streaming] (Следење медиуми).



- 8** Ако се појави [Media streaming is not turned on] (Континуиранот тек на медиуми не е вклучен) во прозорецот [Media streaming options] (Опции за постојан тек на медиуми), изберете [Turn on media streaming] (Вклучете континуиран тек на медиуми).

- 9** Изберете [Allow all] (Дозволи сè). Се отвора прозорецот [Allow All Media Devices] (Дозволи ги сите медиумски уреди). Ако сите уреди во локалната мрежа се поставени на [Allowed] (Дозволено), изберете [OK] (OK) и затворете го прозорецот.



- 10** Изберете [Allow all computers and media devices] (Дозволи им на сите компјутери и медиумски уреди).

- 11** Изберете [OK] (OK) за да го затворите прозорецот.

- 12** Освежете го серверскиот список. Откако ќе завршите со поставување на Windows Media Player 12, освежете го серверскиот список на приемникот и изберете го овој сервер од серверскиот список. За детали околу избирање на сервер, видете „За да го освежите серверскиот список“ (страница 68).

Кога користите Windows Vista/XP

Овој дел објаснува како да се постави Windows Media Player 11 инсталиран на Vista/XP*.

За детали околу тоа како да работите со Windows Media Player 11, погледнете во Помош за Windows Media Player 11.


* Windows Media Player 11 не е инсталиран на Vista/Windows XP од производителот. Пристапете до веб-локацијата на Microsoft, преземете го инсталаторот, а потоа инсталирајте Windows Media Player 11 на вашиот сметач.


- 1** Одете во [Start] (Старт) – [All Programs] (Сите програми).



- 2** Изберете [Windows Media Player] (Windows Media Player).
Windows Media Player 11 започнува.


- 3** Изберете [Media Sharing...] (Споделување медиуми...) од мениот [Library] (Библиотека).
Ако користите Windows XP, одете на чекор 9.

- 4** Кога  се прикажува, изберете [Networking...] (Мрежно работење...).




Се појавува прозорецот [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување).

- 5** Изберете [Customize] (Прилагоди).



Се појавува прозорецот [Set Network Location] (Постави мрежна локација).

- 6** Обележете [Private] (Приватно) и изберете [Next] (Следно).




- 7** Потврдете дека [Location type] (Тип локација) е променето во [Private] (Приватно) и изберете [Close] (Затвори).

- 8** Потврдете дека [(Private network)] ((Приватна мрежа)) се прикажува на [Network and Sharing Center] (Центар за мрежа и споделување) прозорецот и затворете го прозорецот.

- 9** Ако [Share my media] (Сподели ги моите медиуми) во [Media Sharing] (Споделување медиуми) прозорецот кој се прикажува во чекор 3 не е обележано, обележете [Share my media] (Сподели ги моите медиуми), а потоа притиснете [OK] (OK).

Се прикажува список на уреди кои може да се поврзат.



- 10** Изберете [Settings...] (Поставки...) што се појавува покрај [Share my media to:] (Сподели ги моите медиуми со:).

11 Обележете [Allow new devices and computers automatically] (Автоматски дозволи нови уреди и сметачи) и изберете [OK] (OK).

Забелешка

Понишете го изборот на оваа ставка откако ќе потврдите дека приемникот може да биде поврзан со серверот и да репродуцира аудио содржина складирана на серверот.

12 Освежете го серверскиот список.

Откако ќе завршите со поставување на Windows Media Player 11, освежете го серверскиот список на приемникот и изберете го овој сервер од серверскиот список. За детали околу избирање на сервер, видете „За да го освежите серверскиот список“ (страница 68).

За да го освежите серверскиот список

Кога додавате нов сервер на домашната мрежа или кога не можете да го најдете серверот кој го сакате на списокот, освежете го серверскиот список.

1 Додека се прикажува серверскиот список, притиснете OPTIONS.

2 Изберете „Refresh“, потоа притиснете (+).

Се појавува освежениот серверски список.

Совет

Приемникот чува историја од најмалку пет поврзани сервери и овие сервери се појавуваат во горниот дел на серверскиот список. Во серверскиот список може да се прикажат до 20 сервери.

За да избришете сервер од серверскиот список

1 Додека се прикажува серверскиот список, изберете го серверот кој сакате да го избришете, а потоа притиснете OPTIONS.

Се појавува менито за опции.

2 Изберете „Delete“, потоа притиснете (+).

Приказот за потврдување се прикажува на телевизискиот екран.

3 Изберете „OK“, потоа притиснете (+). „Complete!“ се појавува, а избраниот сервер е избришан.

Забелешка


Дури и ако го избришете серверот од серверскиот список, серверот ќе се појави во списокот повторно ако приемникот го пронајде на мрежата (како на пример кога го освежувате серверскиот список).

Уживање во аудио содржина складирана на серверот

Можете да репродуцирате аудио содржина складирана на серверот, преку користење на приемникот во форматите MP3, линеарен PCM, WMA, FLAC и AAC*. Аудио содржината со DRM (Digital Rights Management) заштита на авторски права, не може да се репродуцира на овој приемник.

* Овој приемник може да репродуцира датотеки AAC само со наставки „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.





1 Притиснете HOME NETWORK.

Серверскиот список се појавува на ТВ екранот.

Ако последниот избран член (список за репродукција, албум, папка, итн.) се појави на ТВ екранот, притиснете RETURN повеќе пати сè додека не се појави серверскиот список.

Кога „No server is available“ се појавува или кога серверот на списокот не е достапен, притиснете OPTIONS. Изберете „Refresh“, потоа притиснете . Се појавува освежениот серверски список.

Совет

Можете да изберете и „Home Network“ од „Listen“ во главното мени.

2 Изберете ја DLNA иконата на серверот, потоа притиснете .

Списокот со содржината се појавува на ТВ екранот.

Забелешка

Ако серверскиот уред поддржува Wake-on-LAN стандард, приемникот автоматски го вклучува серверот. Ако серверот не го поддржува Wake-on-LAN стандардот, вклучете го серверот однапред. За детали околу поставките или работата на Wake-on-LAN на вашиот сервер, погледнете ги упатствата за работа или помошта на вашиот сервер.

3 Изберете го членот (список за репродукција, албум, папка итн.) кој го сакате, а потоа притиснете .

Ако се појави друг член, повторете го овој чекор за да ги намалите изборите сè додека не се појави членот кој го сакате. Ставките кои се прикажани зависат од поврзаниот сервер.

4 Изберете ја песната која ја сакате, потоа притиснете .

Започнува репродукцијата. Осигурете се дека излегува звук од звучниците на приемникот.

Забелешки

- Песните кои приемникот не може да ги репродуцира, исто така се појавуваат на телевизискиот екран. Не можете да подредите список на песни кои може да се репродуцираат.
- Репродуцирањето не продолжува од последниот избран член ако го исклучите AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) од сидниот штекер.
- На приемникот може да му биде потребно време да ги прикаже членовите кога се пребарува папка која содржи големи количини на аудио содржина. Во овој случај, користете го пребарувањето по клучен збор (страница 80).

Совети

- Ако изберете папка (како уметничка папка, жанровска папка, итн.), а потоа го притиснете копчето , приемникот ги репродуцира сите членови во избраната папка.
- Приемникот продолжува од последниот избран член кога функцијата се менува на функцијата Home Network, сè додека приемникот е исклучен. Кога „Network Standby“ е поставено на „On“, репродукцијата продолжува од последниот избран член, дури и ако сте го исклучиле приемникот.

За да ги поставите Access Settings

Можете да поставите ограничувања за пристап или дозвола за уредите на списокот со уреди.

1 Притиснете HOME NETWORK.

Совет

Можете да изберете и „Home Network“ од „Listen“ во главното мени.

2 Притиснете OPTIONS.

3 Изберете „Access Settings“, потоа притиснете (+).

За да ја поставите дозволата за автоматски пристап

1 Изберете „Auto Access“ во „Access Settings“, потоа притиснете (+).

2 Изберете „Allow“ или „Not Allow“, потоа притиснете (+).

- **Allow:** Сите уреди на домашната мрежа имаат дозвола за пристап на овој приемник. Овој приемник може да започне PARTY како уред-домаќин и да се придружи на PARTY како уред-гостин, ако се побара.
- **Not Allow:** Приемникот ограничува нов уред кој пристапува на приемникот. Кога поврзувате нов уред на домашната мрежа, додајте го уредот во списокот на уреди и поставете дозвола за пристап (страница 70).

Забелешка

На списокот на уреди може да се додаваат до 20 уреди. Ако се веќе регистрирани 20 уреди, „Device Full“ се појавува и не може да се додаде нов уред на списокот. Во овој случај, избришете ги непотребните уреди од списокот (страница 70).

За да додавате уреди на списокот на уреди

1 Изберете „Control Device“ во „Access Settings“, потоа притиснете (+).

Регистрираниот список на уреди се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете „Add Device“, потоа притиснете (+).

3 Изберете го уредот кој го сакате, потоа притиснете (+).

Избраниот уред е додаден на списокот на уреди. За детали околу поставувањето на пристапот, видете „За да ја поставите дозволата за автоматски за уредите“ (страница 70).

За да ја поставите дозволата за автоматски за уредите

Можете да поставите дозвола за пристап за уред на списокот на уреди. Само уреди кои се поставени на „Allow“ се препознаваат на домашната мрежа.

1 Изберете „Control Device“ во „Access Settings“, потоа притиснете (+).

Регистрираниот список на уреди се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете го уредот кој го сакате, потоа притиснете (+).

3 Изберете „Access“, потоа притиснете (+).

4 Изберете „Allow“ или „Not Allow“, потоа притиснете (+).

За да избришете уред од списокот

Изберете „Delete“ во чекор во „За да ја поставите дозволата за автоматски за уредите“ (страница 70), потоа притиснете (+).

Изберете „OK“ на екранот за потврда, потоа притиснете (+).

Користење TV SideView

TV SideView е бесплатна мобилна апликација за далечинскиот уред (паметен телефон итн.). Со користење на TV SideView со овој приемник, можете лесно да уживате во приемникот со управување преку далечинскиот уред.

За да регистрирате TV SideView уред

- 1 Притиснете HOME NETWORK.

Совет

Можете да изберете и „Home Network“ од „Listen“ во главното мени.

- 2 Притиснете OPTIONS.
- 3 Изберете „TV SideView Device Registration“, потоа притиснете (+).
- 4 Изберете „Start Registration“, потоа притиснете (+).
Приемникот почнува да го препознава TV SideView уредот кој е подготвен за регистрација. На телевизискиот екран се појавува „Connecting“. Притиснете „Registration“ на уредот со TV SideView. Сепак, приемникот ќе излезе од регистрацијата ако не се препознае ниеден уред за 30 секунди.
- 5 Изберете „Finish“, потоа притиснете (+).

За да ја откажете регистрацијата

Изберете „Cancel“ во чекор 4, потоа притиснете (+).

Забелешка

До 5 TV SideView уреди може да се додадат на списокот на уреди. Ако се веќе регистрирани 5 уреди, „Device Full“ се појавува и не може да се додаде нов уред на списокот. Во овој случај, избришете ги непотребните уреди од списокот (страница 71).

За да го прегледате registered TV SideView Device

Изберете „Registered TV SideView Devices“ во чекор 3, потоа притиснете (+).

За да ги избришете „registered TV SideView devices“ од списокот на уреди

- 1 Изберете „Registered TV SideView Devices“ во чекор 3, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете го уредот кој сакате да го избришете, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете „Delete“, потоа притиснете (+).
- 4 Изберете „OK“, потоа притиснете (+).
Избраниот уред е избришан од списокот на уреди.

За да ја проверите заштитата на авторските права

Овој приемник не може да репродуцира датотеки во WMA формат со DRM заштита на авторските права. Ако WMA датотека не може да се репродуцира на овој приемник, проверете ја сопственоста на таа датотека на вашиот компјутер за да видите дали авторските права на таа датотеката се DRM заштитени. Отворете ја папката или томот каде е складирана WMA датотеката и притиснете со десното копче на глушецот врз датотеката за да го прикажете прозорецот [Properties] (Својства). Ако има [License] (Лиценца) табулатор, датотеката е со DRM заштитени авторски права и не може да се репродуцира на овој приемник.

За да работите со Home Network функцијата користејќи го далечинскиот управувач

За да	Сторете го следното
Ја паузирате репродукцијата*	Притиснете II при репродукција. Притиснете ▶ за да продолжите со репродукцијата.
Ја запрете репродукцијата	Притиснете ■ .
Одете на почетокот на моменталната песна, претходна/следна песна	Притиснете ◀◀/▶▶ повеќе пати.
Го изберете членот кој сакате да го репродуцирате повторно.	Притиснете RETURN ↺ повеќе пати, с? додека именикот кој го сакате не се појави. Или притиснете OPTIONS, изберете „Server List“, а потоа изберете го членот кој го сакате. За да се вратите на екранот за репродуцирање, притиснете OPTIONS и изберете „Now Playing“.
Го барате членот кој го сакате со користење на клучен збор	Додека ја бирате содржината во серверот, притиснете ALPHABET SEARCH, а потоа внесете клучен збор (страница 80).
Го промените серверот	Додека е запрена репродукцијата, притиснете OPTIONS. Изберете „Server List“, а потоа притиснете ⊕ . Изберете го серверот кој го сакате, а потоа притиснете ⊕ .

За да	Сторете го следното
Изберете повторно репродуцирање	Притиснете REPEAT неколку пати, додека „Repeat All“ или „Repeat 1“ се појавува на ТВ екранот.
Изберете мешано репродуцирање	Притиснете SHUFFLE повеќе пати, додека се појавува „Shuffle On“ на ТВ екранот.

* Во зависност од серверот или од песната, може да не функционира паузирањето на репродукцијата кога е избрана Home Network функцијата.

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Можете да слушате музички услуги кои се нудат на Интернет со овој приемник (SEN функција).

За да ја користите оваа функција, приемникот мора да биде поврзан на мрежата и мрежата мора да биде поврзана на интернет. За детали, погледнете „6: Поврзување со мрежата“ (страница 35).


Посетете ја долната веб-локација за повеќе информации околу SEN:

**http://
www.sonyentertainmentnetwork.com**




Забелешка

Пред да користите музички услуги, можеби ќе морате да го регистрирате вашиот приемник, во зависност од давателот на услугата. За детали околу регистрацијата, посетете ја веб-локацијата за корисничка поддршка на давателот на услугата.



Следниве чекори објаснуваат како да изберете „vTuner“ како пример на музички услуги кои се нудат на Интернет.

1 Притиснете SEN.




Списокот со даватели на услугата се појавува на ТВ екранот. Ако приемникот автоматски ја прикаже последната избрана услуга или станица, притиснете RETURN  повеќе пати, сè додека не се појави списокот со даватели на услугата.

Совет

Можете да изберете и „SEN“ од „Listen“ во главното мени.

2 Изберете „vTuner“, потоа притиснете .

3 Изберете ја папката или станицата која ја сакате, потоа притиснете .

- Притискајте на  за да го изберете членот.
- Притиснете  за да одите на следниот именик или да ја слушате станицата.
- Притиснете RETURN  за да одите на претходниот именик.


Забелешка

Ако „No service is available“ се појавува и не можете да добиете список на давателите на услуги, притиснете OPTIONS и изберете „Refresh“.

Совет

Приемникот ја прикажува последната избрана услуга или станица кога функцијата е променета на SEN функцијата, сè додека приемникот е исклучен. Кога „Network Standby“ е поставено на „On“, последната избрана услуга или станица е прикажана дури и ако сте го исклучиле приемникот.

За да управувате со SEN функцијата користејќи го далечинскиот управувач

За да	Сторете го следното
Ја промените станицата или услугата	Притиснете RETURN  за да се вратите на списокот со даватели на услуги, потоа повторно изберете ја услугата. За повторно да се вратите на екранот за репродуцирање, притиснете OPTIONS и изберете „Now Playing“.
Користите разни функции додека приемникот избира или репродуцира станица или услуга	Притиснете OPTIONS. Прикажаниот член може да се разликува во согласност со избраниот член или именик.

За да	Сторете го следното
Ги изберете опциите за услугата	Додека ја избирате или репродуцирате содржината во услугата, притиснете OPTIONS. Изберете „Service Options“, потоа притиснете (+). Содржината на опциите за услугата се разликува во зависност од избраните услуги.
Го барате членот кој го сакате со користење на клучен збор	Додека ја бирате содржината во серверот, притиснете ALPHABET SEARCH, а потоа внесете клучен збор (страница 80).
Ги прегледувате достапните информации	Притиснете DISPLAY повеќе пати за да го прегледате името на уметникот, името на албумот, итн.


Претходно поставување на станици

Можете да меморирате до 20 станици како ваши омилен станици.

- 1 Изберете ја станицата што сакате претходно да ја поставите.**
- 2 При прием, притиснете MEMORY.** Се појавува списокот со претходно поставена меморија.
- 3 Изберете претходно поставен број, потоа притиснете (+).**
- 4 Повторете ги чекорите 1 до 3 за да меморирате друга станица.**

За да ја слушате претходно поставената станица

1 Притиснете SEN.

Списокот со даватели на услугата се појавува на ТВ екранот. Ако приемникот автоматски ја прикаже последната избрана станица, притиснете RETURN  повеќе пати, сè додека не се појави списокот со даватели на услугата.

Совет

Можете да изберете и „SEN“ од „Listen“ во главното мени.

2 Изберете „Preset“, потоа притиснете (+).

„Preset“ се појавува на горниот дел на списокот со даватели на услугата.

3 Изберете ја саканата претходно поставена станица, потоа притиснете (+).

Забелешка

Може да постојат некои станици кои не може претходно да се постават, во зависност од давателите на услугата. Ако се обидете претходно да поставите таква станица, „Not available“ се појавува на екранот.

Уживање во различни музички услуги


Можете да уживате во слушање на содржината на различни музички услуги кои се нудат на Интернет. Посетете ја долната веб-локација за повеќе информации околу музичките услуги, околу тоа како да уживате во услуги и за кодот за регистрација на приемникот.

<http://munlimited.com/home>

Проверка на кодот за регистрација

Можеби ќе се бара од вас да го внесете кодот за регистрација на приемникот кога уживате во нова музичка услуга.

1 Притиснете SEN.


Списокот со даватели на услугата се појавува на ТВ екранот. Ако приемникот автоматски ја прикаже последната избрана услуга или станица, притиснете RETURN  повеќе пати, сè додека не се појави списокот со даватели на услугата.

Совет

Можете да изберете и „SEN“ од „Listen“ во главното мени.

2 Изберете „Registration Code“, потоа притиснете (+).

Се појавува кодот за регистрација на приемникот.



Можете да уживате во PARTY STREAMING функцијата со други уреди* кои го имаат овој PARTY STREAMING знак прикажан подолу.

Користење на PARTY STREAMING функцијата

Аудио содржината која моментално се репродуцира на овој приемник, исто така може истовремено да се репродуцира на сите уреди кои се соодветни на PARTY STREAMING функцијата на вашата домашна мрежа. Ако се соочите со прекин кога употребувате безжична врска, поврзете го вашиот приемник на рутерот со жична врска (страница 36).

При PARTY текот, уред наречен „PARTY домаќин“ започнува PARTY и емитува музика, а уред наречен „PARTY гостин“ се придружува на PARTY и добива музика од „PARTY домаќинот“. Пред да ја користите PARTY STREAMING функцијата, осигурете се дека „PARTY STREAMING“ е поставено на „On“ (страница 103).



* Достапните уреди кои се во согласност со PARTY STREAMING може да се разликуваат во зависност од земјите или регионите. За детали околу достапните уреди, контактирајте со вашите најблиски продавачи на Sony.

Започнување на PARTY

Можете да започнете PARTY, така што другите уреди кои ја поддржуваат PARTY STREAMING функцијата може да ја репродуцираат истата музика, иако се наоѓаат во различни соби.

- 1 Осигурете се дека уредите кои се PARTY гости се вклучени и подготвени да се придружат на PARTY.**
- 2 Репродуцирајте го звучниот извор кој го сакате.**

Може да се емитува аудио содржина од сите звучни извори на овој приемник.

Забелешки

- Може да се емитува само аудио содржина на овој приемник. При PARTY домаќин, не излегуваат видео сигнали до телевизорот и аудио сигналите ќе се намалат на 2 канали. Во овој случај, можете да го изберете само „2ch Stereo“ како звучно поле.
- Кога ќе започнете PARTY како PARTY домаќин, можеби ќе се соочите со временски јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ во следниве случаи.
 - Се користи функцијата Audio Return Channel (ARC).
 - Видео излезот на опермата е поврзан со телевизорот и аудио излезот е поврзан со дигиталните или аналогните влезни аудио приклучоци на приемникот.
- Изворите со заштита на авторските права можеби нема да се емитуваат.

3 Притиснете PARTY START.

„START PARTY“ се појавува на панелот за приказ.

Приемникот почнува PARTY тек како домаќин за PARTY.

За да затворите PARTY

Притиснете PARTY CLOSE.

„CLOSE PARTY“ се појавува на панелот за приказ.

Придружување на PARTY

Приемникот може да се придружи на PARTY што бил започнат од друг уред, така што можете да уживате во истата аудио содржина која се репродуцира во различна соба.

Додека уредот на PARTY домаќинот има PARTY, притиснете PARTY JOIN.

Се појавува „JOIN PARTY“ и приемникот се придружува на PARTY како PARTY гостин.

За да напуштите PARTY

Притиснете PARTY LEAVE.

Се појавува „LEAVE PARTY“ и приемникот напушта PARTY.

Забелешки


- Не можете да се придружите на PARTY во следниве случаи:
 - имате PARTY на овој приемник.
 - веќе сте се придружиле на друго PARTY.
- Ако притиснете PARTY JOIN кога не е започнато никакво PARTY, но уред кој е во согласност со PARTY STREAMING врши репродуцирање, уредот ќе го претставува PARTY домаќинот, а приемникот ќе се придружи на PARTY како PARTY гостин.
- Функцијата на уредот кој е PARTY гостин автоматски се префрла на HOME NETWORK кога уредот се придружува на PARTY. Дури и ако уредот кој е PARTY гостин го напушти PARTY, функцијата останува како HOME NETWORK.

Совет

Ако „Network Standby“ е поставено на „On“, приемникот се вклучува и се придружува на PARTY автоматски кога уредот кој е PARTY домаќин, започнува со PARTY.

Емитирање музика од iTunes со AirPlay

Со помош на безжична мрежа, со овој применик можете да репродуцирате аудио содржина на iOS уреди какви што се iPhone, iPod touch, iPad или iTunes Library на вашиот PC.





Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (втора, трета или четврта генерација), iPad, iPad2, iPad трета генерација со iOS 4.2 или понов, и Mac или PC со iTunes 10.1 или понов.


Забелешки

- За детали околу поддржаните верзии на iOS или iTunes, погледнете кај “Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели” на оваа страница.
- Ажурирајте го вашиот iOS или iTunes со најновата верзија пред да го користите со приемникот.
- За детали околу употребата на iOS уредите, iTunes или AirPlay, погледнете во упатствата за работа на вашиот уред.
- Не можете да го користите овој приемник како PARTY домаќин додека ја користите AirPlay функцијата.

- 1 Допрете/кликнете на  иконата долу десно на екранот на iOS уредот или iTunes прозорецот. [iOS device] (iOS уред)**



[iTunes]




- 2 Изберете „STR-DN1040“ на AirPlay менито на iTunes или на вашиот iOS уред.**

[iOS device] (iOS уред)



[iTunes]



- 3 Започнете со репродукција на аудио содржина на iOS уредот или на iTunes.**

AirPlay автоматски е избран како функција на приемникот.






Совети

- “*****” се последните 6 бројки од MAC-адресата на приемникот.
- Ако репродукцијата не започне, изведете го процесот повторно од чекор 1.

За да го потврдите/уредувате името на уредот

Погледнете „Device Name“ (страница 103) за упатствата како да го преименувате уредот.

За контрола на AirPlay репродукција

Можете да ги користите  +/-, , , , , SHUFFLE и REPEAT копчињата. Користењето од приемникот и далечинскиот управувач е активно само кога приемникот е избран како уред за излез.

Кога користите iTunes, поставете го iOS уредот да прифаќа контрола од овој приемник и од далечинскиот управувач кога сакате да го користите овој приемник и далечинскиот управувач за управување на iOS уредот.

Совети

- Дадена е предност на последната командна контрола до приемникот. Приемникот започнува со репродукција на аудио содржина од друг уред кога тој ќе прифати контрола од тој уред опремен со AirPlay, дури и ако приемникот се користи за AirPlay со оригиналниот уред.
- Ако ја поставите јачината на звукот на многу гласно, користејќи iOS уреди или iTunes, многу гласен звук може да излезе од овој приемник.
- За детали, како да го користите iTunes, погледнете во Помош на iTunes.
- Нивото на јачина на звукот на iOS уредите или на iTunes може да не биде можно да се поврзе со нивото на јачина на звук на овој примник.

Ажурирање на софтверот

Со преземање на најновата верзија на софтверот, можете да ги искористите најновите функции. Приемникот пристапува на серверот на Sony за да го ажурира софтверот.

Ако е достапна ново ажурирање, следете ги упатствата на екранот за да го ажурирате софтверот. „UPDATE“ се појавува на панелот за приказ кога сте поврзани на интернет и ја користите Home Network или SEN функцијата. Осигурете се дека е сопрена другата опрема поврзана на приемникот, пред да го ажурирате софтверот. За детали околу достапното ажурирање на софтверот, погледнете ја веб-локацијата за корисничка поддршка (страница 130).

Забелешки

- Осигурете се дека нема да го исклучите приемникот, да го исклучите мрежниот кабел или да извршите каква било операција на приемникот додека е во тек операцијата за ажурирање.
- Ако се обидете да го ажурирате софтверот кога е вклучен Sleep Timer, тој автоматски ќе се исклучи.

1 Изберете „Settings“ од главното мени, потоа притиснете .

Списокот на мениот Settings се прикажува на телевизискиот екран.

2 Изберете „System“, потоа притиснете .

3 Изберете „Network Update“, потоа притиснете .

4 Изберете „Start“, потоа притиснете .

Приемникот почнува да го проверува достапното ажурирање на софтверот. Откако еднаш ќе започнете со ажурирањето, не можете да ја вратите претходната верзија на софтверот.

Приемникот завршил со преземањето на софтверот кога „Download 100%“ се појавува на телевизискиот екран. Потоа, приемникот почнува да го ажурира софтверот.

GUI и панелот за приказ автоматски се исклучуваат и индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел трепка бавно. Може да помине околу 40 минути до најмногу неколку часа додека ажурирањето да заврши. Потребното време за завршување на ажурирањето се разликува во зависност од условите за ажурирање, како што е брзината на поврзувањето на интернет итн. Кога ажурирањето е завршено, „COMPLETE“ се појавува на панелот за приказ и приемникот автоматски повторно ќе почне со работа.

Забелешка

Кога индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел трепка бавно, не го исклучувајте AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).

За да ја откажете постапката

Изберете „Cancel“ во чекор 4.

За да се вратите на претходниот екран

Притиснете RETURN ⏻ пред приемникот да почне со ажурирањето на софтверот.

Не можете да се вратите на претходниот екран кога почнува ажурирањето.

Список со пораки за мрежните карактеристики

Network settings

Порака и објаснување

Неважечки ■■■■*

Внесените вредности се неточни или неважечки.

* ■■■■ претставува SSID, IP Address, Security Key, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS и Secondary DNS.

■■■■ може да се разликува во зависност од поставеноста на мрежата.

Домашна мрежа

Порака и објаснување

Cannot connect

Приемникот не може да се поврзе со избраниот сервер.

Cannot get info

Приемникот не може да ги поврати информациите на серверот или содржината.

Cannot JOIN

Приемникот не успеал да се придружи на PARTY.

Cannot play

Приемникот не може да репродуцира аудио датотеки поради неподдржан формат на датотека или поради ограничувања на репродуцирањето.

Cannot START

Приемникот не успеал да се започне PARTY.

Data Error

Ste се обиделе да репродуцирате датотека која не може да се репродуцира.

Device Full!

Не можете да регистрирате уште уреди на списокот со уреди.

Initialize

Приемникот извршува фабрички стандардна поставка на Network функцијата.

No server is available

Нема сервер на мрежата на која може да се поврзе приемникот. Обидете се да го освежите серверскиот список (страница 68).

No Track

Во избраната папка на серверот нема датотека која може да се репродуцира.

Порака и објаснување

Not Found

На серверот нема член кој се совпаѓа со некој клучен збор.

Not in Use

Се извршува операција која моментално е забранета.

SEN

Порака и објаснување

Cannot connect

Приемникот не може да се поврзе со избраниот сервер.

Cannot get info

Приемникот не може да добие содржина од серверот.

Cannot play

- Сте се обиделе да репродуцирате датотека која не може да се репродуцира.
- Приемникот не може да репродуцира услуга или станица поради неподдржан формат на датотека или поради ограничувања на репродуцирањето.

Software update is required

Услугата не е достапна во моменталната верзија на софтверот на приемникот. Посетете ја долната веб-локација за повеќе информации околу ажурирањето на софтверот:

<http://munlimited.com/home>

No Preset

Нема меморирана станица на приемникот за избраниот претходно поставен број.

No service is available

Нема давател на услуги.

No Stations Available

Нема станица во избраната услуга.

Not available

- Избраната услуга не е достапна.
- Се извршува операција која моментално не е достапна.


Not in Use

Се извршува операција која моментално е забранета.

Барање член со користење на клучен збор

Кога се прикажува список на телевизискиот екранот (како список на изведувачи, список на песни итн.), можете да внесете клучен збор за да го побарате саканиот член.

Барањето по клучни зборови е достапно само кога е избрана функцијата Home Network или SEN.



1 Притиснете **ALPHABET SEARCH** додека на ТВ екранот се прикажува список со членови (список на изведувачи, список на песни, итн.).

Екранот за влез на клучен збор се појавува на ТВ екранот.

2 Притиснете ги нумеричките/ текстуалните копчиња за да внесете клучен збор.

Клучен збор може да има до 15 карактери.

Забелешка

Внесете клучен збор кој ќе се совпадне со буквите или збор на почетокот на името или насловот на членот кој сакате да го барате. Кога приемникот бара член, „The“ на почетокот на некое име и следното празно место ќе бидат игнорирани.

3 Притиснете (+).

Се појавува член кој се совпаѓа со клучниот збор. Ако членот кој се појавува не е оној кој го барате, притиснете ALPHABET PREVIOUS/ALPHABET NEXT за да го прикажете претходниот/следниот член.

4 Повторете ги чекорите од 1 до 3 сè додека не го најдете членот кој го сакате, а потоа притиснете (+).

5 Изберете ја песната која ја сакате, потоа притиснете (+).

Започнува репродуцирањето.

„BRAVIA“ Sync карактеристики

Што е тоа „BRAVIA“ Sync?

„BRAVIA“ Sync функцијата овозможува комуникација помеѓу Sony производителите како ТВ, плеер за Blu-ray, DVD плеер, AV засилувач итн. што ја поддржуваат функцијата „Control for HDMI“.

Со поврзување на Sony опрема која е компатибилна со „BRAVIA“ Sync со HDMI кабел (не се доставува), работата се поедноставува на следниов начин:

- Репродуцирање со еден допир (страница 82)
- Системска аудио контрола (страница 83)
- Исклучување на системот (страница 83)
- Избор на сцена (страница 84)
- Контрола на домашно кино (страница 84)
- Далечинска лесна контрола (страница 84)

„Control for HDMI“ претставува стандард на функција со повеќе контроли, кој се користи од HDMI CEC (Consumer Electronics Control) за HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Препорачуваме да го поврзете приемникот на производи кои имаат „BRAVIA“ Sync.


Забелешки

- Можете да ја користите функцијата „One Touch Play“, „System Audio Control“ и „System Power-Off“ на опрема што не е на Sony. Сепак, компатибилноста со опремата што не е на Sony не е гарантирана.
- Функциите „Scene Select“ и „Home Theatre Control“ се сопственост на Sony. Не може да работат со опрема што не е на Sony.
- Опремата што не е компатибилна со „BRAVIA“ Sync не може да ги активира овие функции.

- Функцијата Control for HDMI не работи на опрема што е поврзана на HDMI OUT B приклучокот на приемникот.
- Кога ќе поврзете MHL уред, некои од операциите може да се поддржани (страница 84).

Подготвување за „BRAVIA“ Sync

Функцијата Control for HDMI на приемникот и на поврзаната опрема поставете ја на вклучено.



- 1 Изберете „Settings“ од главното мени, потоа притиснете (+).
Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран.
- 2 Изберете „HDMI“, потоа притиснете (+).
- 3 Изберете „Control for HDMI“, потоа притиснете (+).
- 4 Изберете „On“, потоа притиснете (+).
Функцијата Control for HDMI на приемникот е поставена на вклучено.
- 5 Притиснете HOME за да излезете од менито GUI.
- 6 Изберете го влезот HDMI на приемникот и телевизорот да одговара на влезот HDMI на поврзаната опрема, за да се прикаже сликата од поврзаната опрема.
- 7 Поставете ја функцијата Control for HDMI на поврзаната опрема на вклучено.
За детали околу поставување на телевизорот и поврзаната опрема, погледнете во упатствата за работа на соодветната опрема.

- 8 Повторете ги чекорите 6 и 7 за друга опрема каде сакате да ја користите функцијата „Control for HDMI“.

Забелешка

Кога ќе го исклучите HDMI кабелот или ќе го промените поврзувањето, изведете ги чекорите погоре.

Репродуцирање со еден допир

Кога ќе почнете со репродукција на опремата што е поврзана на приемникот преку поврзување со HDMI, работата на приемникот и телевизорот се поедноставени на следниов начин:

Приемник и телевизор

Се вклучува (ако се наоѓа во режим на подготвеност)



Се префрла на соодветен HDMI влез

Ако го поставите „Pass Through“ на „On“ или „Auto“ (страница 101), а потоа го поставите приемникот во режим на подготвеност, звукот и сликата може да излезат само од телевизорот.

* Само за моделот за Австралија.

Забелешки

- Осигурете се функцијата за Системска аудио контрола е поставена на вклучено преку користење на телевизискиот мени.
- Кога репродуцирате од поврзаната опрема, телевизорот моментално ќе ги изгуби сликата и звукот.
- Во зависност од поставките, приемникот може да не се вклучи кога „Pass Through“ е поставено на „On“ или „Auto“.


Совет

Исто така, можете да изберете поврзана опрема, како Blu-ray диск плеер или DVD плеер од менито на телевизорот. Приемникот и телевизорот автоматски ќе се префрлат на соодветниот HDMI влез.

Системска аудио контрола

Можете да го слушате звукот од телевизорот од звучниците што се поврзани на приемникот преку едноставна операција.

Можете да работите со функцијата Системска аудио контрола со користење на менито на телевизорот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.



Исто така, можете да ја користите функцијата Системска аудио контрола како што следува.

- Ако го вклучите приемникот додека е вклучен телевизорот, функцијата Системска аудио контрола автоматски ќе се активира за да произведе звук на телевизорот преку звучниците поврзани на приемникот. Сепак, ако го исклучите приемникот, звукот ќе излезе од звучниците на телевизорот.
- Кога уживате во звукот од телевизорот преку звучниците што се поврзани на приемникот, можете да ја прилагодите јачината на звукот или да го исклучите звукот привремено со користење на далечинскиот управувач на телевизорот.


Забелешки

- Ако Системската аудио контрола не функционира во согласност со поставките на вашиот телевизор, погледнете ги упатствата за работа на телевизорот.

- Кога „Control for HDMI“ е поставено на „On“, поставките „Audio Out“ во HDMI Settings менито ќе се постават автоматски, врз основа на поставките на Системска аудио контрола (страница 101).
- Ако телевизорот е вклучен пред да се вклучи приемникот, телевизорот моментално ќе го изгуби излезот на гласот.

Исклучување на системот

Кога ќе го исклучите телевизорот со копчето за исклучување/вклучување на далечинскиот управувач на телевизорот, приемникот и поврзаната опрема автоматски се исклучуваат. Исто така, можете да го користите далечинскиот управувач на приемникот за да го исклучувате телевизорот.



Притиснете TV, потоа притиснете AV I / ⏻.

Телевизорот, приемникот и поврзаната опрема се исклучуваат.

Забелешки

- Поставете ја функцијата на склопката за доводот на струја на вклучено пред да ја користите функцијата за исклучување на системот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.
- Во зависност од состојбата на поврзаната опрема, истата може да не се исклучи. За детали, погледнете во упатствата за работа на поврзаната опрема.
- Ако ја користите функцијата за исклучување на системот со телевизор што не е на Sony, програмирајте го далечинскиот управувач во согласност со производителот на телевизорот.

Избор на сцена

Оптималниот квалитет на сликата и звучното поле се избрани автоматски во согласност со избраната сцена на телевизорот.

За детали околу работата, погледнете ги упатствата за работа на телевизорот.

Забелешка

Звучното поле може да не се префрли во зависност од телевизорот.

Табела за преписка

Поставување на сцена на телевизорот	Звучно поле
Cinema	HD-D.C.S.
Sports	Спорт
Music	Концерт во живо
Animation	A.F.D. Auto
Photo	A.F.D. Auto
Game	A.F.D. Auto
Graphics	A.F.D. Auto

Контрола на домашно кино

Ако со приемникот е поврзан телевизор што е компатибилен со функцијата „Контрола на домашно кино“, на поврзаниот телевизор се појавува икона за интернет апликациите.

Можете да ги промените влезот на приемникот или звучните полиња со користење на далечинскиот управувач на телевизорот. Можете да го прилагодите и нивото на јачината на звукот на централниот звучник или на сабвуферот, или да ги прилагодите поставките на „Sound Optimizer“ (страница 60), „Dual Mono“ (страница 100) или „A/V Sync“ (страница 99).

Забелешка

За да ја користите функцијата „Контрола на домашно кино“ телевизорот мора да има пристап до широкопојасна мрежа. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.

Далечинска лесна контрола

Можете да го користите далечинскиот управувач на телевизорот за да управувате со менито на приемникот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.

Изберете го приемникот (AV AMP) што е препознаен од телевизорот.

Забелешки

- Приемникот е препознаен како „Tuner (AV AMP)“ од телевизорот.
- Телевизорот мора да е компатибилен со менито за поврзување.
- Во зависност од видот на телевизорот, некои операции може да не се достапни.

Контролирање на MHL уред

Со поврзување на MHL уред со MHL кабел (не се доставува), користењето е поедноставено како што следува:

- Репродуцирање со еден допир (страница 85)
- Далечинска лесна контрола (страница 85)

Забелешки


- Оваа функција овозможува комуникација со Sony „BRAVIA“ Sync-компатибилен телевизор користејќи HDMI кабел (не се доставува).
- Оваа функција може да не работи во зависност од поврзаниот MHL уред.

- Оваа функција може да работи само кога
 - Приемникот е вклучен.
 - „Control for HDMI“ е поставена на „On“.
 - MHL уредот е поврзан преку MHL кабел (не се доставува) на HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) приклучок (страница 32).

Репродуцирање со еден допир

Приемникот се префрла на соодветниот влез кога го поврзувате, репродуцирате од, итн. MHL уредот.

Далечинска лесна контрола



Можете да ги користите $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, \oplus , RETURN \hookrightarrow , OPTIONS, HOME*, \blacktriangleright , \blacksquare , \lll/\ggg , \lll/M копчињата на далечинскиот управувач за да го контролирате MHL уредот.


* Држете го притиснато HOME за да го прикажете главното мени на MHL уредот.

Забелешка

Осигурете се дека сте го притиснале AMP пред да ги користите копчињата за контрола на MHL уредот.

Вклучување на мониторите што емитуваат HDMI видео сигнали

Кога имате два монитори поврзани на приклучоците HDMI OUT A и HDMI OUT B, можете да го префрлите емитувањето на овие два монитори со користење на копчето HDMI OUTPUT на далечинскиот управувач.



1 Вклучете ги приемникот и двата монитори.

2 Притиснете HDMI OUTPUT.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, излезот се менува на следниов начин:
 HDMI A \rightarrow HDMI B \rightarrow
 HDMI A + B \rightarrow HDMI OFF \rightarrow
 HDMI A...

Забелешки

- Ако компатибилниот видео формат се разликува помеѓу мониторите поврзани на HDMI OUT A приклучокот и HDMI OUT B приклучокот на приемникот, „HDMI A + B“ може да не работи.
- Во зависност од опремата за репродукција која сте ја поврзале, „HDMI A + B“ може да не работи.

Менување помеѓу дигитално и аналогно аудио (INPUT MODE)

Кога ќе ја поврзете опремата на дигиталните и на аналогните влезни аудио приклучоци на приемникот, можете да го поправате режимот за аудио влез на кој било од нив или да менувате од еден на друг, во зависност од типот материјал кој сакате да го гледате.

1 Притиснете ги копчињата за влез за да го изберете влезот.

Можете да го вклучите INPUT SELECTOR на приемникот.

2 Притиснете INPUT MODE повеќе пати за да го изберете аудио влезниот режим.

Можете да користите и INPUT MODE на приемникот.

Избраниот влезен режим за аудио се појавува на панелот за приказ.

- **AUTO:** Им дава приоритет на дигиталните аудио сигнали. Ако постои повеќе од една дигитална врска, HDMI аудио сигналите имаат приоритет.

Ако не постојат дигитални аудио сигнали, се избираат аналогни аудио сигнали. Кога се избира ТВ влезот, приоритет се дава на сигналите Audio Return Channel (ARC). Ако телевизорот не е компатибилен со функцијата ARC, се избираат дигиталните оптички аудио сигнали.

Ако функцијата „Control for HDMI“ не е вклучена на приемникот и телевизорот, функцијата ARC не работи.

- **COAX:** Го специфицира влезот на дигиталните аудио сигнали во приклучокот COAXIAL.
- **OPT:** Го специфицира влезот на дигиталните аудио сигнали во приклучокот OPTICAL.
- **ANALOG:** Го специфицира влезот на аналогните аудио сигнали во приклучоците AUDIO IN (L/R).

Забелешки

- Врз основа на влезот, „-----“ се појавува на панелот за приказ и не може да се изберат други режими.
- Кога се користи „2ch Analog Direct“, влезот за аудио е поставен на „ANALOG“. Не можете да изберете други режими.

Користење други приклучоци за аудио/ видео влез (Input Assign)

Можете повторно да доделите видео и/или аудио сигнали на други приклучоци за влез.

Откако одново ќе ги назначите влезните приклучоци, можете да го користите копчето за влез (или INPUT SELECTOR на приемникот) за да ја изберете опремата која сте ја поврзале.

Компонентно назначување на видео и дигитален аудио влез

Можете одново да ги назначите COMPONENT VIDEO и DIGITAL влезните приклучоци на друг влез, ако стандардните поставки на приклучоците не соодветствуваат на вашата поврзана опрема.

Пример:

Кога го поврзвате DVD плеерот на OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) и COMPONENT VIDEO IN 1 (SAT/CATV) приклучоците.

- Назначете го приклучокот OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) на „DVD“.
- Назначете ги COMPONENT VIDEO IN 1 (SAT/CATV) приклучоците на „DVD“.

- 1 Изберете „Settings“ од главното мени, потоа притиснете (+).**
Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран.
- 2 Изберете „Input“, потоа притиснете (+).**
- 3 Изберете го името на влезот кој сакате да го назначите, потоа притиснете (+).**
- 4 Притискајте на ←/→ за да изберете „COMPONENT“ или „OPT/COAX“.**
- 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете приклучокот кој сакате да го назначите, потоа притиснете (+).**

Име на влез		BD	DVD	GAME	SAT/ CATV	VIDEO 1	VIDEO 2	VIDEO 3	SA-CD/ CD
Видео влезни приклучоци кои може да се назначат	IN2	○	○*	○	○	○	○	○	○
	IN1	○	○	○	○*	○	○	○	○
	None	○*	○	○*	○	○*	○*	○*	○*
Аудио влезни приклучоци кои може да се назначат	OPT 2	○	○	○	○	○	○	○	○
	OPT 1	○	○	○	○*	○	○	○	○
	COAX	○	○*	○	○	○	○	○	○
	None	○*	○	○*	○	○*	○*	○*	○*

* Стандардна поставка

Забелешки

- Кога го назначувате дигиталниот аудио влез, поставката „INPUT MODE“ може автоматски да се промени.
- Едно повторено назначување е дозволено за секој влез.

Користење на поврзување со Bi-засилувач

- 1** Изберете „Settings“ од главното мени, потоа притиснете (+).
Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран.
- 2** Изберете „Speaker“, потоа притиснете (+).
- 3** Изберете „Speaker Connection“, потоа притиснете (+).
- 4** Изберете ја соодветната шема на звучниците за да нема опкружувачки звук на задни звучници и на предни високи звучници, потоа притиснете (+).
- 5** Изберете „Bi-Amplifier Connection“, потоа притиснете (+).
Истите сигнали кои излегуваат од SPEAKERS FRONT A терминалите може да излезат од SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B терминалите.
- 6** Притиснете (+) да го зачувате изборот.

Излез од менито

Притиснете HOME.

Забелешки

- Изберете „Bi-Amplifier Connection“ пред да извршите автоматска калибрација.
- Кога ќе изберете „Bi-Amplifier Connection“, нивото на звучникот и поставките за далечина на опкружувачките задни звучници и на предните високи звучници ќе станат неважечки, а се користат оние на предните звучници.

Користење карактеристики за повеќе зони

Можете да уживате во звук од опремата поврзана со приемникот во зона која се разликува од главната зона. На пример, можете да гледате DVD во главната зона и да слушате CD во зона 2.


Кога користите IR повторувач (не се доставува), можете да работите и со опремата во главната зона и со Sony приемникот во зона 2 од зона2.

За да работите со приемникот од зона 2

Можете да работите со приемникот без да го насочувате далечинскиот управувач кон приемникот ако го поврзете IR повторувачот (не се доставува) на IR REMOTE приклучокот. Користете IR повторувач кога го инсталирате приемникот на место каде сигналите од далечинскиот управувач не може да досегнат.

Правење на врска во зона 2


Произведува звук од звучници во зона 2 со користење на приемник и друг засилувач.



- A** Аудио опрема
- B** IR повторувач (не се доставува)
- C** Звучници
- D** Sony засилувач/приемник

Работење со приемникот од зона 2

Следниве операции се опишани за поврзување на IR повторувач и за работење со приемникот во зона 2. Кога IR повторувач не е поврзан, користете го овој приемник во главната зона.



- 1 Вклучете го главниот приемник (овој приемник).**
- 2 Вклучете го приемникот во зона 2.**
- 3 Притиснете ZONE.**
Далечинскиот управувач се префрла во зона 2.
- 4 Притиснете I/⏻.**
Се активира функцијата за зона.
- 5 Притиснете ги копчињата за внесување за да го изберете изворот кој го сакате.**
- 6 Прилагодете до соодветен глас со користење на приемникот во зона 2.**

Достапни операции за зона 2

INPUT	ZONE 2 ¹⁾
BD	-
DVD	-
GAME	-
SAT/CATV ²⁾	○

INPUT	ZONE 2 ¹⁾
VIDEO 1 ²⁾	○
VIDEO 2	-
VIDEO 3	-
TV	-
SA-CD/CD	○
FM ³⁾	○
AM ³⁾	○
USB	-
HOME NETWORK	-
SEN	-
SOURCE	○

- ¹⁾ За зона 2, излегуваат само аналогни аудио сигнали.
- ²⁾ Само кога SOURCE е избран, излегуваат сигналите на моменталниот влез во главната зона.
- ³⁾ Можете да изберете или „FM“ или „AM“ од главната зона и зона 2. Приоритет се дава на изборот кој бил најскоро избран, дури и ако е веќе избран различен избор во една од зоните.

За да излезете од работењето во зона 2


Притиснете ZONE, потоа притиснете I/⏻.

Совети

- Дури и кога овој приемник е во режим на подготвеност (притиснете I/⏻ на далечинскиот управувач за да го исклучите овој приемник), приемникот во зона 2 останува вклучен.
- Кога приемникот е во режим на подготвеност, индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел засветува жолто ако е вклучен приемникот во зона 2.
- AirPlay функцијата е достапна само во главната зона.

Враќање на фабричките зададени поставки

Можете да ги избришете сите зачувани поставки и да го вратите приемникот на фабричките зададени поставки со изведување на следната постапка. Оваа постапка може да се користи и за иницијализирање на приемникот пред неговата употреба за првпат. Користете ги копчињата на приемникот за да ја изведете оваа операција.



- 1 Притиснете I/⏻ за да го исклучите приемникот.
- 2 Држете I/⏻ 5 секунди.

На панелот за приказ некое време се појавува „CLEARING“, потоа преминува во „CLEARED!“. Промените или прилагодувањата на поставките сега се ресетираны на зададените.


Забелешка

Целосното бришење на меморијата трае неколку минути. Не исклучувајте го приемникот додека на екранот не се појави „CLEARED!“.

Прилагодување поставки


Користење на менито Settings

Можете да прилагодите разни поставки за звучници, ефекти на опкружувачки звук итн. со користење на менито Settings.




- 1 Притиснете AMP, потоа притиснете НОМЕ.

На телевизискиот екран се појавува главното мени.




- 2** Изберете „Settings“, потоа притиснете (+) за да влезете во режимот за мени.

Списокот на менито Settings се прикажува на телевизискиот екран.



- 3** Изберете го членот кој го сакате од менито, потоа притиснете (+).

Пример: Кога ќе изберете „Speaker“.



- 4** Изберете го параметарот кој го сакате, потоа притиснете (+).


Враќање на претходниот екран


Притиснете RETURN ⏪.

Излез од менито

Притиснете HOME за да го прикажете главното мени, потоа повторно притиснете HOME.

Список на менито Settings





Забелешка

Параметрите на мениото што се прикажани на телевизискиот екран се разликуваат во зависност од тековните поставки или статусот на избраната икона.

Easy Setup

Повторно изведува Easy Setup за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот (страница 44).

Speaker Settings мени

Можете да го прилагодите секој звучник рачно.

Исто така, можете да ги прилагодите нивоата на звучникот откако е завршена автоматската калибрација.

Забелешка

Поставките за звучниците се само за моменталната положба на седење.

■ Auto Calibration

Ви овозможува автоматски да изведете автоматска калибрација од местото каде што седите.

- 1 Следете ги упатствата на телевизискиот екран, потоа притиснете (+) за да изберете „Start“. Мерењето ќе започне за пет секунди. Процесот на мерење ќе трае приближно 30 секунди со тон за тестирање. Кога мерењето ќе заврши, ќе се огласи сигнал и екранот се префрла.

Забелешка

Ако на екранот се појави код на грешка или порака со предупредување, видете „Список на пораки по мерење со автоматска калибрација“ (страница 95).

- 2 Изберете го членот кој го сакате, потоа притиснете (+).
 - **Save:** Меморирајте ги резултатите од мерењето и излезете од процесот на поставување.
 - **Retry:** Повторно изведува автоматска калибрација.
 - **Discard:** Излегува од процесот на поставување без меморирање на резултатите од мерењето.
- 3 Меморирајте ги резултатите од мерењето. Изберете „Save“ во чекор 2.

Забелешка

Ако го преместите звучникот, препорачуваме повторно да изведете автоматска калибрација за да уживате во опкружувачки звук.

Совети

- Можете да ја смените мерната единица на растојанието во „Distance Unit“ во менито Speaker Settings (страница 99).
- Големината на звучникот („Large“/„Small“) се определува според следните карактеристики на фреквенцијата. Резултатите од мерењето може да варираат, во зависност од положбата на оптимизирачкиот микрофон и звучниците и од обликот на собата. Се препорачува да ги примените резултатите од мерењето. Сепак, тие поставки можете да ги смените во менито за Speaker Settings. Прво меморирајте ги резултатите од мерењето, потоа обидете се да ги смените поставките.

Проверка на резултатите од автоматската калибрација

За да го проверите кодот на грешката или пораката со предупредување добиени во „Auto Calibration“ (страница 95), продолжете со следните чекори.

Кога ќе се појави код на грешка

Проверете ја грешката и повторно изведете автоматска калибрација.

- 1 Изберете „Retry“, потоа притиснете (+).
- 2 Повторете ги чекорите 1 до 3 во „Auto Calibration“ (страница 94).

Кога ќе се појави порака со предупредување

Проверете ја пораката со предупредување и потоа изберете „Ok“.

Список на пораки по мерење со автоматска калибрација

Приказ и објаснување

Code 30

Слушалките се поврзани на приклучокот PHONES на приемникот. Извадете ги слушалките и повторно изведете автоматска калибрација.

Code 31

SPEAKERS е поставено на исклучено. Поставете на други поставки за звучниците и повторно изведете ја автоматската калибрација.

Code 32

Code 33

Звучниците не се откриени или не се правилно поврзани.

- Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден звучник.
- Или левиот или десниот опкружувачки звучник не е поврзан.
- Задните звучници за опкружувачки или предните високи звучници се поврзани иако звучниците за опкружувачки звук не се поврзани. Поврзете ги опкружувачките звучници со терминалите SPEAKERS SURROUND.
- Опкружувачкиот заден звучник е поврзан само со терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Кога поврзувате само еден опкружувачки заден звучник, поврзете го со терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
- Или предниот висок лев или предниот висок десен звучник не е поврзан.

Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан. Осигурете се дека оптимизирачкиот микрофон е правилно поврзан и повторно изведете ја автоматската калибрација. Ако оптимизирачкиот микрофон е правилно поврзан, но кодот на грешката се уште се појавува, кабелот на оптимизирачкиот микрофон може да е оштетен.

Приказ и објаснување

Warning 40

Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Можеби ќе постигнете подобри резултати ако се обидете повторно во тивка средина.

Warning 41

Warning 42

Влезот од микрофонот е премногу голем.

- Растојанието помеѓу звучникот и микрофонот можеби е премногу мало. Раздвојте ги и повторно изведете го мерењето.

Warning 43

Растојанието и положбата на сабвуферот не може да се забележи. Ова може да е предизвикано од шум. Обидете се да го изведете мерењето во тивка средина.

Совет

Во зависност од положбата на сабвуферот, резултатите од мерењето може да варираат. Сепак, нема да има проблеми дури и ако продолжите да го користите приемникот со оваа вредност.

■ Auto Phase Matching (A.P.M.)

Ви овозможува да ја поставите функцијата A.P.M. во DCAC функцијата (страница 38).

Ги калибрира карактеристиките за фаза на звучниците и дава добро координиран опкружувачки простор.

- **Auto:** Автоматски ја вклучува или исклучува A.P.M. функцијата.
- **Off:** Не вклучувајте ја A.P.M. функцијата.

Забелешки

- Оваа функција не работи во следните случаи.
 - Се користи „2ch Analog Direct“.
 - Слушалките се поврзани.
 - Не е извршена Auto Calibration.
- Приемникот може да репродуцира сигнали на пониска примерна фреквенција од влезната фреквенција на влезните сигнали, во зависност од аудио форматот.

■ Auto Calibration Type

Ви овозможува да го изберете саканиот тип калибрација откако ќе изведете автоматска калибрација и ќе ги зачувате поставките.

- **Full Flat:** Мерењето на фреквенција од секој звучник го прави еднолично.
- **Engineer:** Поставува на „стандард на Sony соба за слушање“ карактеристики на фреквенција.
- **Front Reference:** Ги приспособува карактеристиките на сите звучници да соодветствуваат на карактеристиките на предниот звучник.
- **Off:** Го поставува нивото на стабилизаторот на автоматската калибрација на исклучено.

■ Speaker Connection

Ви овозможува да ја изберете шемата на звучниците и да го поставите назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT В терминалите.

- 1 Изберете ја саканата шема на звучниците, потоа притиснете (+).
- 2 Поставете го назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT В терминалите.

- Поврзување со bi-засилувач
- Предни звучници В
- Не е назначено

Забелешка

Можете да го поставите назначувањето за SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT В терминалите само ако шемата на звучниците е поставена на поставка без опкружувачки задни и предни високи звучници.

■ Level/Distance/Size

Можете да го прилагодите нивото, растојанието и големината на избраниот звучник.

За да го прилагодите нивото на звучникот

Можете да го прилагодите нивото на секој звучник (преден лев/десен, преден висок лев/десен, централен, опкружувачки лев/десен, опкружувачки заден лев/десен, сабвуфер).

1 Изберете го звучникот на екранот за кој сакате да го прилагодите нивото, потоа притиснете (+).

2 Изберете „Level“, потоа притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите нивото.

Можете да го прилагодувате нивото од -10,0 dB до +10,0 dB во интервали од 0,5 dB.

Забелешка

Кога е избрано едно од звучните полиња за музика, не излегува никаков звук од сабвуферот ако сите звучници се поставени на „Large“ во менито за Speaker Settings.

Сепак, звукот ќе излегува од сабвуферот ако – дигиталниот влезен сигнал содржи LFE сигнали.

– предните или опкружувачките звучниците се поставени на „Small“.

– Избрано е „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Movie“, „PLIIz Music“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.

Прилагодување на растојанието од седечката положба до секој звучник

Можете да го прилагодите растојанието од седечката положба до секој звучник (преден лев/десен, преден висок лев/десен, централен, опкружувачки лев/десен, опкружувачки заден лев/десен, сабвуфер).

1 Изберете го звучникот на екранот за кој сакате да го прилагодувате растојанието од седечката положба, потоа притиснете (+).

2 Изберете „Distance“, потоа притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите растојанието.

Можете да го прилагодувате растојанието од 1 m 0 cm до 10 m 0 cm (3 стапки 3 инчи до 32 стапки 9 инчи) во интервали од 1 cm (1 инч).

Забелешки

- Во зависност од поставката на шемата на звучниците, некои параметри може да не бидат достапни.
- Оваа функција не работи кога се користи „2ch Analog Direct“.

Прилагодување на големината на секој звучник

Можете да ја прилагодите големината на секој звучник (преден лев/десен, преден висок лев/десен, централен, опкружувачки лев/десен, опкружувачки заден лев/десен).

1 Изберете го звучникот на екранот за кој сакате да ја прилагодите големината, потоа притиснете (+).

2 Изберете „Size“, потоа притиснете \uparrow/\downarrow за да ја прилагодите големината.

- **Large:** Ако поврзете големи звучници кои ефективно ќе репродуцираат бас фреквенции, изберете „Large“. Вообичаено, изберете „Large“.
- **Small:** Ако звукот е изобличен или ако чувствувате недостаток на ефекти на опкружувачки звук кога го користите повеќеканалниот опкружувачки звук, изберете „Small“ за да ги активирате колата за пренасочување на басот и за да излезат бас фреквенциите од секој канал од сабвуферот или други „Large“ звучници.

Забелешка

Оваа функција не работи кога се користи „2ch Analog Direct“.

Совети

- Поставките „Large“ и „Small“ за секој звучник определуваат дали внатрешниот звучен процесор ќе го пресече бас сигналот од тој канал. Кога басот е пресечен од некој канал, колата за пренасочување на басот ги испраќаат соодветните бас фреквенции до сабвуферот или други „Large“ звучници. Сепак, со оглед на тоа што бас звукот има определена количина на насочување, најдобро е да не се пресекува, ако е можно. Според тоа, дури и кога се користат мали звучници, можете да ги поставите на „Large“ ако сакате бас фреквенциите да излезат од тој звучник. Од друга страна, ако користите голем звучник, но претпочитате да немате излез на бас фреквенции од тој звучник, поставете го на „Small“. Ако целокупното ниво на звук е пониско отколку што претпочитате, поставете ги сите звучници на „Large“. Ако нема доволно бас, можете да го користите стабилизаторот за да ги засилите нивоата на бас.
- Задните звучници за опкружувачки звук ќе бидат поставени на истата поставка како онаа на звучниците за опкружувачки звук.
- Кога предните звучници се поставени на „Small“, централните, звучниците за опкружувачки звук и задните звучници за опкружувачки звук/предните високи звучници исто така автоматски се поставуваат на „Small“.
- Ако не го користите сабвуферот, предните звучници автоматски се поставуваат на „Large“.
- Кога се поврзани слушалките, Size и Distance не може да се постават.

■ Crossover Frequency

Ви овозможува да ја поставите преодната фреквенција на басот на звучниците, дека големината на звучниците е поставена на „Small“ во менито Speaker Settings. Измерената преодна фреквенција на звучникот е поставена за секој звучник по автоматската калибрација.

- 1 Изберете го звучникот на екранот за кој сакате да ја прилагодите преодната фреквенција.
- 2 Притиснете \updownarrow за да ја поставите преодната фреквенција.

Забелешки

- Оваа функција не работи кога се поврзани слушалките.
- Задните звучници за опкружувачки звук ќе бидат поставени на истата поставка како онаа на звучниците за опкружувачки звук.

■ Test Tone

Ви овозможува да го изберете тонот за тестирање на екранот „Test Tone“.

Совети

- За да го прилагодите нивото на јачина на звукот на сите звучници истовремено, притиснете \triangle +/- . Можете да користите и MASTER VOLUME на приемникот.
- Прилагодената вредност е прикажана на ТВ екранот при прилагодување.

За да произведете тон за тестирање од секој звучник

Можете по редослед да го произведете тонот за тестирање од звучниците.

- 1 Изберете „Test Tone“, потоа притиснете (+).
- 2 Прилагодете го параметарот, потоа притиснете (+).
 - **Off**
 - **Auto:** Тонот за тестирање излегува од секој звучник по редослед.
 - **L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, FHL, FHR, SW:** Можете да изберете кои звучници ќе го произведуваат тонот за тестирање.
 - * „SB“ се појавува кога е поврзан само еден заден опкружувачки звучник.
- 3 Прилагодете го нивото на звучникот, потоа притиснете (+).

■ Center Speaker Lift Up

Со користење на предните високи звучници, можете да го подигнете звукот од централниот звучник до висина која е соодветна на висината на екранот, овозможувајќи ви природна претстава, без неудобност.

- 1 – 10
- Off

Забелешка

Оваа функција не работи во следните случаи.

- Слушалките се поврзани.
- Нема централен звучник.
- Нема предни високи звучници.
- Се користат „2ch Stereo“, „2ch Analog Direct“ и „Multi Stereo“ звучно поле.
- Се користи звучното поле за музика.

■ Distance Unit

Ви овозможува да ја изберете единицата мерка за поставување на растојанија.

- **feet:** Растојанието се прикажува во стапки.
- **meter:** Растојанието се прикажува во метри.

Audio Settings мени

Можете да ги прилагодите поставките за аудио според вашиот вкус.

■ Digital Legato Linear (D.L.L.)

D.L.L. функцијата е технологија во сопственост на Sony која овозможува дигитални аудио сигнали со низок квалитет и аналогни аудио сигнали кои се репродуцираат со високо квалитетен звук.

- **Auto 1:** Оваа функција е достапна за аудио формати со загубена компресија и аналогни аудио сигнали.
- **Auto 2:** Оваа функција е достапна за линеарни PCM сигнали, како и аудио формати со загубена компресија и аналогни аудио сигнали.
- **Off**

Забелешки

- Оваа функција може да не работи, во зависност од содржината преку USB уред или домашна мрежа.
- Оваа функција функционира кога се користат „2ch Stereo“, „A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“ или „Headphone (2ch)“. Сепак, оваа функција не работи во следниве случаи.
 - Избран е „FM TUNER“ или „AM TUNER“ влез.

- Се добиваат линеарни PCM сигнали со одмерна фреквенција поинаква од 44,1 kHz.
- Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio или DTS-HD High Resolution Audio сигнали.
- За време на мрежната функција, се добиваат сигнали со одмерна фреквенција поинаква од 44,1 kHz.

■ Sound Optimizer

Ви овозможува да ја поставите функцијата за оптимизација на звукот. За детали, погледнете „Користење на Sound Optimizer функцијата“ (страница 60).

- **Normal**
- **Low**
- **Off**

■ Equalizer

Ви овозможува да го прилагодите нивото на бас и висок тон на секој звучник. За детали, погледнете „Прилагодување на стабилизаторот“ (страница 60).

■ Sound Field

Ви овозможува да изберете звучен сигнал што се применува на влезните сигнали. За детали, погледнете „Уживање во звучни ефекти“ (страница 56).

■ A/V Sync (Синхронизира аудио со видео излез)

Ви овозможува да го одложите аудио излезот за да го намалите временскиот јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.

Оваа функција е корисна кога користите голем LCD или плазма монитор или проектор.

- **HDMI Auto:** Временскиот јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ за мониторот поврзан преку HDMI врска ќе биде прилагоден автоматски врз основа на информациите за телевизорот. Оваа карактеристика е достапна само кога мониторот ја поддржува A/V Sync функцијата.

- **0 ms – 300 ms:** Можете да го прилагодите одложувањето од 0 ms до 300 ms во интервали од 10 ms.

Забелешки

- Оваа функција не работи кога се користи „2ch Analog Direct“.
- Времето на одложување може да се разликува во зависност од форматот на аудио, звучното поле, шемата на звучниците и поставките за растојание помеѓу звучниците.

■ Advanced Auto Volume

Приемникот може автоматски да ја прилагодува јачината на звукот во зависност од влезниот сигнал или содржината од поврзаната опрема. Оваа функција е корисна, на пример кога звукот на некоја реклама е погласен од телевизиските програми.

- **On**
- **Off**

Забелешки

- Осигурете се дека сте го намалиле нивото на гласот пред да ја вклучите/исклучите оваа функција.
- Со оглед на тоа што оваа функција е достапна само кога се внесуваат Dolby Digital, DTS или линеарните PCM сигнали, звукот може одеднаш да се зголеми кога менувате на други формати.
- Оваа функција не работи во следните случаи.
 - Се добиваат линеарни PCM сигнали со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
 - Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio или DTS-HD High Resolution Audio сигнали.
 - Се користи „2ch Analog Direct“.

■ Dual Mono (Избор на јазик за дигитален пренос)

Ви овозможува да го изберете саканиот јазик кога го слушате двојното аудио од дигиталниот пренос, кога е достапно. Оваа карактеристика функционира само за Dolby Digital извори.

- **Main:** Ќе излезе звукот на главниот јазик.
- **Sub:** Ќе излезе звукот на подјазикот.

- **Main/Sub:** Звукот на главниот јазик ќе излезе низ предниот лев звучник, а звукот на подјазикот ќе излезе низ предниот десен звучник, симултано.

■ Dynamic Range Compressor

Ви овозможува компресирање на динамичкиот опсег на звучниот запис. Ова може да биде корисно кога сакате да гледате филмови со низок глас, доцна навечер. Компресијата на динамички опсег е можна само со Dolby Digital извори.

- **Auto:** Динамичкиот опсег е автоматски компримиран.
- **On:** Динамичкиот опсег е компримиран како што е наменето од страна на инженерот за снимање.
- **Off:** Динамичкиот опсег не е компримиран.

HDMI Settings мени

Можете да ги прилагодите бараните поставки за опремата поврзана на HDMI приклучокот.

■ 4K Scaling

Ви овозможува да ги конвертирате нагоре видео сигналите во 4K и да ги емитувате преку HDMI OUT приклучоците на приемникот.

- **Auto:** Автоматски овозможува контрола на видео скалирањето на 4K HDMI излезот ако поврзете 4K-компатибилен телевизор.
- **Off:** Не ја вклучува оваа функција.

Забелешка

Оваа функција работи само кога се добиваат видео сигнали од VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, и HDMI IN приклучоците. Влезните HDMI видео сигнали мора да се 1080p/24 kHz.

■ Control for HDMI

Ви овозможува да ја вклучите или исклучите функцијата „Control for HDMI“ За детали, погледнете „Подготвување за „BRAVIA“ Sync“ (страница 82).

- On
- Off

Забелешки

- Кога ќе ја поставите „Control for HDMI“ на „On“, „Audio Out“ може автоматски да се промени.
- Кога приемникот е во режим на подготвеност, индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел засветува жолто ако „Control for HDMI“ е поставено на „On“.

■ Pass Through

Ви овозможува излез на HDMI сигнали до телевизорот, дури и кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност.

- **Auto:** Кога телевизорот е вклучен додека приемникот се наоѓа во режим на подготвеност, приемникот произведува HDMI сигнали од приклучокот HDMI OUT на приемникот. Sony ја препорачува оваа поставка ако користите Sony телевизор компатибилен со „BRAVIA“ Sync. Оваа поставка штеди струја во режимот на подготвеност кога ќе се спореди со поставката „On“.
- **On*:** Кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност, тој постојано произведува HDMI сигнали од HDMI OUT приклучокот.
- **Off:** Приемникот не емитува HDMI сигнали кога се наоѓа во режим на подготвеност. Вклучете го приемникот за да уживате во изворот на поврзаната опрема на телевизорот. Оваа поставка штеди струја во режимот на подготвеност кога ќе се спореди со поставката „On“.

* Само за моделот за Австралија.

Забелешки

- Кога приемникот е во режим на подготвеност, индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел засветува жолто ако „Pass Through“ е поставено на „On“ или „Auto“.
- Кога е избрано „Auto“, можеби ќе биде потребно малку повеќе време за сликата и звукот да излезат до телевизорот кога е избрано „On“.

■ Audio Out

Ви овозможува да го поставите емитувањето на HDMI аудио сигнали од опремата за репродуцирање што е поврзана на приемникот преку поврзување со HDMI.

- **AMP:** HDMI судио сигналите од опремата за репродуцирање излегуваат само до звучниците поврзани на приемникот. Повеќеканалниот звук може да се репродуцира таков каков што е.

Забелешка

Аудио сигналите не се емитуваат од звучникот на телевизорот кога „Audio Out“ е поставено на „AMP“.

- **TV + AMP:** Звукот излегува од звучникот на телевизорот и од звучниците поврзани на приемникот.

Забелешки

- Квалитетот на звукот на опремата за репродуцирање зависи од квалитетот на звукот на телевизорот, како бројот на канали и одмерната фреквенција итн. Ако телевизорот има стерео звучници, звукот кој излегува од приемникот исто така се наоѓа во стерео, како оној на телевизорот, дури и ако репродуцирате повеќеканален извор.
- Кога го поврзувате приемникот на видео опрема (проектор итн.), може да не излегува звук од приемникот. Во овој случај, изберете „AMP“.

■ Subwoofer Level

Ви овозможува да го поставите нивото на сабвуферот на 0 dB или +10 dB кога сигналите PCM се внесуваат преку поврзување со HDMI. Можете независно да го поставите нивото за секој влез на кој е назначен приклучок за HDMI.

- **Auto:** Автоматски го поставува нивото на 0 dB или +10 dB, во зависност од протокот на аудио.
- **+10 dB**
- **0 dB**

■ Fast View

Ви овозможува да ја поставите операцијата за Fast View. HDMI BD, DVD, GAME, VIDEO 1 и VIDEO 2 влезот ја поддржуваат Fast View функцијата.

- **Auto:** Можете побрзо да изберете влез HDMI од нормалниот избор.
- **Off:** Функциите Fast View и Preview for HDMI не се достапни.

Input Settings мени

Можете да ги прилагодите поставките за поврзувања на приемникот и другата опрема.

■ Remote

Ви овозможува да изберете влез.

- BD, DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, TV, SA-CD/CD

■ Icon

Ви овозможува да ја поставите иконата прикажана во Watch/Listen менито.

■ Name

Ви овозможува да го поставите името прикажано во Watch/Listen менито. Можете да внесете име до осум карактери за внесувањата и да го прикажете.

Подобро е да ја именувате опремата отколку приклучоците.

- 1 Изберете „Input“ од Settings менито, потоа притиснете (+).
- 2 Изберете го името на влезот кој сакате да го именувате, потоа притиснете (+).

- 3 Изберете „Name“, потоа притиснете (+).

Тастатурата на екранот се прикажува на телевизискиот екран.

- 4 Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и (+) за да изберете некој знак, и еден по еден, да го внесете името.

- 5 Изберете „Enter“, и потоа притиснете (+).

Името што го внесовте е регистрирано.

Забелешка

Некои букви што можат да се прикажат на телевизискиот екран не може да се прикажат на панелот за прикаж.

■ Watch/Listen

Ви овозможува да поставите дали некој влез се прикажува на менито Watch или менито Listen.

- **W:** Прикажува влез во менито Watch.
- **L:** Прикажува влез во менито Listen.
- **W/L:** Прикажува влез во менијата Watch и Listen.

■ HDMI

■ COMPONENT

Ви овозможува да ги поставите приклучоците за влез на видео што се назначени на секој влез. За детали, погледнете „Користење други приклучоци за аудио/видео влез (Input Assign)“ (страница 86).

- IN2
- IN1
- None

■ OPT/COAX

Ви овозможува да ги поставите приклучоците за влез на аудио што се назначени на секој влез. За детали, погледнете „Користење други приклучоци за аудио/видео влез (Input Assign)“ (страница 86).

- OPT 2
- OPT 1
- COAX
- None

■ COMPOSITE

■ AUDIO

Network Settings мени

Можете да ги прилагодите поставките за мрежата. Менито Network Settings е достапно само кога Home Network или SEN функцијата е избрана.

■ Internet Setting

Ви овозможува да направите поставки за мрежата. За детали, погледнете „Конфигурација на мрежните поставки на приемникот“ (страница 40).

- Жично
- Безжично

■ Information

Ви овозможува да ја проверите мрежната информација.

Можете да ги проверите поставките* за „Connection Type“, „Connection Status“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ и „MAC Address“.

* Ставките за поставување за време на поставувањето се разликуваат во зависност од мрежната средина и типот на поврзување.

■ PARTY STREAMING

Ви овозможува да го поставите приемникот за да ја користите PARTY STREAMING функцијата.

- **On:** Приемникот може да биде откриен од други уреди на домашната мрежа. Приемникот може да започне или затвори PARTY и може да се придружи на PARTY или да го напушти.
- **Off:** Приемникот може да биде откриен од други уреди на домашната мрежа. Сепак, приемникот не може да започне или да затвори PARTY и не може да се придружи на PARTY или да го напушти.

■ Device Name

Ви овозможува да назначите име на уред на приемникот со најмногу 30 знаци, за да биде полесно препознатлив од другите уреди на домашната мрежа.

1 Изберете „Device Name“, потоа притиснете (+).

Тастатурата на екранот се прикажува на телевизискиот екран.

2 Притиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и (+) за да изберете некој знак, и еден по еден, да го внесете името.

3 Изберете „Enter“ и потоа притиснете (+).

Името што го внесовте е регистрирано.

Совет

Стандардното име на уредот е „STR-DN1040 *****“.
„*****“ се последните 6 бројки од MAC-адресата на приемникот.

■ External Control

Ви овозможува да го вклучите или исклучите контролниот режим за одржување и сервис.

- On
- Off

■ Network Standby

Додека режимот „Network Standby“ е поставен на „On“, приемникот секогаш може да биде поврзан и контролиран преку мрежата.

- **On:** Мрежната функција работи дури и кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност и продолжува со работа кога е контролиран преку мрежата.
- **Off:** Мрежната функција се исклучува кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност. На приемникот му треба повеќе време за да продолжи со работа откако е повторно вклучен.

Забелешка

Кога приемникот е во режим на подготвеност, индикаторот I/⏻ (вклучено/подготвено) на предниот панел засветува жолто ако „Network Standby“ е поставено на „On“.

System Settings мени

Можете да ги прилагодите поставките на приемникот.

■ Language

Ви овозможува да го изберете јазикот на пораките на екранот.

- English
- Español
- Français
- Deutsch

■ Auto Standby

Во овозможува да го поставите приемникот да се префрлува во режим на мирување автоматски кога не го користите или кога не постои влез на сигнали во приемникот.

- **On:** Префрла во режим на подготвеност по приближно 20 минути.
- **Off:** Не менува во режим на подготвеност.

Забелешки

- Оваа функција не работи во следните случаи.
 - Избран е „FM TUNER“, „AM TUNER“, „HOME NETWORK“ или „SEN“ влез.
 - Се користи AirPlay или PARTY STREAMING функцијата.
 - Софтверот на приемникот се ажурира.
- Ако истовремено користите режим Auto standby и Sleep Timer, Sleep Timer има приоритет.

■ Software Update Notification

Ви овозможува да поставите дали да ве информира за поновите верзии на софтверот на телевизискиот екран.

- On
- Off

Забелешка

Информациите за нова верзија на софтверот не се појавуваат во следните случаи.

- Веќе се користи најновата верзија.
- Приемникот не може да добие податоци преку мрежа.

■ Software Version


Ви овозможува да ја проверите верзијата на софтверот на приемникот.

■ Network Update

Ви овозможува да го ажурирате софтверот на приемникот на последната верзија. За детали, погледнете „Ажурирање на софтверот“ (страница 78).

Работење без користење GUI

Можете да работите со овој приемник со користење на панелот за приказ, дури и кога телевизорот не е вклучен на приемникот.



Користење на менито на панелот за приказ

- 1 Притиснете AMP MENU.**
Менито се прикажува во панелот за приказ на приемникот.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow повеќе пати за да го изберете менито кое го сакате, потоа притиснете \oplus .**
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow повеќе пати за да го изберете параметарот кој сакате да го прилагодите, потоа притиснете \oplus .**
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow повеќе пати за да ја изберете поставката која ја сакате, потоа притиснете \oplus .**

За да се вратите на претходниот екран

Притиснете \leftarrow или RETURN \curvearrowright .

Излез од менито

Притиснете AMP MENU.

Забелешка

Некои параметри и поставки може да се појавуваат затемнети на панелот за приказ. Тоа значи дека се достапни или фиксни и непроменливи.

Преглед на менијата

Следниве опции се достапни во секое мени. За детали околу навибирање низ менијата, видете страница 104.

Мени [Екран]	Параметри [Екран]	Поставки
Поставки за автоматска калибрација [<AUTO CAL>]	Почеток на автоматската калибрација [A.CAL START]	
	Тип автоматска калибрација ^{a)} [CAL TYPE]	FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF
	Auto Phase Matching ^{a)} [A.P.M.]	A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Поставки за ниво [<LEVEL>]	Тон за тестирање ^{b)} [TEST TONE]	OFF, AUTO ■■■■ ^{c)} , FIX ■■■■ ^{c)}
	Ниво на преден лев звучник ^{b)} [FL LEVEL]	FL -10,0 dB до FL +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на преден десен звучник ^{b)} [FR LEVEL]	FR -10,0 dB до FR +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на централен звучник ^{b)} [CNT LEVEL]	CNT -10,0 dB до CNT +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на лев опкружувачки звучник ^{b)} [SL LEVEL]	SL -10,0 dB до SL +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на десен опкружувачки звучник ^{b)} [SR LEVEL]	SR -10,0 dB до SR +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на заден опкружувачки звучник ^{b)} [SB LEVEL]	SB -10,0 dB до SB +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на заден лев опкружувачки звучник ^{b)} [SBL LEVEL]	SBL -10,0 dB до SBL +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на заден десен опкружувачки звучник ^{b)} [SBR LEVEL]	SBR -10,0 dB до SBR +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на висок преден лев звучник ^{b)} [LH LEVEL]	LH -10,0 dB до LH +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на висок преден десен звучник ^{b)} [RH LEVEL]	RH -10,0 dB до RH +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)
	Ниво на сабвуфер ^{b)} [SW LEVEL]	SW -10,0 dB до SW +10,0 dB (во интервали од 0,5 dB)

Мени [Екран]	Параметри [Екран]	Поставки
Поставки на звучник [<SPEAKER>]	Шема на звучниците [SP PATTERN]	5/2.1 до 2/0 (20 шеми)
	Подигнување на централниот звучник ^{b)} [CNT LIFT]	LIFT 1 до LIFT 10, LIFT OFF
	Големина на предни звучници ^{b)} [FRT SIZE]	LARGE, SMALL
	Големина на централен звучник ^{b)} [CNT SIZE]	LARGE, SMALL
	Големина на опкружувачки звучници ^{b)} [SUR SIZE]	LARGE, SMALL
	Големина на предни високи звучници ^{b)} [FH SIZE]	LARGE, SMALL
	Назначување на заден опкружувачки звучник ^{d)} [SB ASSIGN]	SPK B, BI-AMP, OFF
	Растојание на преден лев звучник ^{b)} [FL DIST.]	FL 1,00 m до FL 10,00 m (FL 3'3" до FL 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на преден десен звучник ^{b)} [FR DIST.]	FR 1,00 m до FR 10,00 m (FR 3'3" до FR 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на централен звучник ^{b)} [CNT DIST.]	CNT 1,00 m до CNT 10,00 m (CNT 3'3" до CNT 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на лев опкружувачки звучник ^{b)} [SL DIST.]	SL 1,00 m до SL 10,00 m (SL 3'3" до SL 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на десен опкружувачки звучник ^{b)} [SR DIST.]	SR 1,00 m до SR 10,00 m (SR 3'3" до SR 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на заден опкружувачки звучник ^{b)} [SB DIST.]	SB 1,00 m до SB 10,00 m (SB 3'3" до SB 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на заден лев опкружувачки звучник ^{b)} [SBL DIST.]	SBL 1,00 m до SBL 10,00 m (SBL 3'3" до SBL 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на заден десен опкружувачки звучник ^{b)} [SBR DIST.]	SBR 1,00 m до SBR 10,00 m (SBR 3'3" до SBR 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)	
Растојание на висок преден лев звучник ^{b)} [LH DIST.]	LH 1,00 m до LH 10,00 m (LH 3'3" до LH 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)	

Мени [Екран]	Параметри [Екран]	Поставки
	Растојание на висок преден десен звучник ^{b)} [RH DIST.]	RH 1,00 m до RH 10,00 m (RH 3'3" до RH 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Растојание на сабвуфер ^{b)} [SW DIST.]	SW 1,00 m до SW 10,00 m (SW 3'3" до SW 32'9") (0,01 m (1 инч) интервал)
	Единица мерка за растојание [DIST. UNIT]	FEET, METER
	Преодна фреквенција на предни звучници ^{e)} [FRT CROSS]	CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz)
	Преодна фреквенција на централен звучник ^{e)} [CNT CROSS]	CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz)
	Преодна фреквенција на опкружувачки звучници ^{e)} [SUR CROSS]	CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz)
	Преодна фреквенција на предни високи звучници ^{e)} [FH CROSS]	CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (во интервали од 10 Hz)
Поставки за влез [<INPUT>]	Влезен режим [INPUT MODE]	AUTO, OPT, COAX, ANALOG
	Именување на влезови [NAME IN]	За детали, погледнете во „Name“ во менито Input Settings (страница 102).
	Назначување на дигитален аудио влез [A. ASSIGN]	OPT 1, OPT 2, COAX, NONE
	Назначување на влез за компонентно видео [V. ASSIGN]	COMP 1, COMP 2, NONE
Поставки за опкружување [<SURROUND>]	Ниво на ефект ^{f)} [HD-D.C.S. TYP]	DYNAMIC, THEATER, STUDIO

Мени [Екран]	Параметри [Екран]	Поставки
EQ поставки [<EQ>]	Ниво на бас на предни звучници [FRT BASS]	FRT B. -10 dB до FRT B. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на висок тон на предните звучници [FRT TREBLE]	FRT T. -10 dB до FRT T. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на бас на централен звучник [CNT BASS]	CNT B. -10 dB до CNT B. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на висок тон на централните звучници [CNT TREBLE]	CNT T. -10 dB до CNT T. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на бас на звучниците за опкружувачки звук [SUR BASS]	SUR B. -10 dB до SUR B. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на висок тон на звучниците за опкружувачки звук [SUR TREBLE]	SUR T. -10 dB до SUR T. +10 dB (со чекор од 1 dB)
	Ниво на бас на високите предни звучници [FH BASS]	FH B. -10 dB до FH B. +10 dB (со чекор од 1,0 dB)
	Ниво на висок тон на високите предни звучници [FH TREBLE]	FH T. -10 dB до FH T. +10 dB (со чекор од 1,0 dB)
Поставки на пребарувач [<TUNER>]	Режим за прием на FM станица [FM MODE]	STEREO, MONO
	Именување на претходно поставени станции [NAME IN]	За детали, погледнете „За именување претходно поставени станици (Name Input)“ (страница 55).
Аудио поставки [<AUDIO>]	Digital Legato Linear [D.L.L.]	D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
	Оптимизатор на звук [OPTIMIZER]	OFF, LOW, NORMAL
	Синхронизира аудио со видео излез [A/V SYNC]	HDMI AUTO, 0 ms до 300 ms (интервал од 10 ms)
	Напредна автоматска јачина на звукот [AUTO VOL]	A. VOL ON, A. VOL OFF
	Избор на јазик за дигитален пренос [DUAL MONO]	MAIN/SUB, MAIN, SUB
	Компресор за динамички опсег [D. RANGE]	COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF

Мени [Екран]	Параметри [Екран]	Поставки
HDMI Поставки [<HDMI>]	4K Scaling [4K SCALING]	AUTO, OFF
	Контрола за HDMI [CTRL: HDMI]	CTRL ON, CTRL OFF
	Pass Through [PASS THRU]	ON ^{g)} , AUTO, OFF
	Излез за аудио [AUDIO OUT]	AMP, TV+AMP
	Ниво на сабуфер за HDMI [SW LEVEL]	SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
	Fast View [FAST VIEW]	AUTO, OFF
Системски поставки [<SYSTEM>]	Подготвеност на мрежа [NET STBY]	STBY ON, STBY OFF
	Автоматски режим на подготвеност [AUTO STBY]	STBY ON, STBY OFF
	Приказ на верзијата [VER. x.xxx] ^{h)}	

a) Можете да ја изберете оваа поставка само откако ќе изведете автоматска калибрација и ќе ги зачувате поставките.

b) Зависи од поставката на шемата на звучниците, некои параметри или поставки може да не се достапни.

c) ■■■ претставува канал на звучник (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).

d) Можете да го изберете овој параметар само ако „SP PATTERN“ нема поставка со задни или предни високи опкружувачки звучници (страница 96).

e) Можете да го изберете овој параметар ако вашиот звучник е поставен на „SMALL“.

f) Можете да го изберете овој параметар само ако изберете „HD-D.C.S.“ како звучно поле.

g) Само за моделот за Австралија.

h) x.xxx претставува број на верзија.

За да ги прегледувате информациите на панелот за приказ

Панелот за приказ обезбедува разни информации за статусот на приемникот, како звучното поле.

- 1 Изберете го влезот за кој сакате да ја проверите информацијата.
- 2 Притиснете AMP, потоа притиснете DISPLAY повеќе пати.

Секој пат кога притискате DISPLAY, екранот ќе се менува циклично, на следниов начин.

Името на индекс на влез¹⁾ → Избран влез → Звучно ниво што е тековно применето²⁾ → Ниво на јачина на звукот → Информации за проток³⁾

Кога слушате FM и AM-радио

Име на претходно поставена станица¹⁾ → Фреквенција → Звучно ниво што е тековно применето²⁾ → Ниво на јачина на звукот

При прием на RDS-емитување

Име на програмска услуга или име на претходно поставена станица¹⁾ → Фреквенција, појас и претходно поставен број → Звучно поле што е тековно применето²⁾ → Ниво на јачина на звукот

- ¹⁾ Името на индексот се појавува само кога имате назначено име на влезот или претходно поставената станица. Името на индексот не се појавува кога се внесени само празни места или кога е исто како името на влезот.
- ²⁾ Се појавува „PURE.DIRECT“ кога функцијата „Pure Direct“ е активирана.
- ³⁾ Може да не биде прикажана информација за текот.

Забелешка

Знаците и интерпункцијата на некои јазици нема да се прикажуваат.


Користење на далечинскиот управувач

Програмирање на далечинскиот управувач

Можете да го персонализирате далечинскиот управувач за да се усогласи со опремата поврзана на вашиот приемник. Дури можете и да го програмирате далечинскиот управувач да работи со опрема која не е на Sony, како и опрема на Sony која далечинскиот управувач вообичаено не е во можност да ја управува.

Пред да започнете, забележете дека:

- Не можете да ги промените поставките на копчињата за влез на FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN и SOURCE.
- Далечинскиот управувач може да контролира само опрема која прифаќа инфрацрвени контролни сигнали.



1 Држете притиснато на **RM SET UP**, а потоа притиснете на **AV I/⏻**.

RM SET UP копчето светка бавно.

2 Притиснете го копчето за влез на опремата која сакате да ја програмирате.

На пример, ако сакате да програмирате VCR поврзано на VIDEO 1 приклучоците, притиснете VIDEO 1.

Засветува RM SET UP копчето.

3 Притиснете ги нумеричките копчиња за да го внесете нумеричкиот код.

Ако постои повеќе од еден код, обидете се да внесете кој било што соодветствува на опремата, вклучително и на телевизорот. Користете ги табелите на страница 112–115 за да го најдете нумеричкиот код (кодови) кој соодветствува на опремата.

Забелешка

Само кодовите од 500 до 599 се важечки за копчето TV.

4 Притиснете **ENT**.

Штом ќе се потврди нумеричкиот код, RM SET UP копчето бавно светка два пати и далечинскиот управувач автоматски излегува од режимот на програмирање.

5 Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да програмирате друга опрема.

Забелешка

RM SET UP копчето се исклучува додека се притиска нумеричко копче.

Откажување на програмирањето

Притиснете RM SET UP при кој било чекор. Далечинскиот управувач автоматски излегува од режимот на програмирање.

За да го активирате влезот по програмирање

Притиснете го програмираното копче за да го активирате влезот кој го сакате.

Ако е успешно програмирањето, проверете го следново:

- Ако RM SET UP копчето не се осветли во чекор 1, батериите се слаби. Заменете ги и двете батерии.
- Ако RM SET UP копчето светне 5 пати брзо и последователно додека го внесувате нумеричкиот код, има настанато грешка. Повторно започнете од чекор 1.

Нумеричките кодови кои соодветствуваат на опремата и производителот на опремата

Користете ги нумеричките кодови во табелите подолу за да програмирате опрема која не е на Sony, како и опрема на Sony која далечинскиот управувач вообичаено не е во можност да ја контролира. Поради тоа што сигналот од далечинскиот управувач кој е добиен од опремата се разликува според својот модел и годината, може да се назначи повеќе од еден нумерички код на опремата. Ако не успеете да го програмирате вашиот далечински управувач со користење на еден од кодовите, обидете се да користите други кодови.

Забелешки

- Нумеричките кодови се засноваат на најновите достапни информации за секоја марка. Сепак, постои шанса вашата опрема да не реагира на некои или на сите кодови.
- Може да не бидат достапни сите копчиња за влез на овој далечински управувач кога се користи со вашата конкретна опрема.

Контрола на CD плеер

Производител	Код (кодови)
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Контрола на DAT магнетофон

Производител	Код (кодови)
SONY	203
PIONEER	219

Контрола на магнетофон

Производител	Код (кодови)
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Контрола на MD магнетофон

Производител	Код (кодови)
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Контрола на HDD снимач

Производител	Код (кодови)
SONY	307, 308, 309

За да контролирате Blu-ray диск плеер/снимач

Производител	Код (кодови)
SONY	310, 311, 312
PANASONIC	335
SAMSUNG	336
LG	337

Контрола на PSX

Производител	Код (кодови)
SONY	313, 314, 315

Контрола на DVD плеер

Производител	Код (кодови)
SONY	401, 402, 403
BROKSONIC	424
DENON	405
HITACHI	416
JVC	415, 423
MITSUBISHI	419
ORITRON	417
PANASONIC	406, 408, 425
PHILIPS	407
PIONEER	409, 410
RCA	414
SAMSUNG	416, 422
TOSHIBA	404, 421
ZENITH	418, 420

За да контролирате DVD снимач

Производител	Код (кодови)
SONY	401, 402, 403

За да контролирате DVD/VCR COMBO

Производител	Код (кодови)
SONY	411

За да контролирате DVD/HDD COMBO

Производител	Код (кодови)
SONY	401, 402, 403

Контрола на телевизор

Производител	Код (кодови)
SONY	501, 502
AIWA	501, 536, 539
AKAI	503
AOC	503
CENTURION	566
CORONADO	517
CURTIS-MATHES	503, 551, 566, 567
DAYTRON	517, 566
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508, 545
FUNAI	548
FUJITSU	528
GOLDSTAR/LG	503, 512, 515, 517, 534, 544, 556, 568
GRUNDIG	511, 533, 534
HITACHI	503, 513, 514, 515, 517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA	521, 522
J.C.PENNY	503, 510, 566
JVC	516, 552
KMC	517
MAGNAVOX	503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ	527

Производител	Код (кодови)
MITSUBISHI/ MGA	503, 519, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 517, 520, 540, 544, 554, 566
NORDMENDE	530, 558
NOKIA	521, 522, 573, 575
PANASONIC	509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PHILCO	503, 504, 514, 517, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540, 551, 555
PORTLAND	503
QUASAR	509, 535
RADIO SHACK	503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN	503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 517, 531, 532, 534, 544, 556, 557, 562, 563, 566, 569
SAMPO	566
SABA	530, 537, 547, 549, 558
SANYO	508, 545, 546, 560, 567
SCOTT	503, 566
SEARS	503, 508, 510, 517, 518, 551
SHARP	517, 535, 550, 561, 565
SYLVANIA	503, 518, 566
THOMSON	530, 537, 547, 549
TOSHIBA	535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN	530, 537, 538, 547, 549, 558
TEKNIKA	517, 518, 567
WARDS	503, 517, 566
YORK	566
ZENITH	542, 543, 567
GE	503, 509, 510, 544
LOEWE	515, 534, 556
VIZIO	576, 577

Контрола на LD плеер

Производител	Код (кодови)
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

За да контролирате видео CD плеер

Производител	Код (кодови)
SONY	605

Контрола на VCR

Производител	Код (кодови)
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA*	710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT	740
EMERSON	750
FISHER	717, 720
GENERAL ELECTRIC (GE)	722, 730
GOLDSTAR/LG	723, 753
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TOSHIBA	747, 756

* Ако AIWA VCR не функционира и покрај тоа што сте го внеле кодот за AIWA, внесете го кодот за Sony наместо тоа.

Контрола на сателитски приемник (кутија)


Производител	Код (кодови)
SONY	801, 802, 803, 804, 824, 825, 865
AMSTRAD	845, 846
BskyB	862
GENERAL ELECTRIC (GE)	866
GRUNDIG	859, 860
HUMAX	846, 847
THOMSON	857, 861, 864, 876
PACE	848, 849, 850, 852, 862, 863, 864
PANASONIC	818, 855
PHILIPS	856, 857, 858, 859, 860, 864, 874
NOKIA	851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN	866, 871
BITA/HITACHI	868
HUGHES	867
JVC/Echostar/Dish Network	873
MITSUBISHI	872
SAMSUNG	875
TOSHIBA	869, 870



Контрола на кабелска кутија

Производител	Код (кодови)
SONY	821, 822, 823
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 819
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835

Производител	Код (кодови)
PHILIPS	830, 831
PIONEER	828, 829
RCA	805
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827

Ресетирање на далечинскиот управувач



- 1 Додека држите на , притиснете и задржете , потоа притиснете **AV I/⏻**.**
RM SET UP копчето светка 3 пати.
- 2 Пуштете ги сите копчиња.**
Сета содржина на меморијата на далечинскиот управувач (т.е. сите програмирани податоци) се избришани.

Мерки на претпазливост

За безбедност

Ако цврст објект или течност паднат во кутијата, исклучете го приемникот и нека го провери обучено лице пред да продолжите со работа.

За струјни извори

- Пред да управувате со приемникот, проверете дали работниот напон е ист како и вашето локално снабдување. Работниот напон е назначен на плочата со името на задната страна на приемникот.
- Единицата не е исклучена од АС изворот на наизменична струја (штекерот) сè додека е поврзана во ѕидниот штекер, дури и ако самата единица е исклучена.
- Ако не планирате подолго време да го користите приемникот, осигурете се дека сте го исклучиле приемникот од ѕидниот штекер. За да го исклучите АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод), фатете го самиот приклучок; никогаш не тегнете го кабелот.
- (само модели во САД и Канада) Едниот забец на приклучокот е поширок од другиот од безбедносни причини може да се вметне во ѕидниот приклучок на само еден начин. Ако не можете целосно да го внесете приклучокот во штекерот, контактирајте со вашиот продавач.
- АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) може да се замени само кај квалификуван сервис.

За загревање

Иако приемникот се загрева за време на работата, ова не претставува дефект. Ако постојано многу го користите овој приемник, температурата на кутијата на врвот, од страните и на дното значително се зголемува. За да не се изгорите, не ја допирајте кутијата.

За поставувањето

- Поставете го приемникот на локација со соодветна вентилација за да спречите загревање и за да го продолжите животот на приемникот.
- Не го поставувајте приемникот во близина на тоplotни извори или на место кое е на директна сончева светлина, има прекумерна прашина или механички шок.
- Врз кутијата не поставувајте ништо што може да ги блокира отворите за вентилација и да предизвика дефект.
- Не го поставувајте приемникот во близина на опрема како што е телевизор, видеоорекордер или магнетофон. (Ако приемникот се користи во комбинација со телевизор, видеоорекордер или магнетофон и поставен е премногу блиску до таа опрема, може да се појави шум и квалитетот на сликата ќе трпи. Ова особено е веројатно кога се користи домашна антена (воздушна). Затоа препорачуваме да се користи надворешна антена (воздушна).)
- Внимавајте кога го поставувате приемникот на површини кои се посебно обработени (со восок, масло, средство за полирање итн.) бидејќи како резултат може да предизвикате дамки или обезбојување на површината.

За оперативноста

Пред да поврзете друга опрема, осигурете се дека сте го изгаснале и исклучиле приемникот.

За чистење

Чистете ги кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач, како што е алкохол или бензин.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот приемник, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите приемникот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот. Ако кој било проблем продолжи, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony. Забележете дека ако сервисниот персонал промени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

Напојување

Приемникот автоматски се исклучува.

- „Auto Standby“ е поставено на „On“ (страница 104).
- Функцијата Sleep Timer функционира (страница 15).
- „PROTECTOR“ работи (страница 129).

Слика

На телевизорот не се појавува никаква слика.

- Изберете го соодветниот влез со користење на копчињата за влез.
- Поставете го вашиот телевизор на соодветниот режим на влез.
- Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот.
- Правилно назначете го компонентниот видео влез.
- Влезниот сигнал треба да биде ист како влезната функција кога конвертирате нагоре влезен сигнал со овој приемник (страница 22).
- Осигурете се дека каблите се правилно и добро поврзани на опремата.
- Во зависност од опремата за репродуцирање, можеби ќе треба да ја приспособите опремата. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со секоја опрема.
- Осигурете се дека користите HDMI кабел со голема брзина кога гледате слики или слушате звук, особено за 1080p, темелен приказ на бои, 4K или 3D пренос.
- Емитирањето на HDMI видео сигнали на приемникот може да се постави на „HDMI OFF“. Во тој случај, одберете „HDMI A“ или „HDMI B“ користејќи го копчето HDMI OUTPUT (страница 85).

Не се појавува никаква 3D слика на телевизорот.

- Во зависност од телевизорот или видео опремата, 3D сликите може да не се прикажат. Проверете ги HDMI-форматите на видео кои се поддржани од приемникот (страница 131).

Не се појавува никаква 4К слика на телевизорот.

- Во зависност од телевизорот или видео опремата, 4К сликите може да не се прикажат. Проверете ја способноста за видео и поставката на телевизорот и видео опремата. Исто така, поврзете ја видео опремата со достапен приклучок HDMI IN достапен за 4К на овој приемник.

Кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност, нема излез на слика од телевизорот.

- Кога приемникот влегува во режим на подготвеност, сликата е од последниот избор на HDMI опрема пред да го исклучите приемникот. Ако користите друга опрема, пуштете ја опремата и извршете ја операцијата за репродуцирање со еден допир или вклучете го приемникот за да ја изберете HDMI опремата која сакате да ја користите.
- (Само за моделот за Австралија) Осигурете се дека „Pass Through“ е поставено на „On“ во менито HDMI Settings ако поврзувате опрема која не е компатибилна со „BRAVIA“ Sync на приемникот (страница 101).

Менито GUI не се појавува на телевизискиот екран.


- GUI е достапен само кога поврзувате на HDMI OUT A или HDMI OUT B приклучоци.
- Притиснете HOME за да вклучите GUI.
- Проверете дали телевизорот е правилно поврзан.
- Во зависност од телевизорот, може да потрае менито GUI да се појави на телевизискиот екран.

Панелот за приказ е исклучен.

- Ако засвети индикаторот PURE DIRECT на предниот панел, притиснете PURE DIRECT за да ја исклучите функцијата (страница 61).
- Притиснете DIMMER на приемникот за да ја прилагодите осветленоста на панелот за приказ.

Звук

Нема звук без оглед која опрема ќе се избере или се слуша само многу слаб звук.

- Проверете дали сите кабли за поврзување се влезени во нивните приклучоци за влез/излез за соодветните приклучоци на приемникот, звучниците и опремата.
- Проверете дали приемникот и целата опрема се вклучени.
- Проверете дали MASTER VOLUME контролата не е поставена на „VOL MIN“.
- Проверете SPEAKERS да не е поставено на „SPK OFF“ (страница 39).
- Проверете слушалките да не се поврзани на приемникот.
- Притиснете  за да ја откажете функцијата за безгласност.
- Обидете се да го притиснете копчето за влез на далечинскиот управувач или да го завртите INPUT SELECTOR на приемникот за да ја изберете опремата по ваш избор (страница 46).
- Кога сакате да го слушате звукот од ТВ звучникот, поставете го „Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито HDMI поставки (страница 101). Ако не можете да репродуцирате повеќеканален аудио извор, поставете на „AMP“. Сепак, звукот нема излегува од звучникот на телевизорот.

- Звукот може да биде прекинат кога одмерната фреквенција, бројот на канали или аудио форматот на аудио излезниот сигнал од опремата за репродуцирање се сменети.

Има сериозен шум или бучава.

- Проверете дали звучниците и опремата се добро поврзани.
- Проверете дали каблите за поврзување се подалеку од трансформатор или од мотор и најмалку 3 метри од телевизорот или флуоресцентно светло.
- Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот.
- Отворите и приклучоците се валкани. Избришете ги со ткаенина која е малку натопена со алкохол.

Нема звук или само многу слаб звук се слуша од конкретните звучници.

- Поврзете пар слушалки во PHONES приклучокот за да потврдите дека звукот излегува од слушалките. Ако од слушалките излегува само еден канал, опремата можеби не е поврзана правилно на приемникот. Проверете дали сите кабли се целосно влезени во приклучоците на приемникот и на опремата. Ако и двата канали излегуваат од слушалките, предниот звучник можеби не е поврзан правилно на приемникот. Проверете ја поврзаноста на предниот звучник кој не произведува никаков звук.
- Осигурете се дека сте поврзале и на L и на R приклучоците на аналогната опрема, аналогната опрема ги бара врските и на L и на R приклучоците. Користете аудиокабел (не се доставува).
- Прилагодете го нивото на звучникот (страница 97).
- Проверете дали поставките на звучникот се соодветни за поставеноста со користење „Auto Calibration“ или „Speaker Connection“ во менито Speaker

Settings. Потоа, проверете дали звукот правилно излегува од секој звучник со користење „Test Tone“ во менито Speaker Settings.

- Некои дискови немаат информации за Dolby Digital Surround EX.
- Проверете дали сабвуферот е правилно и цврсто поврзан.
- Осигурете се дека го имате вклучено вашиот сабвуфер.
- Во зависност од избраното звучно поле, од сабвуферот нема да биде достапен никаков звук.
- Кога сите звучници се поставени на „Large“ и избрано е „Neo:6 Cinema“ или „Neo:6 Music“, нема звук од сабвуферот.

Нема звук од некоја одредена опрема.

- Проверете дали опремата е правилно поврзана за приклучоците на аудио влезот за таа опрема.
- Проверете дали кабелот што се користи за поврзување е докрај вметнат во приклучоците на приемникот и на опремата.
- Проверете го „INPUT MODE“ (страница 86).
- Проверете дали опремата е правилно поврзана за HDMI приклучокот за таа опрема.
- Во зависност од опремата за репродуцирање, можеби ќе треба да ја поставите HDMI поставката на опремата. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со секоја опрема.
- Осигурете се дека користите HDMI кабел со голема брзина кога гледате слики или слушате звук, особено за 1080p, темелен приказ на бои, 4K или 3D пренос.
- Од приемникот може да не излегува звук додека GUI се појавува на телевизискиот екран. Притиснете HOME за да го исклучите GUI.

- Аудио сигналите (формат, одмерна фреквенција, бит должина итн.) што се пренесуваат преку HDMI приклучокот, може да бидат потиснати од поврзаната опрема. Проверете ги поставките на поврзаната опрема ако сликата е лоша или ако не излегува звук од опремата поврзана преку HDMI кабел.
- Кога поврзаната опрема не е компатибилна со технологија заштитена со авторски права (HDCP), сликата и/или звукот од приклучокот HDMI OUT може да биде искривена или да не се емитува. Во тој случај, проверете ја спецификацијата на поврзаната опрема.
- Поставете ја резолуцијата на сликата на опремата за репродуцирање на повеќе од 720p/1080i за да уживате во аудио со висока бит брзина (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
- Резолуцијата на сликата од опремата за репродукција може ќе треба да биде на определени поставки пред да можете да уживате во DSD и во повеќеканален линеарен PCM. Погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
- Осигурете се дека телевизорот е компатибилен со функцијата за Системска аудио контрола.
- Ако телевизорот нема функција за Системска аудио контрола, поставете ги „Audio Out“ поставките во менито HDMI Settings на – „TV+AMP“ ако сакате да го слушате звукот од звучникот на телевизорот и од приемникот. – „AMP“ ако сакате да го слушате звукот од приемникот.
- Кога го поврзувате приемникот на видео опрема (проектор итн.), може да не излегува звук од приемникот. Во тој случај, поставете го „Audio Out“ на „AMP“ во менито HDMI Settings (страница 101).
- Не можете да го слушате звукот на опремата поврзана со приемникот додека влезот на телевизорот е избран на приемникот
 - Осигурете се дека сте го промениле влезот на приемникот на HDMI кога сакате да гледате програма на опремата поврзана преку HDMI врската на приемникот.
 - Променете го телевизискиот канал кога сакате да гледате телевизиско емитување.
 - Осигурете се дека ја избирате правилната опрема или влезот кој го сакате кога гледате програма од опремата поврзана на телевизорот. Погледнете ги упатствата за работа на телевизорот за оваа операција.
- Кога се користи „2ch Analog Direct“, звукот не се емитува. Користете друго звучно поле (страница 56).
- Кога ја користите функцијата „Control for HDMI“, не можете да ја контролирате поврзаната опрема со далечинскиот управувач на телевизорот.
 - Во зависност од поврзаната опрема и телевизорот, можеби ќе ви треба да ги приспособите опремата и телевизорот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со секоја опрема и телевизор.
 - Променете го влезот на приемникот за HDMI влезот поврзан со опремата.
- Проверете дали избраниот приклучок за дигитален аудио влез не е назначен на други влезови (страница 86).

Левите и десните звуци се небалансирани или се обратно поврзани.

- Проверете дали звучниците и опремата се правилно и безбедно поврзани.
- Прилагодете ги параметрите на нивото на звук со користење на менито Speaker Settings.

Повеќеканалниот звук Dolby Digital или DTS не се репродуцира.

- Проверете дали она DVD или друго што репродуцирате е снимено во Dolby Digital или DTS формат.
- Кога го поврзувате DVD плеерот или нешто друго, на приклучоците за дигитален влез, осигурете се дека поставката за дигиталниот аудио излез на поврзаната опрема е достапна.
- Поставете го „Audio Out“ на „AMP“ во менито HDMI Settings (страница 101).
- Можете да уживате во аудио со висока бит брзина (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DSD и повеќеканален линеарен PCM, само со HDMI врска.

Не може да се добие ефект на окружување.

- Осигурете се дека го имате избрано звучното поле за филм или музика (страница 56).
- Звучните полиња не работат кога се примаат сигнали DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio или Dolby TrueHD со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.

Не се емитува тон за тестирање од звучниците.

- Каблите на звучникот може да не се добро поврзани. Проверете за да видите дали се добро поврзани и дали не може да се исклучат со благо влечење.
- Каблите на звучникот можеби имаат проблеми со краток спој.
- Осигурете се дека не ја користите функцијата PARTY STREAMING (страница 75).

Се емитува тон за тестирање од звучник различен од звучникот прикажан на телевизискиот екран.

- Поставувањето на шемата на звучниците е неправилно. Осигурете се дека врските на звучниците и шемата на звучниците правилно се совпаѓаат.

Кога приемникот се наоѓа во режим на подготвеност, нема излез на звук од телевизорот.

- Кога приемникот влегува во режим на подготвеност, звукот е од последниот избор на HDMI опрема пред да го исклучите приемникот. Ако користите друга опрема, пуштете ја опремата и извршете ја операцијата за репродуцирање со еден допир или вклучете го приемникот за да ја изберете HDMI опремата која сакате да ја користите.
- (Само за моделот за Австралија) Осигурете се дека „Pass Through“ е поставено на „On“ во менито HDMI Settings ако поврзувате опрема која не е компатибилна со „BRAVIA“ Sync на приемникот (страница 101).

Постои временски јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.

- Проверете да не се користи PARTY STREAMING функцијата. За да затворите PARTY, притиснете PARTY CLOSE сè додека не се појави „CLOSE PARTY“. За детали, погледнете страница 76.
-

Приемник

FM-приемот е слаб.

- Користете 75-ohm коаксијален кабел (не се доставува) за да го поврзете приемникот на надворешни FM антени (воздушни), како што е прикажано подолу.

Надворешна FM антена (воздушна)



Радиостаниците не може да се препознаат.

- Проверете дали антените (воздушните) се безбедно поврзани. Прилагодете ги антените (воздушните) и поврзете надворешна антена (воздушна) ако е потребно.
- Јачината на сигналот на станиците е премногу слаба со автоматско пребарување. Користете директно пребарување.
- Осигурете се дека правилно ја поставувате скалата за пребарување (кога ги пребарувате AM станиците со директно пребарување) (страница 54).
- Ниедна станица не е претходно поставена или претходно поставените станици се избришани (кога се користи пребарување со скенирање на претходно поставените станици). Претходно поставете ги станиците (страница 54).
- Притиснете AMP, потоа повеќе пати притиснете DISPLAY на далечинскиот управувач за фреквенцијата да се појави на панелот за приказ.

RDS не работи.


- Проверете дали сте избрале FM RDS станица.
- Изберете посилна FM-станица.
- Избраната станица не емитува RDS-сигнал или јачината на сигналот е слаба.

Не се појавува саканата RDS информација.

- Услугата можеби е привремено недостапна. Контактирајте со радиостаницата и дознајте дали навистина ја обезбедуваат дадената услуга.

iPod/iPhone

Звукот е избличен.

- Притискајте  – на далечинскиот управувач. Можете да користите и MASTER VOLUME на приемникот.
- Поставете ја поставката „EQ“ на iPod/iPhone на „Off“ или „Flat“.

Нема звук од iPod/iPhone.

- Исклучете го iPod/iPhone и повторно поврзете го iPod/iPhone.

iPod/iPhone не може да се полни.

- Проверете дали приемникот е вклучен.
- Осигурете се дека iPod/iPhone е добро поврзан.

Со iPod/iPhone не може да се работи.

- Проверете дали ја имате отстрането заштитната торбичка на iPod/iPhone.
- Во зависност од содржината на iPod/iPhone, може да е потребно време за да почне репродуцирањето.
- Исклучете го приемникот, потоа исклучете го iPod/iPhone уредот. Вклучете го приемникот повторно и повторно поврзете го iPod/iPhone уредот.

- Користите iPod/iPhone кој не е поддржан. Погледнете „Компатибилни модели на iPod/iPhone“ (страница 48) за поддржаните типови уреди.

Јачината на свонењето на рингтонот на iPhone не се менува.

- Прилагодете ја јачината на свонењето со користење на контролите на iPhone.

USB-уред

Дали користите поддржан USB-уред?

- Ако поврзете USB уред кој не е поддржан, може да настанат следниве проблеми. Погледнете „Компатибилни USB-уреди“ (страница 50) за поддржаните типови уреди.
 - USB уредот не се препознава.
 - Имињата на датотеките или папките не се прикажани на овој приемник.
 - Не е можна репродукција.
 - Звукот скока.
 - Има бучава.
 - Излегува изобличен звук.

Има бучава, скокање или изобличен звук.

- Исклучете го приемникот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го приемникот.
- Самите музички податоци содржат бучава или звукот е изобличен.

USB уредот не се препознава.

- Исклучете го приемникот, потоа исклучете го USB уредот. Вклучете го приемникот повторно и повторно поврзете го USB уредот.
- Поврзете го поддржаниот USB уред (страница 50).
- USB уредот не работи правилно. Погледнете во упатствата за работа на USB уредот околу тоа како да се справите со овој проблем.

Не започнува репродукција.

- Исклучете го приемникот и повторно поврзете го USB уредот, потоа вклучете го приемникот.
- Поврзете го поддржаниот USB уред (страница 50).
- Притиснете ► за да ја започнете репродукцијата.

USB уредот не може да се поврзе во ψ портата (USB).

- Уредот USB се поврзува наопаку. Поврзете го USB уредот во правилната ориентација.

Погрешен приказ.

- Податоците складирани во USB уредот можеби се распани.
- Кодовите за знаци кои може да се прикажат од страна на овој приемник се следните:
 - Големи букви (A до Z)
 - Мали букви (a до z)
 - Броеви (0 до 9)
 - Символи (' = < > * + , - . / @ [\] _ ')
- Други знаци може да не се прикажуваат правилно.

„Reading“ се прикажува подлого време или е потребно долго време пред да започне репродукцијата.

- Процесот на читање може да трае долго време во следниве случаи.
 - Постојат многу папки или датотеки на USB уредот.
 - Структурата на датотеките е премногу сложена.
 - Капацитетот на меморијата е надминат.
 - Интегралната меморија е фрагментирана.
- Затоа, ги препорачуваме следниве насоки.
 - Вкупен број на папки на USB уред: 256 или помалку (вклучително и папката „ROOT“)
 - Вкупен број на датотеки по папка: 256 или помалку.

Аудио датотеката не може да се репродуцира.

- MP3 датотеките во MP3 PRO формат не може да се репродуцираат.
- Аудио датотеката претставува аудио датотека со повеќе песни.
- Некои AAC датотеки може да не се репродуцираат правилно.
- WMA датотеките во Windows Media Audio професионален формат и формат без загуба не може да се репродуцираат.
- USB уред форматиран со системи на датотеки кои се поинакви од FAT16 или FAT32 не се поддржани.*
- Ако користите партициониран USB уред, само аудио датотеките на првата партиција може да се репродуцираат.
- Репродукцијата е можна до 8 нивоа (вклучително и папката „ROOT“).
- Бројот на папки надминал 256 (вклучително и папката „ROOT“).
- Бројот на датотеки во папка надминал 256.
- Датотеките кои се шифрирани или заштитени со лозинки и друго, не може да се репродуцираат.

* Оваа единица поддржува FAT16 и FAT32, но некој USB уред може да не ги поддржува овие табели за адресирање датотеки.
За детали, погледнете го упатството за работа за секој USB уред или контактирајте со производителот.

Мрежна врска

Не може да се поврзе на WPS преку безжична LAN врска.

- Не може да се поврзете на мрежата употребувајќи WPS кога вашата пристапна точка е поставена на WEP. Поставете ја вашата мрежа по пребарувањето на пристапната точка употребувајќи скенирање за пристапна точка.

Се појавува порака за грешка.

- Проверете ја природата на грешката. Погледнете „Список со пораки за мрежните карактеристики“ (страница 79).

Не може да се поврзе на мрежата.

- Проверете го статусот на мрежата. Погледнете „Connection Status“ во „Information“ во Network Settings мениот (страница 103). Ако се појави „Not connected“, повторно поставете ја мрежната врска (страница 40).
- Кога системот е поврзан преку безжична мрежа, поставете ги приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN поблиску едни до други и повторете го поставувањето.
- Проверете ги поставките за рутерот/пристапната точка за безжичен LAN и повторете го поставувањето. За деталите за поставувањето на уредите, погледнете во упатствата за работа на уредите.
- Бидете сигурни дека употребувате рутер/пристапна точка за безжичен LAN.
- Безжични мрежи се под влијание на електромагнетното зрачење емитувано од микробранови печки и други уреди. Оддалечете го уредот од овие уреди.
- Бидете сигурни дека рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се вклучени.

Не можете да го контролирате приемникот со користење на TV SideView уред.

- На приемникот може да му биде потребно долго време за да се поврзе со мрежата откако ќе го вклучите приемникот. Почekaјте неколку мига, а потоа обидете се повторно да го користите TV SideView.

- Осигурете се дека „Network Standby“ е поставено на „On“ во менито Network Settings, така што ќе можете да го користите TV SideView веднаш откако ќе го вклучите приемникот.

Не може да се избере менито за Network Settings.

- Почекајте неколку мига откако ќе го вклучите приемникот, а потоа повторно изберете го менито Network Settings.

Домашна мрежа

Не може да се поврзе на мрежата.

- Бидете сигурни дека рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се вклучени.
- Осигурете се дека серверот е вклучен.
- Мрежната поставка на приемникот може да не е точна. Проверете го статусот на мрежата. Погледнете „Connection Status“ во „Information“ во Network Settings менито (страница 103). Ако се појави „Not connected“, повторно поставете ја мрежната врска (страница 40).
- Серверот можеби е нестабилен. Рестартирајте го.
- Потврдете дека приемникот и серверот се правилно поврзани на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN.
- Потврдете дека серверот е правилно поставен (страница 62). Потврдете дека приемникот е регистриран на серверот и го овозможува музичкиот проток од серверот.
- Кога системот е поврзан на безжична мрежа, поставете ги приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN поблиску едни до други и повторете го поставувањето.

- Ако ICF (Заштитен сид за поврзување на Интернет) функцијата е активна на сметачот, ова може да спречи приемникот да се поврзе на сметачот (само кога вашиот сметач се користи како сервер). Можеби ќе треба да ги промените поставките на заштитниот сид за да дозволите приемникот да се поврзе. (За детали околу менување на поставките на заштитниот сид, погледнете ги упатствата за работа дадени со вашиот компјутер.)
- Ако сте го иницијализирале приемникот или сте извршиле системска обнова на вашиот сервер, повторно извршете ги мрежните поставки (страница 40).

Серверот (како сметач) не се појавува во овој серверски список. („No server is available“ се појавува на ТВ екранот.)

- Можеби сте го вклучиле овој приемник пред да го вклучите серверот. Освежете го серверскиот список (страница 68).
- Бидете сигурни дека рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се вклучени.
- Осигурете се дека серверот е вклучен.
- Потврдете дека серверот е правилно поставен (страница 62). Потврдете дека приемникот е регистриран на серверот и го овозможува музичкиот проток од серверот.
- Потврдете дека приемникот и серверот се правилно поврзани на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN. Проверете ги информациите на мрежната поставка (страница 103).
- Погледнете ги упатствата за работа за рутерот/пристапната точка за безжичен LAN и проверете ја поставката за поголем број на корисници. Ако поставката за поголем број на корисници е вклучена на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN, исклучете ја.

Не може нормално да репродуцира аудио податоци.

- Избрано е Shuffle Play. Повеќе пати притиснете SHUFFLE сè додека не исчезне „Shuffle On“.

Не започнува репродукцијата или автоматски не се менува на следната песна или датотека.

- Осигурете се дека аудио датотеката која се обидува да ја репродуцирате е во формат поддржан од овој приемник (страница 50).
- Не може да се репродуцираат WMA датотеките со DRM заштита на авторски права.
За начинот за проверка на заштитата на авторски права на WMA датотека, погледнете страница 71.

Звукот скока при репродукција.

- Пропусниот опсег на вашиот безжичен LAN можеби е премногу мал. Поставете ги приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN поблиску едни до други, без никакви пречки помеѓу нив.
- Кога го користите вашиот сметач како сервер, на сметачот може да работат многу апликации. Ако е активен противвирусен софтвер на сметачот, привремено онеспособете го софтверот бидејќи нему му треба огромна количина ресурси.
- Во зависност од мрежната средина, може да не биде можно да се репродуцираат песни со повеќе од еден уред кој работи истовремено. Исклучете друг уред за да овозможите приемникот да ги репродуцира песните.

Се појавува „Cannot play“.

- Не можете да репродуцирате никакви датотеки освен аудио датотеки.
- Потврдете дека серверот е правилно поставен (страница 62). Потврдете дека приемникот е регистриран на

серверот и го овозможува музичкиот проток од серверот.

- Проверете за да потврдите дали аудио датотеката на серверот е оштетена или избришана. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со серверот.
- Не можете да ги репродуцирате следниве песни:
 - Песна која ги нарушува ограничувањата на репродуцирањето.
 - Песна со неправилни информации за авторски права.
 - Песна која сте ја набавиле во онлајн музичка продавница која не овозможува проток на домашна мрежа.
 - Песна во формат кој не е поддржан од приемникот (страница 50).
- Потврдете дека избраната песна не е избришана од серверот. Ако песната е избришана, изберете друга песна.
- Бидете сигурни дека рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се вклучени.
- Осигурете се дека серверот е вклучен.
- Серверот можеби е нестабилен. Рестартирајте го.
- Потврдете дека приемникот и серверот се правилно поврзани на рутерот/пристапната точка за безжичен LAN.

Се појавува „No Track“ (Нема песна).

- Ако нема песни или папки во избраната папка, не можете да ја проширите папката за да ја прикажете нејзината содржина.

Не може да репродуцира песна со WMA формат со заштитени авторски права.

- За начинот за проверка на заштитата на авторски права на WMA датотека, погледнете страница 71.

Не може да изберете претходно избрана песна.

- Информациите за песната може да биле променети на серверот. Повторно изберете го серверот во серверскиот список (страница 68).

Уредите на домашната мрежа не може да се поврзат на приемникот.

- „Network Standby“ може да биде поставен на „Off“. Вклучете го приемникот или поставете го „Network Standby“ на „On“ во менито за мрежни поставки (страница 103).
- Потврдете дека мрежата е правилно поставена. Ако не е, врската не може да се воспостави (страница 103).
- Уредот на списокот уреди е поставен на „Not Allow“ (страница 70) или уредот не е додаден на списокот уреди (страница 70).
- Поставен е максимум од 20 уреди кои може да се поврзат. Избришете ги непотребните уреди на списокот уреди и потоа поставете „Auto Access“ за „Allow“ (страница 70).
- Серверската операција на приемникот е суспендирана ако приемникот спроведува една од следните операции.
 - Репродуцирање на песна складирана на серверот (приемникот работи како плеер)
 - Ажурирање на софтверот
 - Форматирање на системот

Приемникот не може автоматски да се вклучи кога се пристапува од уреди на мрежата.

- Самиот приемник не го поддржува Wake-on-LAN стандардот. Затоа, приемникот не може да се вклучи од Wake-on-LAN кога „Network Standby“ е поставено на „Off“ во Network Settings менито. Поставете го „Network Standby“ на „On“ така што приемникот да може да одговори на операциите од другите

уреди преку мрежа (страница 103).

Уредите на мрежата не може да го вклучат приемникот.

- Приемникот не може да се вклучи со Wake-on-LAN операција за вклучување од страна на други уреди на мрежа.

Приемникот не може да ја репродуцира песната која моментално се репродуцира од PARTY домаќинот.

- PARTY домаќинот репродуцира песна од аудио формат кој не може да се репродуцира на приемникот.
- Може да биде потребно време пред да излезе звукот кој се репродуцира.

Приемникот се придружува на непланиран PARTY.

- Ако повеќе од еден PARTY е започнат кога приемникот се придружува, тој може да не биде способен да се придружи на PARTY кој го посакувате. Затворете го другиот PARTY и потоа придружете се на PARTY кој го посакувате.

AirPlay

Приемникот не може да биде пронајден од iOS уредот.

- Проверете ги вашите поставки за пожарниот сид на софтверот за безбедност. За детали, погледнете на (страница 130) веб-сајтот.
- Осигурете се дека iOS уредот или компјутерот со iTunes е поврзан на вашата домашна мрежа.
- Ажурирајте ја верзијата на AirPlay софтверот на приемникот и на iOS уредот со последната верзија (страница 76).

Звукот скока.

- Звукот може да скока во зависност од фактори како што е мрежната средина кога користите безжична мрежа.
- Серверите се преоптоварени. Затворете ги сите непотребни апликации кои ги користите во моментов.

Не може да се работи со овој приемник.

- Ажурирајте ја верзијата на софтверот на iOS уредот со последната верзија (страница 78).
- Ажурирајте ја верзијата на софтверот на приемникот на последната верзија (страница 78).
- Осигурете се дека нема друг уред кој истовремено емитува на AirPlay компатибилниот уред.

Копчињата како што се ◀ +/-, ▶, II, ■, I◀◀, ▶▶I, SHUFFLE и REPEAT не работат.

- Осигурете се дека се активни поставките кои му овозможуваат на iTunes да прифати контрола од овој приемник.
- Приемникот не е избран како далечински звучник на iOS уредот. Изберете го приемникот како мрежен звучник.

SEN

Не може да го поврзете приемникот со услугата.

- Бидете сигурни дека рутерот/пристапната точка за безжичен LAN се вклучени.
- Проверете го статусот на мрежата. Погледнете „Connection Status“ во „Information“ во Network Settings менито. Ако се појави „Not connected“, повторно поставете ја мрежната врска (страница 40).

- Кога системот е поврзан на безжична мрежа, поставете ги приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN поблиску едни до други и повторете го поставувањето.
- Ако вашиот контакт со вашиот Интернет оператор ја ограничува Интернет врската на еден уред во даден миг, овој уред нема да биде во можност да пристапи на Интернет кога друг уред е веќе поврзан. Консултирајте се со вашиот давател или оператор на услуги.

Звукот скока.

- Пропусниот опсег на вашиот безжичен LAN можеби е премногу мал. Поставете ги приемникот и рутерот/пристапната точка за безжичен LAN поблиску едни до други, без никакви пречки помеѓу нив.

„BRAVIA“ Sync (Control for HDMI)

Функцијата „Control for HDMI“ не работи.

- Проверете го HDMI поврзувањето (страница 31, 32).
- Осигурете се дека сте го поставиле „Control for HDMI“ на „On“ во менито HDMI Settings (страница 101).
- Осигурете се дека поврзаната опрема е компатибилна со функцијата „Control for HDMI“.
- Проверете ги поставките на Control for HDMI на поврзаната опрема. Погледнете ги упатствата за работа на поврзаната опрема.
- За да го исклучите кабелот за HDMI или да го промените поврзувањето, повторете ги постапките од „Подготвување за „BRAVIA“ Sync“ (страница 82).

- Кога „Control for HDMI“ е поставено на „Off“, „BRAVIA“ Sync не работи правилно, дури и ако опремата е поврзана на приклучокот HDMI IN.
- Типовите и бројот на опремата која може да се контролира од „BRAVIA“ Sync karakteristikata се ограничени во HDMI CEC стандардот како што следи.
 - Опрема за снимање (Blu-ray Disc снимач, DVD снимач, итн.): до 3 опреми
 - Опрема за репродуцирање (Blu-ray Disc плеер, DVD плеер, итн.): до 3 опреми
 - Опрема поврзана со пребарувачи: до 4 опреми (Приемникот користи еден од нив за неговите операции GUI.)
 - AV приемник (аудио систем): до 1 опрема

MHL компатибилниот изворен уред не може да се полни.

- Проверете дали приемникот е вклучен.
- Осигурете се дека уредот е добро поврзан.

Нема слика од MHL компатибилниот изворен уред.

- Проверете ја поставката за вашиот уред. За детали, погледнете во упатствата за работа на вашиот уред.
 - Проверете дали уредот е поврзан преку MHL кабел на HDMI/MHL (VIDEO 2) IN приклучокот (страница 32).
-

Далечински управувач

Далечинскиот управувач не функционира.

- Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за далечинскиот управувач на приемникот (страница 9).
 - Отстранете ги сите пречки на патот помеѓу далечинскиот управувач и приемникот.
 - Ако се слаби, заменете ги сите батерии во далечинскиот управувач со нови.
 - Осигурете се дека го избирате правилниот влез на далечинскиот управувач.
 - Кога работите со програмирана опрема која не е на Sony, далечинскиот управувач може да не функционира правилно, во зависност од моделот и производителот на опремата.
-

Пораки за грешки

Ако постои грешка, се појавува порака на панелот за приказ. Можете да ја проверите состојбата на системот според пораката. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.

PROTECTOR

- Приемникот автоматски ќе се исклучи по неколку секунди, проверете го следново:
- Може да има електричен пренапон или прекин на електричната енергија. Исклучете го AC кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод), а потоа повторно вклучете го по 30 минути.
 - Приемникот е покриен и отворите за вентилација се блокирани. Отстранете го објектот што ги покрива отворите за вентилација на приемникот.

- Импедансата на поврзаните звучници е под номиналниот опсег на импеданса наведен на задниот панел на приемникот. Намалете го нивото на јачина на звукот.
- Исклучете го АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод), дозволете приемникот да се олади 30 минути додека ги решавате следниве проблеми:
 - Откачете ги сите звучници и сабвуферот.
 - Проверете дали жиците на звучниците цврсто се заплеткани на двата краја.
 - Прво поврзете го предниот звучник, зголемете го нивото на јачина на звук и користете го приемникот најмалку 30 минути додека целосно не се загрее. Потоа поврзете ги еден по еден сите дополнителни звучници и тестирајте го секој од нив се додека не откриете кој е звучникот кој ја предизвикува грешката во заштитата.

Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, приклучете го АС кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) и вклучете го приемникот. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.

USB FAUL

Преголема струја од Ψ портата (USB) е детектирана. Приемникот автоматски ќе се исклучи по неколку секунди. Проверете го iPod/iPhone или USB-уредот, потоа исклучете го и повторно вклучете ја струјата.

За други пораки, видете „Список на пораки по мерење со автоматска калибрација“ (страница 95), „iPod/iPhone список на пораки“ (страница 50), „Список на USB пораки“ (страница 52) и „Список со пораки за мрежните карактеристики“ (страница 79).

Чистење на меморијата

Делови за референца

За чистење	Погледнете
Сите меморирани поставки	страница 91
Персонализирани звучни полиња	страница 61

За информации околу поддршката

Погледнете ја следнава веб-страница за детали за најновите информации околу приемникот.

За потрошувачите во Европа:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во Австралија:
<http://www.sony-asia.com/support>

Спецификации

Дел на засилувач

Минимална излезна моќ на RMS¹⁾
 (6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
 100 W + 100 W

Излезна моќ на стерео режим¹⁾
 (6 оми, 1 kHz, THD 1%)
 120 W + 120 W

Излезна моќ на режим на опкружувачки звук^{1) 2)}
 (6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
 165 W по канал

¹⁾ Измерено при следните услови: Потребни за струја: 230 V AC, 50 Hz

²⁾ Препорачана излезна струја за преден, централен, опкружувачки, опкружувачки заден и преден висок звучник. Во зависност од поставките за звучното поле и од изворот, може да нема излез на звук.

Реакција на фреквенција

Аналоген

10 Hz – 100 kHz, +0,5/-2 dB
(со премостување на звучното поле и стабилизаторот)

Влез

Аналоген

Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N³⁾: 105 dB (A, 500 mV⁴⁾)

Дигитален (коаксијален)

Импеданса: 75 оми
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)

Дигитален (оптички)

S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)

Излез (Аналоген)

ZONE 2

Волтажа: 500 mV/1 килоом
SUBWOOFER

Волтажа: 2 V/1 килоом

Equalizer

Нивоа на зајакнување
±10 dB, со чекор од 1 dB

³⁾ INPUT SHORT (со премостување на звучното поле и стабилизаторот).

⁴⁾ Оптоварена мрежа, ниво на влез.

Дел за FM пребарувач

Опсег на пребарување

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz чекор)

Антиена (воздушна)

Жична FM-антиена (воздушна)

Терминали за антиена (воздушна)

75 оми, небалансирано

Дел на AM пребарувач

Опсег на пребарување

531 kHz – 1.602 kHz (чекор од 9 kHz)

Антиена (воздушна)

Циклусна антиена (воздушна)

Дел за видео

Влезови/Излези

Видео:

1 Vp-p, 75 оми

COMPONENT VIDEO:

Y: 1 Vp-p, 75 оми

Pb: 0,7 Vp-p, 75 оми

Pr: 0,7 Vp-p, 75 оми

80 MHz HD Pass Through

HDMI Видео

Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок)

Формат	2D	3D		
		Рамка пакување	Една до друга (Половина)	Над-под (Горе и долу)
4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz	○	-	-	-
3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz	○	-	-	-
3.840 × 2.160p @ 25 Hz	○	-	-	-
3.840 × 2.160p @ 23,98/24 Hz	○	-	-	-
1.920 × 1.080p @ 59,94/60 Hz	○	-	○	○
1.920 × 1.080p @ 50 Hz	○	-	○	○
1.920 × 1.080p @ 29,97/30 Hz	○*	○	○*	○*
1.920 × 1.080p @ 25 Hz	○*	○	○*	○*
1.920 × 1.080p @ 23,98/24 Hz	○*	○	○*	○*

Формат	2D	3D		
		Рамка пакување	Една до друга (Половина)	Над-под (Горе и долу)
1.920 × 1.080i @ 59,94/60 Hz	○*	○	○*	○*
1.920 × 1.080i @ 50 Hz	○*	○	○*	○*
1.280 × 720p @ 59,94/60 Hz	○*	○	○*	○*
1.280 × 720p @ 50 Hz	○*	○	○*	○*
1.280 × 720p @ 29,97/30 Hz	○*	○	○*	○*
1.280 × 720p @ 23,98/24 Hz	○*	○	○*	○*
720 × 480p @ 59,94/60 Hz	○*	-	-	-
720 × 576p @ 50 Hz	○*	-	-	-
640 × 480p @ 59,94/60 Hz	○*	-	-	-

* Овие формати се поддржани од MHL кога поврзувате MHL компатибилен изворен уред на HDMI/MHL (VIDEO 2 IN) приклучокот.

Дел за MHL

Поддржана верзија на MHL:

Вклучува MHL 2

Максимална струја

900 mA

Дел за iPod/iPhone

DC 5V 1,0 A MAX

Дел за USB

Поддржан формат*

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

AAC:

16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR

Стандард WMA9:

40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR

WAV:

8 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM

8 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM

FLAC:

8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC

44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC

* Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер, уреди за снимање и медиуми за снимање.

Брзина на пренос

Висока брзина

Поддржан USB-уред

Класа на масовно складирање

Максимална струја

500 mA

Дел за NETWORK

Етернет LAN

10BASE-T/100BASE-TX

Безжичен LAN

Компатибилни стандарди:

IEEE 802.11 b/g

Безбедност:

WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/

WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-

PSK (TKIP)

Радиофреквенција:

2,4 GHz

Општо

Област	Побарувања за напојување
Европа	230 V AC, 50/60 Hz
Австралија	230 V AC, 50 Hz

Потрошувачка на струја
240 W

Потрошувачка на струја (за време на режим на мирување)
0.3 W (Кога „Control for HDMI“, „Pass Through“ и „Network Standby“ се поставени на „Off“, и приемникот во зона 2 е исклучен).

Димензии (ширина/висина/длабочина)
(Прибл.)

430 mm × 172 mm × 329,4 mm
вклучително издадените делови
и контроли

Маса (прибл.)
10,0 kg

Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без известување.

Индекс

Нумерички

- 2-канален 56
- 4K Scaling 100
- 5.1 канален 24
- 7.1 канален 24

A–Z

- A/V Sync 99, 108
- Advanced Auto Volume 100
- AirPlay 76
- AM 53
- Audio Out 101
- Audio Settings 99
- Auto Phase Matching 96
- BRAVIA Sync
 - подготвување 82
- CD-плеер 31
- Center Speaker Lift Up 98
- Control for HDMI 101
- Crossover frequency 98
- DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 38
- Device Name 103
- Digital Legato Linear (D.L.L.) 99, 108
- Distance Unit 99
- DLNA 62
- Dolby Digital EX 23
- Dual Mono 100, 108
- DVD-плеер 31
- DVD-снимач 31
- Dynamic range compressor 100
- Easy Setup 37
- EQ поставки 60, 108
- Fast View 102
- FM 53
- FM-режим 53, 108
- GUI (Graphical User Interface) 44
- HD-D.C.S. 57
- HDMI 109
- HDMI Settings 100
- HDMI Subwoofer Level 101, 109
- HDMI Поставки 109
- Input Assign 86
- INPUT MODE 86
- Input Settings 102
- IP Setting 103
- iPod/iPhone 34
 - Компатибилни модели 48
 - Полнење 49
- Language 104
- Listen 45
- MHL 32
- Name Input 55
- Network Settings 103
- Network Standby 103
- Network Update 104
- PARTY STREAMING 75
- Pass Through 101, 109
- PlayStation 3 31
- Preset Memory 54
- PROTECTOR 129
- Pure Direct 61
- RDS 56
- Remote Easy Control 84
- SEN 72
- Settings мени 91
- Software Update Notification 104
- Software Version 104
- Sound Effects 56
- Sound field 56
- Speaker Connection 96
- Speaker Pattern 96
- Speaker Settings 94

System Settings 104

Test Tone 98

TV SideView 71

USB FAIL 130

USB-уред 34, 50

Wake-on-LAN 69

Watch 45

WPS

PIN-код 43

Копче за притискање 42

A

Автоматска подготвеност 104, 109

Автоматско пребарување 53

Алфабетско пребарување 17

Антиена за безжичен LAN 13

Аудио поставки 108

B

Бас 60, 108

Безвучност 47

Безжична мрежа 40

Бришење

далечински управувач 115

звучно поле 61

меморија 91

B

Видеорекодер 31

висок тон 60, 108

Влез 46

D

Далечински управувач 14, 111

Директно пребарување 54

Домашна мрежа 68

E

Единица мерка за растојание 107

J

Жична мрежа 43

Z

Зона 2 88

I

Избор на сцена 84

Излез за аудио 109

Исклучување на системот 83

J

Јачина на сигналот од
безжичен LAN 12

K

Кабелски ТВ-пребарувач 31

Компресор за динамички опсег 108

Конвертирање нагоре 22

Контрола за HDMI 109

Контрола на домашно кино 84

M

Мени 91, 105

Музички режим 58

Музички услуги 72

N

Ниво на ефект 57, 107

П

- Панелот за приказ 11
- Плеер за Super Audio CD 31
- Плеер за дискови Blu-ray 31
- Повеќе зони 88
- Поврзување
 - iPod/iPhone 34
 - MHL уред 32
 - USB-уред 34
 - антени 34
 - Безжично 36
 - Жично 36
 - звучници 26
 - Мрежа 35
 - Телевизор 28
- Поврзување со bi-засилувач 88
- Порака
 - Auto Calibration 95
 - iPod/iPhone 50
 - USB 52
 - Грешка 129
 - Мрежни карактеристики 79
- Поставки за автоматска калибрација 105
- Поставки за влез 107
- Поставки за ниво 105
- Поставки за опкружување 107
- Поставки на звучник 106
- Поставки на пребарувач 108
- Преглед на информациите на панелот за приказ 109
- Преодна фреквенција 107
- Претходно поставени станици 54
- Приемник 53

Р

- Репродуцирање со еден допир 82
- Ресетирање 91

С

- Сателитски приемник 31
- Сервер 62
- Серверски список 68
- Системска аудио контрола 83
- Системски поставки 109
- Скенирање за пристапна точка 40

Т

- Тајмер за спиење 15
- Телевизор 28
- Тип автоматска калибрација 105
- Тон за тестирање 105

Ф

- Фиксна IP-адреса 41
- Филмски режим 57

Ш

- Шема на звучниците 106

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА СОФТВЕР НА SONY ЗА КРАЈНИОТ КОРИСНИК

Внимателно треба да го прочитате следниот договор пред да користите СОФТВЕР НА SONY (дефиниран подолу). Користењето на СОФТВЕРОТ НА SONY ја покажува вашата согласност на договорот. Ако не се согласувате со него, не сте овластени да користите СОФТВЕР НА SONY.

ВАЖНО - ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ: Овој договор за лиценца на краен корисник („EULA“) е правен договор помеѓу вас и Sony Corporation („SONY“), производителот на вашиот хардверски уред на Sony („ПРОИЗВОД“) и овластувачот на СОФТВЕР НА SONY. Целиот софтвер на Sony и софтверот на трети лица (освен оној софтвер кој е подложен на сопствена лиценца) вклучени со вашиот ПРОИЗВОД и кои било ажурирања и надградувања овде ќе се означат како „СОФТВЕР НА SONY“. СОФТВЕРОТ НА SONY можете да го користите само со ПРОИЗВОДОТ.

Со користење на СОФТВЕРОТ НА SONY се согласувате дека сте обврзани со условите на овој EULA. Ако не се согласувате со условите на овој EULA, SONY нема да ви даде лиценца за СОФТВЕР НА SONY. Во таков случај, не треба да користите СОФТВЕР НА SONY.

ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕР НА SONY

СОФТВЕРОТ НА SONY е заштитен со законите за авторски права и меѓународните спогодби за авторски права, како и со други закони и спогодби за интелектуална сопственост. За СОФТВЕР НА SONY се дава лиценца, тој не се продава.

ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИЦЕНЦА

Сите права на сопственост, авторски права и други права во и на СОФТВЕР НА SONY се во сопственост на SONY или на неговите овластувачи. Овој EULA ви дава право да користите СОФТВЕР НА SONY само за лична употреба.

ОПИС НА БАРАЊАТА, РЕСТРИКЦИИТЕ, ПРАВАТА И ОГРАНИЧУВАЊАТА

Ограничувања. Не смеете да ја копирате, менувате, испитувате техниката, да го демонтирате или расклопувате СОФТВЕРОТ НА SONY во целост или делумно.

Одделување на компоненти. За СОФТВЕР НА SONY се дава лиценца како еден производ. Неговите составни делови не може да се одделат.

Употребување на еден ПРОИЗВОД. СОФТВЕРОТ НА SONY може да се користи само со еден ПРОИЗВОД.

Изнајмување. СОФТВЕРОТ НА SONY не може да го изнајмувате или позајмувате.

Пренос на софтвер. Можете трајно да ги предадете сите ваши права под EULA само кога СОФТВЕРОТ НА SONY се пренесува заедно со и како дел од ПРОИЗВОДОТ, ако не задржите копии, го префрлите целиот СОФТВЕР НА SONY (вклучувајќи, но не и ограничено на сите копии, составни делови, медиуми, прирачници со упатства, други печатени материјали, електронски документи, дискови за повторно воспоставување и овој EULA) и ако корисникот се согласува на условите на овој EULA.

Прекинување. Без оштета на кои било други права, SONY може да го прекине овој EULA ако не ги почитувате условите на овој EULA. Во тој случај, кога SONY ќе побара, вие мора да го испратите ПРОИЗВОДОТ на адреса назначена од SONY, а SONY ќе ви го врати ПРОИЗВОДОТ штом тоа ќе биде можно откако СОФТВЕРОТ НА SONY ќе биде избришан од ПРОИЗВОДОТ.

Доверливост. Се согласувате дека ќе ги чувате доверливите информации содржани во СОФТВЕРОТ НА SONY кои не се јавно познати и таквите информации нема да ги откривате на други без претходна писмена согласност од SONY.

АКТИВНОСТИ СО ГОЛЕМ РИЗИК

СОФТВЕРОТ НА SONY не толерира грешки и не е дизајниран, произведен или наменет за употреба или препродажба како онлајн контролна опрема во опасни средини кои бараат сигурносна изведба, како што е во работа на нуклеарни установи, воздухопловна навигација или комуникациски систем, контрола на воздухопловен сообраќај, машини за директна животна поддршка или системи на оружја, каде што дефектот на СОФТВЕРОТ НА SONY може да доведе до смрт, лична повреда или сериозни физички штети или штети на околината („Активности со голем ризик“). SONY и неговите снабдувачи особено отфрлаат каква било изразена или индиректна гаранција за способност за Активности со голем ризик.

ОТФРЛАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА НА СОФТВЕР НА SONY

Вие јасно потврдувате и се согласувате дека употребата на СОФТВЕР НА SONY е на ваш сопствен ризик. СОФТВЕРОТ НА SONY е даден „ТАКОВ КАКОВ ШТО Е“ и без каква било гаранција и SONY, неговите продавачи и овластувачите на SONY (само за овој ДЕЛ, колективно, „SONY“) ЈАСНО ГИ ОТФРЛААТ СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖНОСТА И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО СОФТВЕРОТ НА SONY СЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ ИЛИ ДЕКА КЕ СООДВЕТСТВУВААТ НА ВАШИТЕ БАРАЊА И SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ОПЕРАТИВНОСТА НА СОФТВЕРОТ НА SONY КЕ БИДЕ ПОПРАВЕНА. ОСВЕН ТОА, SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДАВА НИКАКВА ПРЕТСТАВА ВО ОДНОС НА УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТОТ ОД УПОТРЕБАТА НА СОФТВЕРОТ НА SONY ВО ОДНОС НА НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ ПОИНАКУ. НИКАКВА УСНА ИЛИ ПИШАНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕН ОД SONY ИЛИ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА SONY НЕМА ДА СОЗДАДЕ ГАРАНЦИЈА ИЛИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН ДА ГО ЗГОЛЕМИ ДОМЕНОТ НА ОВАА ГАРАНЦИЈА. НЕКОИ ПОДРАЧЈА НА СУДСКА ВЛАСТ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧОЦИ НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ, ВО КОЈ СЛУЧАЈ ГОРНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

Без ограничување на гореспомнатото, специфично е предвидено дека СОФТВЕРОТ НА SONY не е дизајниран или наменет за употреба на кој било друг производ освен ПРОИЗВОДОТ. SONY не дава гаранција дека кој било производ, софтвер, содржина или податок создаден од вас или од трето лице нема да го оштети СОФТВЕРОТ НА SONY.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

SONY, НЕГОВИТЕ СНАБДУВАЧИ И ОВЛАСТУВАЧИТЕ НА SONY (САМО за овој ДЕЛ, колективно, „SONY“) НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОШТЕТУВАЊА ВО ОДНОС НА СОФТВЕРОТ НА SONY КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ЗАСНОВААТ НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА КОЈА БИЛО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ИНДИРЕКТНА ГАРАНЦИЈА, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, НЕОДГОВОРНОСТ, ОДРЕДЕНА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. ТАКВИТЕ ОШТЕТУВАЊА ОПФАКААТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПРИХОД, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ КОЈА БИЛО СРОДНА ОПРЕМА, ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕ НА КОРИСНИКОТ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ SONY БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА. ВО СЕКОЈ СЛУЧАЈ, ЦЕЛАТА ОДГОВОРНОСТ НА SONY КОН ВАС ПОД КОЈА БИЛО МЕРКА ОД ОВОЈ EULA КЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА НА ВИСТИНСКАТА ПЛАТЕНА СУМА НАЗНАЧЕНА ЗА СОФТВЕРОТ НА SONY.

ИЗВОЗ

Ако го користите или пренесувате СОФТВЕРОТ НА SONY во туѓа земја, ќе се согласите со применливите закони и правила кои се однесуваат на извозот, увозот и царината.

УПРАВНО ПРАВО

Овој EULA ќе биде создаден, управуван, толкуван и применет според законите на Јапонија, без оглед на каков било конфликт на законски мерки. Секој спор кој потекнува од овој EULA ќе биде подложен на единствената област и надлежност на судовите во Токио, Јапонија и со ова вие и SONY се согласувате на областа и надлежноста на таквите судови. Вие и SONY SE **ОТКАЖУВАТЕ ОД ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ СО ПОРОТА ВО ОДНОС НА КОИ БИЛО ПРЕДМЕТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОВОЈ EULA.**

ВАЖНОСТ

Ако кој било дел од овој EULA се докаже како неважечки или несправедлив, другите делови ќе останат важечки.

Ако имате прашања за овој EULA или за подолу дадената гаранција, можете писмено да контактирате со SONY на назначената контакт адреса спомената во картичката за гаранција вклучена во пакувањето на производот.



<http://www.sony.net/>

4-454-443-41(1) (MK)



* 4 4 5 4 4 4 3 4 1 * (1)